

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 66

Год. LXV

Четврток, 28 мај 2009

Цена на овој број е 260 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

| | Стр. | | Стр. |
|---|------|---|------|
| 1129. Одлука за отворање на Културно-информативен центар на Република Македонија во Украина..... | 2 | 1138. Решение за стапување во примена на востановен катастар на недвижности.. | 67 |
| 1130. Одлука за формата и содржината на обрасците за проценка на влијанието на регулативата..... | 2 | 1139. Решение за стапување во примена на востановен катастар на недвижности.. | 67 |
| 1131. Методологија за проценка на влијанието на регулативата..... | 22 | 1140. Решение за стапување во примена на востановен катастар на недвижности.. | 68 |
| 1132. Програма за подобрување на комуникациската инфраструктура и транспарентно информирање на јавноста на Министерството за економија во процесот на пристапување во ЕУ за 2009 година..... | 34 | 1141. Решение за стапување во примена на востановен катастар на недвижности.. | 68 |
| 1133. Список на поставени судски преведувачи по спроведена проверка на знаењето на странски јазик (по огласот од 15.4.2009 година)..... | 36 | 1142. Решение за стапување во примена на востановен катастар на недвижности.. | 68 |
| 1134. Листа за дополнување на Листата на стандарди со чија употреба се смета дека производот е безбеден..... | 39 | 1143. Решение за стапување во примена на востановен катастар на недвижности.. | 68 |
| 1135. Одлука за избор на судии поротници на Основен суд Гевгелија..... | 67 | 1144. Решение за стапување во примена на востановен катастар на недвижности.. | 68 |
| 1136. Решение за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности..... | 67 | 1145. Решение за стапување во примена на востановен катастар на недвижности.. | 69 |
| 1137. Решение за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности..... | 67 | 1146. Одлука за задолжителна резерва..... | 69 |
| | | 1147. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за управување со ликвидносниот ризик..... | 73 |
| | | 1148. Одлука за изменување на Одлуката за менувачки работи..... | 73 |
| | | 1149. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за сметковниот план за банките..... | 73 |

| | Стр. | | Стр. |
|--|------|--|------|
| 1150. Одлука за утврдување на содржината на лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија на Друштвото за производство на индустриска електроника „СИЕТО Звонко и др.“ ДОО Скопје.... | 79 | на електрична енергија и дистрибуција на електрична енергија и регулиран максимален приход и цена за 2009 година за вршење на енергетската дејност снабдување со електрична енергија на тарифни потрошувачи на мало за ЕВН Македонија АД Скопје..... | 82 |
| 1151. Одлука за одобрување на регулиран максимален приход и цена за 2009 година, како и основен приход за 2009, 2010 и 2011 година за вршење на регулираната енергетска дејност управување со системот за дистрибуција | | 1152. Список на вештаци во Основен суд Крушево..... | 83 |
| | | Огласен дел | 1-60 |

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1129.

Врз основа на член 25, став 3 од Законот за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/06 и 107/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 31.03.2009 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОТВОРАЊЕ НА КУЛТУРНО-ИНФОРМАТИВЕН ЦЕНТАР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО УКРАИНА

Член 1

Со оваа одлука се отвора Културно-информативен центар на Република Македонија во Украина.

Културно-информативниот центар од ставот 1 на овој член ќе работи во состав на Амбасадата на Република Македонија во Украина.

Член 2

Средствата за работа на Културно-информативен центар на Република Македонија во Украина за тековната година се обезбедени од Буџетот на Министерството за култура.

Активностите за отворање на Културно-информативен центар на Република Македонија во Украина ќе ги преземе Министерството за надворешни работи во соработка со Министерството за култура, согласно позитивните законски прописи.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-1369/1
31 март 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

1130.

Врз основа на член 66 став 3 од Деловникот за работа на Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/01, 98/02, 9/03, 47/03, 64/03, 67/03, 51/06, 5/07, 15/07, 26/07, 30/07, 58/07, 105/07, 116/07, 129/07, 157/07 и 29/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19.05.2009 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАСЦИТЕ ЗА ПРОЦЕНКА НА ВЛИЈАНИЕТО НА РЕГУЛАТИВАТА

Член 1

Со оваа одлука се пропишува формата и содржината на обрасците за проценка на влијанието на регулативата:

1. План за спроведување на проценка на влијание на регулативата (Образец бр. 1);
2. Иницијалната проценка на влијание на регулативата (Образец бр. 2);
3. Комплетната проценка на влијание на регулативата (Образец бр. 3).

Обрасците од став 1 на овој член се составен дел на оваа одлука.

Член 2

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за формата и содржината на обрасците за проценка на влијанието на регулативата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 37/08).

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-2225/3
19 мај 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

Образец бр.1**План за спроведување
на проценка на влијание на регулативата**

| | |
|--|--|
| Наслов на предлог законот: | |
| Министерство: | |
| Лице за контакт/одговорно лице: | |
| Очекуван датум за усвојување на предлог законот: | |
| Поврзаност со ЕУ директиви | |

Дел 1: Почетна проценка на влијанието на регулативата и планирање на работата (забелешка: овој дел е јавен и ќе се објави во Единствениот електронскиот регистар на прописи)

А. Почетна проценка на влијанието на регулативата

1. Кои се главните проблеми?
2. Кои се можните решенија (опции)? Кои регулаторни или нерегулаторни мерки би можеле да се разгледаат?
3. Кои се засегнатите страни кои ќе бидат вклучени во процесот на проценка на влијанието на регулативата?

Б. Планирање на потребната работа за проценка на влијанието на регулативата

1. Кои информации и податоци се веќе достапни?
2. Кои дополнителни информации и податоци треба да се соберат?
3. Кој тип и ниво на проценка е потребно (Иницијална или Комплетна проценка на влијание на регулативата - принцип на пропорционална анализа)?
4. Дали ќе се формира меѓуресурска работна група за спроведување на проценка на влијание на регулативата и кои институции ќе се вклучат?

Дел 2: Подетално планирање, вклучително со време и ресурси
(забелешка: овој дел е за интерна употреба на Владата на Република Македонија)

В. Временска рамка

1. Кога ќе започнат активностите за проценка на влијанијата на регулативата?
2. Ако се планира вклучување на надворешни консултанти (на пример за аналитички студии, собирање на информации, итн.), која е временската рамка предвидена за процесот на набавка и договарање?
3. Кога предлог законот и проценката на влијанието на регулативата ќе бидат поднесени до Генералниот секретаријат?

Г. Ресурси

1. Кои се планираните човечки и/или финансиски ресурси за спроведување на проценката на влијанието на регулативата и финализирање на предлог законот ?

Упатство за пополнување на Планот за спроведување на проценка на влијание на регулативата

Наслов на предлог законот:

[Внеси го точниот наслов на предлог законот]

Министерство / Лице за контакт/одговорно лице:

[Име на министерството, име и презиме на лицето за контакт/одговорното лице и контактот]

Очекуван датум за усвојување на предлог законот:

[Внеси го очекуваниот датум за усвојување на предлог законот на седница на Владата на Република Македонија, согласно Годишната програма за работа на министерството, а земајќи ги предвид сите активности и рокови пред усвојувањето на предлог законот]

Поврзаност со ЕУ директиви

[Посочи ја поврзаноста со ЕУ директиви, доколку ја има]

Дел 1: Почетна проценка на влијанието на регулативата и планирање на работата
(забелешка: овој дел е јавен и ќе се публикува во Единствениот електронскиот регистар на прописи- www.enet.gov.mk)

А. Почетна проценка на влијанието на регулативата

1. Кои се главните проблеми?

[Отпиши го со максимум десет реченици поширокиот контекст на постојните проблеми за чие решение е планирано донесувањето на овој закон]

2. Кои се можните решенија (опции)? Кои регулаторни или нерегулаторни мерки би можеле да се разгледаат?

[Отпиши ги накратко со по максимум пет реченици согледаните можни решенија на проблемите посочени во претходниот дел од текстот и направи разлика помеѓу регулаторните и нерегулаторните мерки што може да се применат во решавање на проблемите]

3. Кои се засегнатите страни кои ќе бидат вклучени во процесот на проценка на влијанието на регулативата?

[Определи кои засегнати страни ќе се вклучат во процесот на консултации, кога ќе бидат вклучени и на кој начин]

Б. Планирање на потребната работа за проценка на влијание

1. Кои информации и податоци се веќе достапни?

[Посочи кои информации и податоци се веќе достапни за потребите на процесот на проценка на влијанието на регулативата]

2. Кои информации и податоци дополнително треба да се соберат?

[Одреди кои информации и податоци се потребни за да се спроведе анализата и отпиши како истите ќе се обезбедат: дали ќе се ангажираат надворешни консултанти или информациите и податоците ќе се обезбедат со сопствени ресурси и по службена должност.]

3. Кој тип и ниво на проценка е потребно (Иницијална или Комплетна проценка на влијание на регулативата – принцип на пропорционална анализа)?

[Потребно е да се посочи какво ниво на деталност во анализа на проценката е потребна и каква анализа ќе се спроведува - иницијална или комплетна, зависно од потребното ниво на деталност]

4. Дали ќе се формира меѓуресорската работна група за спроведување на проценка на влијание на регулативата и кои институции ќе се вклучат?

[Објасни дали ќе се формира меѓуресорска група за спроведување на проценката на влијанието на регулативата и предложи состав на меѓуресорската група.]

**Дел 2: Подетално планирање, вклучително време и ресурси
(забелешка: овој дел е за интерна употреба на Владата на Република Македонија)**

В. Временска рамка

1. Кога ќе започнат активностите за проценка на влијанието на регулативата?

[Определи го почетокот на постапката за проценка на влијанието на регулативата.]

2. Ако се планира вклучување на надворешни консултанти (на пример за аналитички студии, собирање на информации, итн.), која е временската рамка предвидена за процесот на набавка и договарање?

[Доколку се процени дека за потребите на процесот на проценка на влијанието на регулатива е потребно вклучување на надворешни консултанти, посочи го потребното време за нивно ангажирање и за кој временски период ќе бидат ангажирани. Доколку консултантите се веќе обезбедени, посочи го изворот на финансирање.]

3. Кога предлог законот и проценката на влијанието на регулативата ќе бидат поднесени до Генералниот секретаријат?

[Внеси го датумот на доставување на проценката на влијанието на регулативата до Генералниот секретаријат.]

Г. Ресурси

1. Кои се планираните човечки и/или финансиски ресурси за спроведување на проценката на влијанието на регулативата и финализирање на предлог законот?

[Изнеси го планот за човечки и финансиски ресурси кои треба да се ангажираат во спроведувањето на постапката на проценка на влијанието на регулатива.]

Образец бр. 2**Иницијална проценка на влијание на регулативата**

Чекор 1: Опис на проблемите, целите што ќе се остварат со нивно решавање и можните опции за решавање на проблемите

1. Опис на проблемите**2. Опис на целите што се планираат да се постигнат со решавање на проблемите****3. Идентификација на можни решенија (опции)**

Чекор 2: Идентификација на трошоци, придобивки и влијанија

Предложено решение (опција):

Опис:

1. Трошоци

- Дали опцијата предвидува воведување на нови формалности во смисла на обврска за правните или физичките лица да обезбедат уверенија, пријави, решенија, одобреннија, овластувања, согласности, сертификати, дозволи, барања, изјави и други обрасци? Ако да, наведи ги формалностите.
- Дали опцијата ќе предизвика иницијални трошоци за министерствата, другите органи на државната управа? Ако да, образложи ги трошоците.
- Дали опцијата ќе предизвика континуирани трошоци за министерствата и другите органи на државната управа. Ако да, образложи ги трошоците.
- Дали опцијата ќе предизвика иницијални трошоци за правните или физичките лица? Ако да, образложи ги трошоците.

- Дали опцијата ќе предизвика оперативни трошоци за правните или физичките лица. Ако да, образложи ги трошоците.

2. Придобивки

- Опис и опсег на финансиските придобивки за засегнати страни

- Други нефинансиски придобивки за засегнати страни

3. Ризици и претпоставки

4. Останати влијанија

| Тип на влијание проценето во проценка на влијание на регулативата | | Анализи приложени во прилог |
|--|---------|-----------------------------|
| Влијание врз националната конкурентност | ДА / НЕ | ДА / НЕ |
| Влијание врз социјално исклучените и ранливи групи | ДА / НЕ | ДА / НЕ |
| Влијание и ефекти на регулативата врз родовите аспекти и еднаквоста | ДА / НЕ | ДА / НЕ |
| Влијание врз животната средина | ДА / НЕ | ДА / НЕ |
| Влијание/значителна политичка промена на пазарната економија вклучувајќи испитување на влијанието врз потрошувачите и конкурентноста | ДА / НЕ | ДА / НЕ |
| Влијание врз правата на граѓаните | ДА / НЕ | ДА / НЕ |
| Дали предложените решенија вклучуваат значителни тешкотии за усогласување | ДА / НЕ | ДА / НЕ |

Чекор 3: Консултации

**Резиме на иницијалната
проценка на влијание на регулативата**

- 1. Краток осврт на преферираното решение/опција:**
- 2. Имиња и презимиња на лицата одговорни за подготовка на иницијалната проценка на влијанието на регулативата и предлог законот:**
- 3. Повереници на Владата на Република Македонија кои ќе се вклучат во презентирање на предлог законот во Собранието на Република Македонија:**

**Изјава од министерот
за иницијалната проценка на влијание на регулативата**

Изјавувам дека предложениот материјал за иницијална проценка на влијанието на регулативата/ предлог закон

| | | |
|----|---------------------|---|
| 1. | Има / Нема влијание | врз Буџетот на Република Македонија во висина поголема од 600.000.000 денари. |
| 2. | Има / Нема влијание | врз усогласеноста со законодавството на Европска Унија. |
| 3. | Има / Нема влијание | врз постапките или работењето на јавната администрација / врз судството при работа со странки (правни и физички лица) или задолжување на странките од јавната администрација со дополнителен административен товар. |
| 4. | Има / Нема влијание | врз економијата и врз обемот на државна помош. |
| 5. | Има / Нема влијание | врз животната средина. |
| 6. | Има / Нема влијание | врз социјалната положба на граѓаните. |

| | | |
|-----|---|---------|
| 7. | Направено е претходно објавување на текстот на предлогот за донесување на закон во Единствениот електронски регистар на прописи и јавно се спроведени консултации со заинтересирани страни. Датум на објавување: Вклучени организации и претставници: Своє мислење дадоа следниве организации: | ДА / НЕ |
| 8. | Сите забелешки и предлози од заинтересираните страни се земени во предвид. | ДА/НЕ |
| 9. | Предлог законот е лекториран. | ДА/НЕ |
| 10. | Спроведени се меѓуресорски консултации. | ДА/НЕ |
| 11. | Дали предлог законот предвидува управна постапка? | ДА/НЕ |
| 12. | Доколку предлог законот предвидува управна постапка, дали може да се вгради начелото "молчењето значи одобрување"? | ДА/НЕ |

Изјава од министерот

Јас, име и презиме на министерот, изјавувам дека ја проучив Иницијалната проценка на влијанието на регулативата и сметам дека дава реален преглед на очекуваните придобивки и потребните трошоци врзани со секоја од идентификуваните опции за решавање на проблемот.

Потпис на министерот:

.....

Датум:

Упатство за пополнување на Иницијална проценка на влијание на регулативата

Овој образец се користи за внесување на резултатите од извршената иницијална проценка на влијанието на регулативата што се предлага и претставува документ за иницијална проценка на влијанието на регулативата.

Иницијална проценка на влијание на регулативата

Чекор 1: Опис на проблемите, целите што ќе се остварат со нивно решавање и можните опции за решавање на проблемите

[Опиши ги накратко проблемите, очекуваните цели и можните опции за решавање на проблемите согласно дефинираните поднаслови.]

1. Опис на проблемите

[Опиши го со максимум една страница контекстот на идентификуваните проблеми и кои се негативните последици од проблемите.]

2. Опис на целите што се планираат да се постигнат со решавање на проблемите

[Опиши ги јасно со максимум десет реченици целите што се планираат да се постигнат со решавање на проблемите. Целите треба да се конкретни и да произлегуваат од контекстот на дефинираните проблеми]

3. Идентификација на можни решенија (опции)

[Опиши ги накратко со по максимум една страница идентификуваните можни решенија (регулаторни и/или нерегулаторни) на проблемите опишани погоре. Во предвид треба да се земе и опцијата „не прави ништо“, односно утврдување на идните трошоци и придобивки доколку не се преземе никаква активност. Оваа опција ќе овозможи полесно споредување на трошоците и придобивките на останатите опции]

Чекор 2: Идентификација на трошоци, придобивки и влијанија

[Внеси ги потребните трошоци, влијанијата и очекуваните придобивки за секоја од идентификуваните опции/можни решенија.]

Предложено решение (опција):

[Внеси го називот на опцијата.]

Опис:

[Дај краток опис – максимум пет реченици на опцијата.]

1. Трошоци

- Дали опцијата предвидува воведување на нови формалности во смисла на обврска за правните или физичките лица да обезбедат уверенија, пријави, решенија, одобренја, овластувања, согласности, сертификати, дозволи, барања, изјави и други обрасци? Ако да, наведи ги формалностите.

[Утврди дали опцијата ќе предизвика воведување на нови формалности за правните или физичките лица. Доколку да, објасни ги формалностите и направи проценка на трошоците што ќе се предизвикаат врз засегнатите страни.]

- Дали опцијата ќе предизвика иницијални трошоци за министерствата и другите органи на државната управа? Ако да, образложи ги трошоците.

[Утврди и објасни дали опцијата ќе предизвика иницијални трошоци за министерствата и другите органи на државната управа. Под иницијални трошоци се подразбираат еднократните трошоците што ќе ги предизвика опцијата.]

- Дали опцијата ќе предизвика оперативни трошоци за министерствата и другите органи на државната управа. Ако да, образложи ги трошоците.

[Утврди и објасни дали опцијата ќе предизвика оперативни трошоци за министерствата и другите органи на државната управа. Под оперативни трошоци се подразбираат повеќекратните или континуирани трошоци што ќе ги предизвика опцијата.]

- Дали опцијата ќе предизвика иницијални трошоци за правните или физичките лица? Ако да, образложи ги трошоците.

[Утврди и објасни дали опцијата ќе предизвика иницијални трошоци за физичките или правните лица. Под иницијални трошоци се подразбираат еднократните трошоците што ќе ги предизвика опцијата.]

- Дали опцијата ќе предизвика континуирани трошоци за правните или физичките лица. Ако да, образложи ги трошоците.

[Утврди и објасни дали опцијата ќе предизвика оперативни трошоци за физичките или правни лица. Под оперативни трошоци се подразбираат повеќекратните или континуирани трошоци што ќе ги предизвика опцијата.]

2. Придобивки

Опис и опсег на финансиските придобивки за засегнатите страни.

[Опиши ги и определи го обемот на очекуваните финансиски придобивки за засегнати страни, односно за министерствата и другите органи на државната управа и за правните и физичките лица. Внимание треба да се посвети на финансиските придобивки за клучните засегнати страни, односно на целната група опфатена со опцијата]

Други нефинансиски придобивки за засегнатите страни

[Опиши ги и определи го обемот на очекуваните нефинансиски придобивки за засегнати страни, односно за министерствата и другите органи на државната управа и за правните и физичките лица. Внимание треба да се посвети на финансиските придобивки за клучните засегнати страни, односно на целната група опфатена со опцијата]

3. Ризици и претпоставки

[Опиши ги очекуваните ризици во остварувањето на целите и начинот и претпоставките што треба да се исполнат за справување со ризиците.]

4. Останати влијанија

[Дај ги заклучоците од анализа на ефектите од останатите влијанија. Анализите што се користени за проценка на останатите влијанија (доколку постојат) опиши ги во прилог кон иницијалната проценка на влијанијата]

| | | |
|--|---------|---------------------------------|
| Тип на влијание проценето во проценка на влијание на регулативата | | Анализирани приложени во прилог |
| Влијание врз национална конкурентност | ДА / НЕ | ДА / НЕ |
| Тип на влијание проценето во проценка на влијание на регулативата | | Анализирани приложени во прилог |
| Влијание врз социјално исклучените и ранливи групи | ДА / НЕ | ДА / НЕ |
| Влијание и ефекти на регулативата врз родовите аспекти и еднаквоста | ДА / НЕ | ДА / НЕ |
| Влијание врз животната средина | ДА / НЕ | ДА / НЕ |
| Влијание/значителна политичка промена на пазарната економија вклучувајќи испитување на влијанието врз потрошувачите и конкурентноста | ДА / НЕ | ДА / НЕ |
| Влијание врз правата на граѓаните | ДА / НЕ | ДА / НЕ |
| Дали предложените решенија вклучуваат значителни тешкотии за усогласување | ДА / НЕ | ДА / НЕ |

Чекор 3: Консултација

[Опиши како се одвивал процесот на консултација, во колку фази, кој бил вклучен и на кој начин се земале во предвид предлозите од консултациите. Резимирај ги заклучоците од консултативниот процес. Доколку постојат записници од консултативниот процес, приложи ги во прилог на извештајот за иницијална проценка на влијанието на регулативата.]

Резиме на иницијалната проценка на влијание на регулативата

1. Краток осврт на преферираното решение/опција:

[Дај краток осврт на трошоците и придобивките на преферираното решение/опција, со посочување на главните аргументи зошто се препорачува решението/опцијата.]

2. Имиња и презимиња на лицата одговорни за подготовка на иницијалната проценка на влијанието на регулативата и предлог законот:

[Внеси ги имињата и презимињата на лицата кои се одговорни за изработка на извештајот за иницијална проценка на влијанието на регулативата и предлог законот.]

3. Повереници на Владата на Република Македонија кои ќе бидат вклучени во презентирање на предлог законот во Собранието на Република Македонија:

[Внеси ги имињата и презимињата на лицата кои ќе бидат вклучени во презентирање на предлог законот во Собранието на Република Македонија.]

Изјава од министерот за иницијалната проценка на влијание на регулативата

Изјавувам дека предложениот материјал за иницијална проценка на влијанието на регулативата/ предлог законот

[Министерот на надлежното министерство што го изготвува предлог законот и ја врши проценката на влијание на регулативата потпишува писмена изјава со која ја потврдува точноста на исказите дадени во иницијалната проценка на влијанието на регулативата.]

| | | |
|----|---------------------|--|
| 1. | Има / Нема влијание | врз Буџетот на Република Македонија во висина поголема од 600.000.000 денари. |
| 2. | Има / Нема влијание | врз усогласеноста со законодавството на Европска Унија |
| 3. | Има / Нема влијание | врз постапките или работењето на јавната администрација / врз судството при работа со странки (правни и физички лица) или задолжување на странките од јавната администрација со дополнителен административен товар |
| 4. | Има / Нема влијание | врз економијата и врз обемот на државна помош |
| 5. | Има / Нема влијание | врз животната средина |
| 6. | Има / Нема влијание | врз социјалната положба на граѓаните |

| | | |
|-----|---|-------|
| 7. | Направено е претходно објавување на текстот на предлогот за донесување на закон во Единствениот електронски регистар на прописи и јавно се спроведени консултации со заинтересирани страни. Датум на објавување: Вклучени организации и претставници: Своє мислење дадоа следниве организации: | ДА/НЕ |
| 8. | Сите забелешки и предлози од заинтересираните страни се земени во предвид, | ДА/НЕ |
| 9. | Предлог законот е лекториран. | ДА/НЕ |
| 10. | Спроведени се меѓуресорски консултации. | ДА/НЕ |
| 11. | Дали предлог законот предвидува управна постапка? | ДА/НЕ |
| 12. | Доколку предлог законот предвидува управна постапка, дали може да се вгради начелото “молчењето значи одобрување“? | ДА/НЕ |

Изјава од министерот

Јас, *име и презиме на министерот*, изјавувам дека ја проучив Иницијалната проценка на влијанија на регулативата и сметам дека дава реален преглед на очекуваните придобивки и потребните трошоци врзани со секоја од идентификуваните опции за решавање на проблемот.

Потпис на министерот:

.....

Датум:

Образец бр. 3**Комплетна проценка на влијание на регулативата**

Чекор 1: Детален опис на контекстот на проблемите и целите што ќе се остварат со решавање на проблемите

Чекор 2: Идентификација и опис на можните решенија (опции)

Чекор 3: Анализа на влијанијата вклучувајќи идентификување и анализа на трошоците и придобивки за секоја опција

Предложено решение (опција):
Опис

1. Трошоци

- Идентификување и анализа на трошоците за министерствата и другите органи на државната управа
- Идентификување и анализа на трошоците за правните и физичките лица

2. Придобивки

- Анализа на финансиски придобивки за засегнатите страни
- Анализа на нефинансиски придобивки за засегнатите страни

3. Ризици и претпоставки**4. Останати влијанија**

| Тип на влијание | | Анализи приложени во прилог |
|---------------------------------------|---------|-----------------------------|
| Влијание врз национална конкурентност | ДА / НЕ | ДА / НЕ |

| Тип на влијание | | Анализи приложени во прилог |
|---|---------|--|
| Влијание врз социјално исклучените и ранливи групи | ДА / НЕ | ДА / НЕ |
| Влијание и ефекти на регулативата врз родовите аспекти и еднаквоста | ДА / НЕ | ДА / НЕ |
| Влијание врз животната средина | ДА / НЕ | ДА / НЕ |
| Влијание/значителна политичка промена на пазарната економија вклучувајќи испитување на влијанието врз потрошувачите и конкурентноста | ДА / НЕ | ДА / НЕ |
| Влијание врз правата на граѓаните | ДА / НЕ | ДА / НЕ |
| Дали предложените решенија вклучуваат значителни тешкотии за усогласување | ДА / НЕ | ДА / НЕ |

Чекор 4: Консултации**Чекор 5: Проверка / рецензија на решението**

**Резиме на комплетната
проценка на влијание на регулативата**

1. **Краток осврт на преферираното решение/опција:**

2. **Имиња и презимиња на лицата одговорни за подготовка на иницијалната проценка на влијанието на регулативата и предлог законот**

3. **Повереници на Владата на Република Македонија кои ќе бидат вклучени во презентирање на предлог законот во Собранието на Република Македонија:**

**Изјава од министерот
за комплетната проценка на влијание на регулативата**

Изјавувам дека предложениот материјал за комплетна проценка на влијанието на регулативата/ предлог законот

| | | | |
|-----|---|--|---------|
| 1. | Има / Нема влијание | врз Буџетот на Република Македонија во висина поголема од 600.000.000 денари. | |
| 2. | Има / Нема влијание | врз усогласеноста со законодавството на Европска Унија | |
| 3. | Има / Нема влијание | врз постапките или работењето на јавната администрација / врз судството при работа со странки (правни и физички лица) или задолжување на странките од јавната администрација со дополнителен административен товар | |
| 4. | Има / Нема влијание | врз економијата и врз обемот на државна помош | |
| 5. | Има / Нема влијание | врз животната средина | |
| 6. | Има / Нема влијание | врз социјалната положба на граѓаните | |
| 7. | Направено е претходно објавување на текстот на предлогот за донесување на закон во Единствениот електронски регистар на прописи и јавно се спроведени консултации со заинтересирани страни. | | ДА / НЕ |
| | Датум на објавување: | | |
| | Вклучени организации и претставници: Свое мислење дадоа следниве организации: | | |
| 8. | Сите забелешки и предлози од заинтересираните страни се земени во предвид, | | ДА/НЕ |
| 9. | Предлог законот е лекториран. | | ДА/НЕ |
| 10. | Спроведени се меѓуресорски консултации. | | ДА/НЕ |
| 11. | Дали предлог законот предвидува управна постапка? | | ДА/НЕ |
| 12. | Доколку предлог законот предвидува управни постапки, дали може да се вгради начелото "молчењето значи одобрување"? | | ДА/НЕ |

Изјава од министерот

Јас, име и презиме на ресорниот министер, изјавувам дека ја проучив Комплетната проценка на влијанието на регулативата и сметам дека дава реален преглед на очекуваните придобивки и потребните трошоци врзани со секоја од идентификуваните опции за решавање на проблемот.

Потпис од Министерот:

.....

Датум:

Упатство за пополнување на Комплетна проценка на влијание на регулативата

Овој образец се користи за внесување на резултатите од извршената комплетна проценка на влијанието на регулативата што се предлага и претставува документ за комплетната проценка на влијанието на регулативата.

Комплетна проценка на влијание на регулативата

Чекор 1: Детален опис на контекстот на проблемите и целите што ќе се остварат со решавање на проблемите

[Опиши ги детално проблемите и очекуваните цели што би се постигнале со решавање на проблемите.]

Чекор 2: Идентификација и опис на можните решенија (опции)

[Опиши ги накратко со по максимум една страница идентификуваните можни решенија (регулаторни и/или нерегулаторни) на проблемите опишани погоре. Во предвид треба да се земе и опцијата „не прави ништо“, односно утврдување на идните трошоци и придобивки доколку не се преземе никаква активност. Оваа опција ќе овозможи полесно споредување на трошоците и придобивките на останатите опции.]

Чекор 3: Анализа на влијанијата вклучувајќи идентификација и анализа на трошоците и придобивки за секоја опција

[Направи анализа на трошоците, влијанијата и очекуваните придобивки за секоја од идентификуваните опции/можни решенија.]

Предложено решение (опција):

[Внеси го називот на опцијата.]

Опис:

[Дај краток опис – максимум пет реченици на опцијата.]

1. Трошоци

- Идентификување и анализа на трошоците за министерствата и другите органи на државната управа

[Направи анализа на трошоците на министерствата и другите органи на државната управа што би ги предизвикала опцијата. Доколку постојат извештаи од спроведени истражувања, студии, проекти и сл., достави ги ви прилог на извештајот за комплетна проценка на влијанието на регулативата.]

- Идентификување и анализа на трошоците за правните и физичките лица

[Направи анализа на трошоците за правните и физички лица што би ги предизвикала опцијата. Доколку постојат извештаи од спроведени истражувања, студии, проекти и сл., достави ги во прилог на извештајот за комплетна проценка на влијанието на регулативата.]

2. Придобивки

- **Анализа на финансиските придобивки за засегнатите страни**

[Направи анализа на финансиските придобивки за засегнатите страни што би ги предизвикала опцијата. Доколку постојат извештаи од спроведени истражувања, студии, проекти и сл., достави ги во прилог на извештајот за комплетна проценка на влијанието на регулативата.]

- **Анализа на нефинансиски придобивки за засегнатите страни**

[Направи анализа на нефинансиските придобивки за засегнатите страни што би ги предизвикала опцијата. Доколку постојат извештаи од спроведени истражувања, студии, проекти и сл., достави ги во прилог на извештајот за комплетна проценка на влијанието на регулативата.]

3. Ризици и претпоставки

[Направи анализа на ризиците во остварувањето на целите и начинот и претпоставките што треба да се исполнат за справување со ризиците.]

4. Останати влијанија

[Дај ги заклучоците од анализа на ефектите од останатите влијанија. Анализите што се користени за проценка на останатите влијанија (доколку постојат) отпиши ги во прилог кон комплетната проценка на влијанијата]

| Тип на влијание проценето во проценка на влијание на регулативата | | Анализирани приложени во прилог |
|---|---------|---------------------------------|
| Влијание врз национална конкурентност | ДА / НЕ | ДА / НЕ |
| Влијание врз социјално исклучените и ранливи групи | ДА / НЕ | ДА / НЕ |
| Влијание и ефекти на регулативата врз родовите аспекти и еднаквоста | ДА / НЕ | ДА / НЕ |
| Влијание врз животната средина | ДА / НЕ | ДА / НЕ |

| Тип на влијание проценето во проценка на влијание на регулативата | | Анализи приложени во прилог |
|--|---------|-----------------------------|
| Влијание/значителна политичка промена на пазарната економија вклучувајќи испитување на влијанието врз потрошувачите и конкурентноста | ДА / НЕ | ДА / НЕ |
| Влијание врз правата на граѓаните | ДА / НЕ | ДА / НЕ |
| Дали предложените решенија вклучуваат значителни тешкотии за усогласување | ДА / НЕ | ДА / НЕ |

Чекор 4: Консултации

[Опиши како се одвивал процесот на консултации, во колку фази, кој бил вклучен и на кој начин се земале во предвид предлозите од консултациите. Резимирај ги заклучоците од консултативниот процес.]

Чекор 5: Проверка / рецензија на решението

[Опиши како ќе се следат ефектите и влијанијата од предложеното решение и како ќе се врши проверка дали предложеното решение ги дало очекуваните ефекти..]

Резиме на комплетната проценка на влијание на регулативата

1. Краток осврт на преферираното решение/опција:

[Дај краток осврт на предложеното решение/опција, со посочување на главните аргументи зошто се преферира решението/опцијата.]

2. Имиња и презимиња на лицата одговорни за подготовка на комплетна проценка на влијанието на регулативата и предлог законот:

[Внеси ги имињата и презимињата на лицата кои се одговорни за изработка на извештајот за комплетна проценка на влијанието на регулативата и предлог законот.]

3. Повереници на Владата на Република Македонија кои ќе бидат вклучени во презентирање на предлог законот во Собранието на Република Македонија:

[Внеси ги имињата и презимињата на лицата кои ќе бидат вклучени во презентирање на предлог законот во Собранието на Република Македонија.]

**Изјава од министерот
за комплетната проценка на влијание на регулативата**

Изјавувам дека предложенниот материјал за комплетна проценка на влијанието на регулативата/предлог законот

[Министерот на надлежното министерство што го изготвува предлог законот и ја врши проценката на влијание на регулативата потпишува писмена изјава со која ја потврдува точноста на исказите дадени во комплетната проценка на влијанието на регулативата.]

| | | |
|----|---------------------|--|
| 1. | Има / Нема влијание | врз Буџетот на Република Македонија во висина поголема од 600.000.000 денари. |
| 2. | Има / Нема влијание | врз усогласеноста со законодавството на Европска Унија |
| 3. | Има / Нема влијание | врз постапките или работењето на јавната администрација / врз судството при работа со странки (правни и физички лица) или задолжување на странките од јавната администрација со дополнителен административен товар |
| 4. | Има / Нема влијание | врз економијата и врз обемот на државна помош |
| 5. | Има / Нема влијание | врз животната средина |
| 6. | Има / Нема влијание | врз социјалната положба на граѓаните |

| | | |
|-----|---|---------|
| 7. | Направено е претходно објавување на текстот на предлогот за донесување на закон во Единствениот електронски регистар на прописи и јавно се спроведени консултации со заинтересирани страни. Датум на објавување: Вклучени организации и претставници: Своє мислење дадоа следниве организации: | ДА / НЕ |
| 8. | Сите забелешки и предлози од граѓанскиот сектор се земен во предвид, | ДА/НЕ |
| 9. | Предлог законот е лекториран. | ДА/НЕ |
| 10. | Спроведени се меѓуресорски консултации. <i>[Доколку не е извршено усогласување, да се даде образложение односно предмет на неусогласеноста и добиени мислења. Ако немало меѓуресорски консултации – да се каже зошто немало.]</i> | ДА/НЕ |
| 11. | Дали предлог законот предвидува управна постапка? | ДА/НЕ |
| 12. | Доколку предлог законот предвидува управна постапка, дали може да се вгради начелото “молчењето значи одобрување”? | ДА/НЕ |

Изјава од министерот

Јас, име и презиме на министерот, изјавувам дека ја прочув Комплетната проценка на влијанието на регулативата и сметам дека дава реален преглед на очекуваните придобивки и потребните трошоци врзани со секоја од идентификуваните опции за решавање на проблемот.

Потпис на министерот:

.....

Датум:

1131.

Врз основа на член 67-в од Деловникот за работа на Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/01, 98/02, 9/03, 47/03, 64/03, 67/03, 51/06, 5/07, 15/07, 26/07, 30/07, 58/07, 105/07, 116/07, 129/07, 157/07 и 29/08) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.05.2009 година донесе

МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ПРОЦЕНКА НА ВЛИЈАНИЕТО НА РЕГУЛАТИВАТА

1. Цел на методологијата за проценка на влијанието на регулативата

1.1 Вовед

Методологијата за проценка на влијанието на регулативата (во натамошниот текст: Методологија) има за цел да го дефинира процесот на проценка на влијанието на регулативата во постапката за донесување на закони во Република Македонија.

1.2 Политички контекст - потреби и определби за проценка на влијанието на регулативата

Постапките за проценка на влијанието на регулативата претставуваат надградба на постоечките практики и хармонизација со практиките кои се применуваат во Европската унија и земјите членки на ОЕЦД.

1.3 Придобивка од воведувањето на процесот на проценка на влијанието на регулативата

Придобивка од воведување на проценка на влијанието на регулативата во министерствата и Владата на Република Македонија претставува: 1) комплетност и длабочина на анализата за реалните влијанија од регулативата и 2) транспарентност и консултации како "интерно" (помеѓу министерствата) така и "екстерно" со останатите засегнати страни.

Преку меѓуминистерските консултации ќе се обезбедат подобри закони и ќе се спречи потенцијалната можност за дуплирање на активностите или дури спротивставени активности.

Вклучувањето на засегнатите страни во процесот на проценка на влијанието на регулативата ќе обезбеди дополнителни информации потребни за креирање на новите регулативи.

Методологијата е во функција на поддршка на подобро одлучување и претставува дополнување на постојните и тековно користените анализи во процесот на изготвување и прифаќање на нови регулативи.

1.4 Воведување “чекор-по-чекор” на постапките за проценка на влијанието на регулативата

Со цел овозможување услови за квалитетна имплементација на проценката на влијанието на регулативата, како и идентификација на можностите за континуирано подобрување во изготвувањето на нови регулативи, Методологијата дефинира постапка согласно принципот “чекор-по-чекор”.

Со Методологијата се дефинира процесот на проценка на влијанието на регулативата кај сите министерства и Генералниот секретаријат во изготвувањето на закони.

Примената на Методологијата е поддржана со соодветни функции во информатичкиот систем и е-седница на Владата на Република Македонија, како и со Единствениот електронски регистар на прописи.

1.5 Учество на јавноста во процесот на проценка на влијанието на регулативата преку консултации

Методологијата дефинира обврска за вклучување на засегнатите страни од самиот почеток на процесот на изготвување на закони, односно од донесувањето на Годишната програма за работа на Владата на Република Македонија.

Техниките на учество на засегнатите страни во процесите на донесување закони опфаќаат електронски консултации (информирање, прибирање мислења и сугестии) како и фокусирани трибини, јавни расправи и работилници.

Сите информации релевантни за процесот на донесување на закони, како и предлог законите ќе бидат достапни преку Единствениот електронски регистар на прописи.

2. Организација за спроведување на проценка на влијанието на регулативата

2.1 Тим за проценка на влијанието на регулативата во министерствата

За спроведување на Методологијата, во секое министерство се формира тим за координација на проценка на влијанието на регулативата. Тимот за координација на проценка на влијанието на регулативата е составен од двајца државни службеници кои се едуцирани и компетентни за проценка на влијанието на регулативата. Тимот е координиран од Државниот секретар. Државните службеници ќе ги координираат активностите на министерството поврзани со спроведување на проценка на влијанието на регулативата, односно подготовката на “План за спроведување на проценка на влијанието на регулативата”, “Иницијална проценка на влијанието на регулативата” и “Комплетна проценка на влијанието на регулативата”.

2.2 Тим за проценка на влијанието на регулативата во Генералниот секретаријат

За координација на целокупниот процес за проценка на влијанието на регулативата во Генералниот секретаријат се формира тим за координација на проценка на влијанието на регулативата. Тимот го следи процесот на спроведување на проценка на влијанието на регулативата во министерствата, како и процесот на

разгледување на резултатите од проценка на влијанието на регулативата во Генералниот секретаријат.

Генералниот секретаријат може да биде консултиран од министерствата во сите фази од процесот на проценка на влијанието на регулативата.

2.3 Техничка инфраструктура за поддршка на процесот за проценка на влијание на регулативата

Информатичкиот систем на Владата на Република Македонија и неговите компоненти: е-седница на Владата на Република Македонија и Единствениот електронски регистар на прописи ќе овозможат обезбедување на потребните информации за проценка на влијание на регулативата, како и поддршка на процесот на консултации со министерствата и засегнатите страни.

3. Обрасци за спроведување на проценка на влијанието на регулативата

Проценка на влијанието на регулативата се врши преку обрасци и тоа:

- Образец 1: План за спроведување на проценка на влијанието на регулативата;
- Образец 2: Иницијална проценка на влијанието на регулативата;
- Образец 3: Комплетна проценка на влијанието на регулативата.

4. Процес на проценка на влијанието на регулативата

4.1 Интегриран четири-фазен процес на проценка на влијанието на регулативата

Методологијата ги интегрира сите постоечки постапки за анализа на влијанијата на регулативите. Дефинираните постапки за проценка на влијанието на регулативата се надградба на постоечките постапки и се хармонизирани со тековните постапки за проценка на влијанието на регулативата кои се применуваат во Европската Унија.

Методологијата предвидува интегриран четири фазен процес на проценка на влијанието на регулативата во “животниот циклус“ на предлагање на закони преку планирање, реализација, следење и подобрување (Plan, Do, Check, Act = PDCA):

1. Фаза “ПЛАН“ ги опфаќа активностите кои ги прави секое министерство во процесот на изготвување на годишен план за работа и изготвување на закони;
2. Фаза “РЕАЛИЗАЦИЈА“ ги опфаќа активностите кои ги прави секое министерство при изготвување на предлог законот, како што се: интерни меѓуминистерски консултации, екстерни консултации со засегнатите страни во функција на собирање на потребни дополнителни информации и сугестии

и јавно објавување на сите релевантни информации поврзани со предлог законот во Единствениот електронски регистар на прописи;

3. Фаза **“СЛЕДЕЊЕ”** ги опфаќа активностите што се реализираат во Генералниот секретаријат во функција на координација и усогласување на предложените решенија во предлог законот и негово доставување за разгледување на седница на Владата на Република Македонија, каде што со текстот се утврдува и се предлага негово разгледување и донесување од страна на Собранието на Република Македонија;
4. Фаза **“ПОДОБРУВАЊЕ”** ги опфаќа активностите во надлежните министерства и Генералниот секретаријат за следење и анализа на ефектите од законите. Проценката на ефектите се прави во однапред дефиниран период (обично една година од денот на влегување во сила на законот/законите) и во зависност од резултатите на проценката како и новите услови се пристапува кон процес на подготовка на изменување и дополнувања на законите.

4.2 Фаза 1: Планирање за спроведување на проценка на влијанието на регулативата

Опсег

Планирање за спроведување на проценка на влијанието на регулативата е дел од изготвување на Годишната програма за работа на Владата на Република Македонија.

Согласно правната рамка за воведување на процесот на проценка на влијанието на регулативата, министерствата ги идентификуваат законите за кои е потребно да се изврши проценката на влијанието на регулативата. Во оваа фаза се донесува прелиминарната одлука за нивото на длабочина на анализата која е потребна врз основа на принципот на пропорционална анализа.

Кога се изготвува и со колкав ангажман

Планирање за спроведување на проценка на влијанието на регулативата се прави паралелно со донесувањето на Годишната програма за работа на Владата на Република Македонија.

Каков е процесот

Планирање на постапката за спроведување на проценка на влијанието на секој предлог закон се врши преку Образец 1 - План за спроведување на проценка на влијанието на регулативата, составен од два дела:

Дел 1: Почетна проценка на влијанието на регулативата и планирање на потребната работата:

- Дефинирање на проблеми, поставување на цели и идентификување на засегнати страни кои ќе бидат вклучени во консултациите;
- Планирање на потребната работа за проценка на влијание на регулативата преку определување на нивото на анализа (Иницијална или

Комплетна проценка на влијанието на регулативата), утврдување на расположливите податоци и информации, идентификација на потребните дополнителни податоци и информации и определување на меѓуресурска работна група.

Информациите содржани во Планот за спроведување на проценка на влијанието на регулативата - Дел 1 јавно се објавуваат во Единствениот електронски регистар на прописи.

Дел 2: Подетално планирање, вклучително со време и ресурси:

- Определување на почетокот на проценката на влијание на регулативата, времето на ангажирање на надворешни консултанти (доколку се предвидени во процесот) и временска рамка кога предлог законот и извештајот за проценка на влијанието на регулативата ќе бидат поднесени до Генералниот секретаријат;
- Потребни ресурси за спроведување на проценка на влијанието на регулативата.

Овој дел е за интерна употреба на Владата на Република Македонија.

Одговорни институции

Одговорни институции за изготвување на "План за спроведување на проценка на влијанието на регулативата" се министерствата.

Тимовите за проценка на влијанието на регулативата во министерствата се одговорни за пополнување на Образец 1 - План за спроведување на проценка на влијанието на регулативата.

Кој е информиран/консултиран

При изработката на Планот за спроведување на проценка на влијанието на регулативата, Генералниот секретаријат може да биде консултиран од министерствата во врска со:

- Деталите од процесот за проценка на влијанието на регулативата и одредување на потребната деталност на анализата;
- Детали за опсегот на потребните консултации и поврзаноста на предлог законот со стратешките приоритети на Владата на Република Македонија.

Со објавување на Дел 1 од Планот за спроведување на проценка на влијанието на регулативата во Единствениот електронски регистар на прописи се овозможува информираност на сите засегнати страни и нивно вклучување во процесот.

4.3 Фаза 2: Проценка на влијанието на регулативата

Проценката на влијанието на регулативата се врши во согласност со принципот на пропорционална анализа. Комплетна проценка на влијанието на регулативата е алтернативна и министерствата можат уште на самиот почеток во процесот на планирање на проценката на влијанието на регулативата да донесат одлука за нејзино спроведување, согласно критериумите поставени во оваа методологија.

Доколку во текот на спроведување на Иницијална проценка на влијанието на регулативата се утврди потреба од подетални анализи и истражувања, може да се премине кон спроведување на Комплетна проценка на влијанието на регулативата.

Генералниот секретаријат базирано на значајноста, очекуваното влијание или комплексноста на законот може да даде препорака министерствата да извршат Комплетна проценка на влијанието на регулативата.

4.3.1 Иницијална проценка на влијанието на регулативата

Опсег

Иницијална проценка на влијанието на регулативата дава првична слика за проблемот/темата која треба да биде регулирана со закон, можните опции за нејзина реализација и потенцијално засегнатите страни од воведувањето на нова регулатива. За секоја идентификувана опција, при проценката на влијанието на регулативата се утврдуваат очекуваните трошоци, придобивки, ризици и влијанија на економијата, животната средина и општеството во целина.

Кога се изготвува и со којкав ангажман

Постапката за изготвување Иницијална проценка на влијанието на регулативата започнува согласно терминот утврден во Планот за спроведување на проценка на влијанието на регулативата. Термините се усогласени со дефинираниот термин кога конкретниот предлог закон треба да биде разгледуван на седница на Владата на Република Македонија.

Потребниот ангажман зависи од соработката на министерствата со засегнатите страни и достапноста на информациите што се неопходни за спроведување на проценката на влијанието на регулативата.

Каков е процесот

Иницијална проценка на влијанието на регулативата се врши за секој предлог закон, со исклучок на законите чие донесување се предлага по итна постапка.

Иницијалната проценка на влијанието на регулативата вклучува постапки што се во согласност со критериумите на OECD за креирање на подобри регулативи:

Чекор 1: Опис на проблемите, целите што ќе се остварат со нивно решавање и можните опции за решавање на проблемите:

- При дефинирањето на проблемите, министерствата во консултации со засегнатите страни и врз база на релевантни податоци, потребно е јасно да го образложат контекстот на проблемите;
- Поставувањето на целите зависи од дефинираните проблеми и кон се очекувањата од нивно решавање;
- При утврдувањето на опциите во предвид треба да се земат регулаторните и нерегулаторните мерки за решавање на проблемите. Заради поставување на параметар за споредба на опциите, потребно во анализата да се вклучи и

опцијата „не прави ништо“, односно кои би биле идните влијанија доколку не се преземат активности.

Чекор 2: Идентификација на трошоци, придобивки и влијанија

Потребно е да се утврдат очекуваните трошоци и придобивки за министерствата, деловните субјекти и други трети страни, како и посочување на економските, социјалните, општествените и влијанијата врз животната средина, за секоја формулирана опција одделно.

Чекор 3: Консултации

Консултациите се задолжителни во изработката на Иницијалната проценка на влијанието на регулативата. Министерствата потребно е на транспарентен начин да ги вклучат засегнатите страни во подготовката на Иницијалната проценка на влијанието на регулативата и во изработката на предлог законот.

Чекор 4: Резиме на Иницијалната проценка на влијанието на регулативата и изјава на министерот за иницијалната проценка на влијанието на регулативата.

Информациите содржани во Образец 2 - Иницијална проценка на влијанието на регулативата јавно се објавуваат во Единствениот електронски регистар на прописи.

Одговорни институции

Одговорни институции за изготвување на Иницијална проценка на влијанието на регулативата се министерствата.

Тимовите за проценка на влијанието на регулативата се одговорни за пополнување на Образец 2 - Иницијална проценка на влијанието на регулативата и истиот се одобрува од министерот.

Кој е информиран/консултиран

При изработката на Иницијалната проценка на влијанието на регулативата, Генералниот секретаријат може да биде консултиран од министерствата во врска со:

- Деталите од процесот за проценка на влијанието на регулативата и одредување на потребната деталност на анализата и;
- Детали за опсегот на потребните консултации и поврзаноста на предлог законот со стратешките приоритети на Владата на Република Македонија.

При изготвување на Иницијална проценка на влијанието на регулативата се вклучуваат: министерствата, Генералниот секретаријат и засегнатите страни.

Преку Иницијалната проценка на влијанието на регулативата, Владата на Република Македонија докажува дека при изготвувањето на предлог законот во предвид се земени сите влијанија и на транспарентен начин спроведени се консултациите со засегнатите страни.

4.3.2 Комплетна проценка на влијанието на регулативата

Опсег

Комплетна проценка на влијанието на регулативата дава детална слика за проблемот/темата што треба да биде регулирана со закон, можните опции за нејзина реализација и потенцијално засегнати страни од воведувањето на новата регулатива. За секоја идентификувана опција се прави детална анализа за очекуваните трошоците, придобивките, ризиците и влијанијата врз економијата, општеството, социјалните работи и животната средина. Проценката се заокружува со дефинирање на потребните консултации, како и проверка односно рецензија на решението.

Целта на Комплетната проценка на влијанието на регулативата е:

- Да се добие детална анализа на потенцијалните влијанија на новата регулатива;
- Да се оствари максимална транспарентност и консултации со засегнатите страни;
- Преку консултации да се обезбеди поширок поглед врз политичките и етичките аспекти од воведување и примена на новата регулатива.

Кога се изготвува и со колкав ангажман

Одлука за изготвување Комплетна проценка на влијанието на регулативата се донесува во Планот за спроведување на проценка на влијанието на регулативата. Одлуката може да е иницирана од министерствата доколку однапред се оцени дека познатите импликации и влијанијата се значителни, или пак од страна на Генералниот секретаријат преку тимот за проценка на влијанието на регулативата.

Критериуми за изготвување на Комплетна проценка на влијанието на регулативата се:

- Дали предлог законот може да предизвика значајни економски и социјални влијанија, како и влијанија врз животната средина за еден или повеќе сектори што резултираат од спроведувањето на комплексни реформи;
- Дали предлог законот бара финансиски средства за негово спроведување над 600 (шестотини) милиони денари.

Доколку во Планот за проценка на влијанието на регулативата се донесе одлука дека е потребна изработка на Комплетна проценка на влијанието на регулативата, Иницијална проценка на влијанието на регулативата не се изработува од страна на министерствата.

Комплетна проценка на влијанието на регулативата е активност која бара значителни човечки ресурси, време, достапност на информации и примена на соодветни методи и детални анализи. Потребниот ангажман зависи од соработката на министерствата со засегнатите страни и достапноста на информациите што се неопходни за спроведување на проценката.

Каков е процесот

Комплетна проценка на влијанието на регулативата се врши за секој предлог закон, со исклучок на законите чие донесување се предлага по итна постапка. Резултатот од процесот се опишува во Образец 3 - Комплетна проценка на влијанието на регулативата.

Постапките за спроведување на Комплетна проценка на влијанието на регулативата се идентични со постапките за спроведување на Иницијална проценка на влијанието на регулативата, со единствена разлика во деталноста на анализата, ангажираните ресурси, долготрајноста на проценката и утврдување на начинот на проверка/рецензија на преферирана опција.

Одговорни институции

Комплетната проценка на влијанието на регулативата може да е иницирана од министерствата и Генералниот секретаријат, а одговорни институции за изготвување се министерствата. Генералниот секретаријат во овој процес се јавува во координативна и консултативна функција.

Тимовите за проценка на влијанието на регулативата во министерствата се одговорни за пополнување на Образецот 3 – Комплетна проценка на влијанието на регулативата и истиот се одобрува од министерот.

Кој е информиран/консултиран

При изработката на Комплетната проценка на влијанието на регулативата, Генералниот секретаријат може да биде консултиран од министерствата во врска со:

- Деталите од процесот за проценка на влијанието на регулативата;
- Деталите за методите и начините за пресметка на трошоците и придобивките и;
- Детали за опсегот на потребните консултации и поврзаноста на предлог законот со стратешките приоритети на Владата на Република Македонија.

При изготвување на Комплетната проценка на влијанието на регулативата се вклучуваат: министерствата, Генералниот секретаријат, засегнатите страни, како и надворешни експертски институции или поединци.

Преку Комплетна проценка на влијанието на регулативата, Владата на Република Македонија докажува дека при изготвувањето на предлог законот, во предвид се земени сите влијанија и на транспарентен начин спроведени се консултациите со засегнатите страни.

4.4 Фаза 3: Следење на резултати и ефекти од проценка на влијанието на регулативата

Опсег

Оваа фаза опфаќа два типа активности:

1. Координација и следење на тековното спроведување на процесот на проценка на влијанието на регулативата

Генералниот секретаријат во рамките на своите овластувања и стручни капацитети води сметка за:

- **Развој на вештини за квалитетна реализација на проценка на влијанието на регулативата;**
- **Развој на техники и помагала за квалитетно спроведување на проценка на влијанието на регулативата;**
- **Поддршка на тимовите за проценка на влијанието на регулативата при реализација на комплексни законски проекти;**
- **Организација на меѓу-министерска размена на искуства кои се однесуваат на проценка на влијанието на регулативата;**
- **Следење на ефикасноста на процесот на проценка на влијанието на регулативата базирано на извештаите за ефикасност добиени од министерствата и;**
- **Подготовка и подобрување на постоечкиот процес за проценка на влијанието на регулативата.**

Министерствата во рамките на своите надлежности и стручни капацитети водат сметка за:

- **Организациската поставеност и капацитет на тимовите за проценка на влијанието на регулативата.**

2. Годишна анализа / оценка на вкупните ефекти од регулативата во изминатата година

Министерствата ќе ги следат ефектите од воведување на новата регулатива од нивната надлежност, квалитетот на расправата по истите и усвојување на предложените закони во Собранието на Република Македонија.

Добиените анализи ("ex-ante" evaluation/assessment) ќе бидат споредени со специфичните проценки на влијанието на регулативата и ќе биде оценета нивната ефикасност и/или исправност.

Искуствата од добиените анализа ќе бидат основа за: 1) подобрување на процесот за проценка на влијанието на регулативата и 2) подобрување на регулативата.

Кога се изготвува и со колкав ангажман

Координацијата и следењето на тековното спроведување на процесот за проценка на влијанието на регулативата, Генералниот секретаријат го прави на континуирана основа за секој предлог закон. При тоа се врши следење на имплементацијата на Планот за спроведување на проценка на влијанието на регулативата, како и квалитетот на резултатите од процесите на Иницијална проценка на влијанието на регулативата и Комплетна проценка на влијанието на регулативата.

Анализата на вкупните ефекти од регулативата се прави на годишно ниво при оценка на успешноста на Годишната програма за работа на Владата на Република Македонија, при што се врши оценка на ефектите од донесените закони и нивно споредување со очекувањата дефинирани при проценката на влијанието на регулативата.

Каков е процесот

Следењето на резултатите и ефектите од проценка на влијанието на регулативата се врши преку анализа на процесот и постигнатите резултати, која има за цел да се утврди дали начинот на кој се спроведува проценка на влијанието на регулативата е соодветен и дали постигнатите резултати се соодветни на искуствата добиени од примената на законот.

Добивањето на податоци за успешноста на процесот на проценка на влијанието на регулативата се прави преку:

- Самооценка спроведена од министерствата и Генералниот секретаријат за своето работење и ефектите од проценка на влијанието на регулативата и;
- Анкетирање на засегнатите страни за постапката за проценка на влијанието на регулативата и за ефектите на донесените закони.

Одговорни институции

Одговорни институции за спроведување на активностите од оваа фаза се министерствата и Генералниот секретаријат.

Кој е информиран

За резултатите од оваа фаза се информира Владата на Република Македонија, министерствата и засегнатите страни и истите се објавуваат на интернет страницата на Владата на Република Македонија.

4.5 Фаза 4: Ревизија на процесот за воведување на проценка на влијанието на регулативата

Опсег

Оваа фаза опфаќа два типа на активности:

1. Ревизија на опсегот на Методологијата

Во согласност со актуелните барања како и организациските капацитети во министерствата и Владата на Република Македонија, ќе се реализира проширување на опсегот на Методологијата.

2. Ревизија на процесот опишан во Методологијата

Генералниот секретаријат ќе го следи спроведувањето на Методологијата, квалитетот на проценка на влијанието на регулативата и ефикасноста на самиот процес заедно со откриените пречки во функционирањето и може да предложи неопходни нејзини изменувања. Ревизијата може да се спроведе и по барање на Владата на Република Македонија.

Каков е процесот

Ревизија на Методологијата од аспект на самиот процес се прави преку структурирано собирање на мислења и сугестии од Владата на Република Македонија, министерствата, Генералниот секретаријат, државните органи и останатите засегнати страни. По нивната анализа, се предлагаат можности за подобрување. Доколку тие предлози се прифатени, се пристапува кон измени на процесот дефиниран со Методологијата.

Одговорни институции

Одговорна институција за спроведување на активностите од оваа фаза е Генералниот секретаријат.

Кој е информиран/консултиран

За промените на процесот или на опсегот на Методологијата се консултираат министерствата и Генералниот секретаријат, а се информираат и другите засегнати страни.

5. Јавност и транспарентност на проценка на влијанието на регулативата

Методологијата содржи принципи за примена на јавност, транспарентност и консултации при проценката на влијанието на регулативата.

За спроведување на Методологијата и обезбедување на транспарентност на процесот на проценка на влијанието на регулативата, потребни се информатички ресурси и тоа:

- Единствен електронски регистар на прописи и
- Безбедни електронски комуникации помеѓу министерствата и Генералниот секретаријат.

Во информатичкиот систем на Владата на Република Македонија за потребите на процесот на планирање и изготвување на поединечните проценки на влијанието на регулативата ќе бидат расположливи следните документи:

- Годишна програма на работа на Владата на Република Македонија;
- Годишна програма за изготвување на закони во министерствата;
- Текст за секој предлог закон;
- План за спроведување на проценка на влијанието на регулативата;
- Иницијална проценка на влијанието на регулативата и.

Комплетна проценка на влијанието на регулативата.

6. Со денот на објавувањето на оваа методологија престанува да се применува Методологијата за проценка на влијанието на регулативата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 37/2008).

7. Оваа методологија ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-2225/2
19 мај 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрски, с.р.

1132.

Врз основа на член 36, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08 и 82/08), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.05.2009 година, донесе

ПРОГРАМА
ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА КОМУНИКАЦИСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА И ТРАНСПАРЕНТНО
ИНФОРМИРАЊЕ НА ЈАВНОСТА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЕКОНОМИЈА ВО
ПРОЦЕСОТ НА ПРИСТАПУВАЊЕ ВО ЕУ ЗА 2009 ГОДИНА

I

Со оваа програма се уредува намената на средствата за подобрување на комуникациската инфраструктура и транспарентно информирање на јавноста во процесот на пристапување на Република Македонија во ЕУ во 2009 година, обезбедени од Буџетот на Република Македонија за 2009 година, раздел 10001 - Министерство за економија, буџетска потпрограма 10 - Администрација, расходна ставка 425 - Договорни услуги (во натамошниот текст: Буџет).

II

Средствата од Буџетот во вкупен износ од **2.863.000 (два милиона и осумстотинишеесетитри илјади денари)**, наменети за подобрување на комуникациската инфраструктура и транспарентно информирање на јавноста во процесот на пристапување на Република Македонија во ЕУ во 2009 година, ќе се користат за следниве намени:

1. Подготовка на материјали за одделни сегменти активностите на министерството и органите во состав, со посебен акцент на европските економски новитети.

- Изработка на Календар на економски настани, во вид на електронски покани или/и печатени флаери за известување на јавноста и дневен прес клипинг.
- Изработка на редовен преглед на економски мерки и инструменти за специфичните целни групи .
- Изработка на билтен за активностите во министерството за потребите на сите целни групи.

500.000 денари

2. Поддршка базирана на редовен дијалог со бизнис заедницата за спроведување на реформите кои водат кон одржлив раст и развој на националната економија.

- Континуирани средби и месечни анкети со деловната заедница за новитетите во усогласување на регулативата со европското законодавство;
- Одржување на работилници и јавни дебати на определени теми поврзани со реформските процеси за подобрување на деловното опкружување;

- Испитување на јавното мислење за работата на министерството и транспарентноста во информирањето на јавноста;
- Одржување на редовни презентации за мерките и активностите во економската сфера при посетите на деловните субјекти во општините во Македонија;

2.026.000 денари

3. Обезбедување на поддршка за економските процеси и политики од пошироката јавност преку средствата за масовна комуникација.

- Редизајн на Веб страницата со нова структура и електронска интеракција со стопанствениците и нивните здруженија за нивно активно вклучување во процесот на креирање на економската политика, стратешките документи, активности, проекти и законска регулатива, со аудио/видео материјал за пошироката јавност и нејзино редовно ажурирање

80.000 денари

4. Изработка на промотивен материјал за домашната јавност, со елементи кои сугерираат на процесите за пристапување на Република Македонија во ЕУ.

- Изработка на идејно решение за лого на министерството;
- Промовирање на логото и на Стратегијата за информирање и комуникација во процесот на пристапување на Република Македонија во ЕУ 2008-2010 пред одделни целни групи.

257.000 денари

III

За начинот и динамиката на реализирање на оваа Програма ќе се грижи Министерството за економија, во рамки на предвидените средства.

IV

Министерството за економија за реализираните буџетски средства ќе достави извештај и финансиски показатели за реализацијата на активностите од оваа програма, како и за постигнатите резултати и образложение за евентуалните отстапувања од планираните активности до Владата на Република Македонија, заклучно со 31.01.2010 година.

V

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-2134/1
19 мај 2009 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА

1133.

С П И С О К
НА ПОСТАВЕНИ СУДСКИ ПРЕВЕДУВАЧИ ПО СПРОВЕДЕНА ПРОВЕРКА НА ЗНАЕЊЕТО
НА СТРАНСКИ ЈАЗИК (ПО ОГЛАСОТ ОД 15.4.2009 ГОДИНА)

| Ред. бр. | Презиме, татково име и име | Адреса | Постојан судски преведувач од македонски на странски јазик и обратно | Решение за поставување | Поставен за подрачје на Основен суд |
|----------|-------------------------------|---|--|------------------------|-------------------------------------|
| 1. | КОСТАДИНОВСКА Митре БИСЕРА | Лазо Трповски 5 Битола 047/221 317 и 071/294 370 k_bisera@yahoo.com | Англиски | 07-2056/2 21.5.2009 | Битола |
| 2. | МИТРЕВСКА Славе МАРИЈА | Битолска 2/13 Демир Хисар 070/863 560, marijadh@yahoo.com | Англиски | 07-2059/2 21.5.2009 | Битола |
| 3. | ПЕЈКОВСКА Сребре ГОРДАНА | ЈНА 5/1-7 Битола, 075/932 728 gpejkovska@hotmail.com | Англиски | 07-2127/2 21.5.2009 | Битола |
| 4. | ТРОМБЕВА Христо ХРИСТИНА | Маршал Тито 154/11 Битола 047/222 828 и 075/686 814 hristinatrombeva@gmail.com | Англиски | 07-2054/2 21.5.2009 | Битола |
| 5. | АТАНАСОВСКА Атанас АНА | Маршал Тито 82 Велес 071/213 117 и 043/222 405 dollana@hotmail.com | Англиски | 07-2103/2 21.5.2009 | Велес |
| 6. | БИСИНОВА Никола АЛЕКСАНДРА | Андон Шурков 8 Велес 043/234 088 и 075/389 470 a_bisnova@yahoo.com | Англиски | 07-2102/2 21.5.2009 | Велес |
| 7. | ЈОВАНОВА Благоја МИЛКА | Стојан Бурчевски-Буридан 4 Велес, 070/996 933 jovanova_13@hotmail.com | Италијански | 07-2068/2 21.5.2009 | Велес |
| 8. | ТАШЕВА Божин ИРЕНА | Деко Ковачев 12 Гевгелија 071/694 482 irenatasheva@yahoo.com | Англиски | 07-2070/2 21.5.2009 | Гевгелија |
| 9. | ИЛЈАЗИ Нехат ИСЕН | Градец ул.101 бб - Гостивар 071/663 558 isen_iljazi@hotmail.com | Хрватски | 07-1960/2 20.5.2009 | Гостивар |
| 10. | РАМАДАНИ Агим ЛЕОНОРА | Исеин Акиоски 188 Кичево 071/315 865 и 045/221 558 leonora188@hotmail.com | Англиски и албански | 07-2053/2 21.5.2009 | Кичево |
| 11. | АПОСТОЛОВА Драге МАРИЈА | Димитрија Лазаров 34 Кочани 033/276 312 и 075/619 235 marija_a_2000@yahoo.com | Англиски | 07-2052/2 21.5.2009 | Кочани |
| 12. | МИТЕВА Санде НАТАЛИЈА | Солунска 60 Кочани 071/795 880 natalina81@yahoo.com | Англиски | 07-2160/2 21.5.2009 | Кочани |
| 13. | МИТЕВА Кирил ЕЛЕНА | Кеј на револуцијата 5/2 Кочани, 072/208 792 miteva_lavoro@yahoo.com | Италијански | 07-2156/2 20.5.2009 | Кочани |
| 14. | СПАСОВСКА Грозде МАРИНА | Гоце Делчев 1/21 Крива Паланка 070/484 062 marina.spasovska@yahoo.com | Англиски | 07-2058/2 21.5.2009 | Крива Паланка |
| 15. | СТОЈЕВИЌ Миле ТАТЈАНА | 29-ти Ноември 31 Крива Паланка 031/374 695 и 070/450 667 tstojevik@yahoo.com | Англиски | 07-2061/2 21.5.2009 | Крива Паланка |
| 16. | МАРКОВСКА Миодраг МАЈА | Бошко Буха 26 Куманово 070/241 598 mayaspasovska@yahoo.com | Бугарски | 07-2101/2 16.5.2009 | Куманово |
| 17. | КАРАЛИЕВСКИ Љубен КЛИМЕНТ | Бул.Туристичка 94/1-10 Охрид 072/267 276 kliment.karalievski@gmail.com | Англиски и бугарски | 07-2129/2 21.5.2009 | Охрид |
| 18. | БОШАЛЕВА Ристо ДАНИЕЛА | Григор Прличев 19 Охрид 070/452 239 и 046/265 640 daniela_boshaleva@yahoo.com | Англиски | 07-2131/2 21.5.2009 | Охрид |

| | | | | | |
|-----|---------------------------------|--|-------------|------------------------|--------------|
| 19. | РАЗМОСКА Славе БИЛЈАНА | Бул. Македонски Просветители 30 А 3/4 Охрид 075/556 261 razmoskab@yahoo.com | Англиски | 07-2158/1 21.5.2009 | Охрид |
| 20. | КИРКОВА Ристо МАРИЧЕ | с. Славеј - Кривогаштани Прилеп, 071/886 442 maricekirkova@gmail.com | Англиски | 07-2128/2 21.5.2009 | Прилеп |
| 21. | МИРЧЕСКА Кире АНЕТА | Јоска Јорданоски 24 Прилеп 070/948 183 mirceska.aneta@gmail.com | Англиски | 07-2195/2 21.5.2009 | Прилеп |
| 22. | АНГЕЛОВА Лазар ЈАДРАНКА | Карл Маркс 6 Свети Николе 071/644 066 jangelova@yahoo.com | Бугарски | 07-1964/2 15.5.2009 | Свети Николе |
| 23. | ЈОВАНЧЕВ Гоце ТОДОР | Браќа Миладиновци 2 - Свети Николе, 071/259 192 tose_jovancev@live.com | Италијански | 07-2057/2 20.5.2009 | Свети Николе |
| 24. | КАДРИУ Неџат ЉИРИМ | Демир Трајко 88 Скопје 075/262 346 и 3065 516 lirim.kadriu@zdravstvo.gov.mk | Албански | 07-2069/2 20.5.2009 | Скопје 1 |
| 25. | АНДОНОВСКА Љупчо ИВАНА | Мито Хаџи Василев 6/1-2 Скопје, 075/205 876 ivana.andonovska@gmail.com | Англиски | 07-2135/2 21.5.2009 | Скопје 1 |
| 26. | БОЖИНОВСКА Цане ВЕСНА | Козле 50А Скопје, 3084 665, 075 283 974 и 072/534 504 vesnabozinovska@yahoo.com | Англиски | 07-1963/2 21.5.2009 | Скопје 1 |
| 27. | ГЕОРГИЕВСКА Блажо ЕЛЕНА | Маршал Тито 43/1-9 Скопје 078/255 069 elenageorgievska82@gmail.com | Англиски | 07-2062/2 21.5.2009 | Скопје 1 |
| 28. | ДАНИЛОВ Иван ВЛАТКО | Волгоградска 15/1 Скопје 3075 329 И 076/614 501 vlatko-d@t-home.mk | Англиски | 07-2155/2 21.5.2009 | Скопје 1 |
| 29. | ДИМИТРИЈЕВСКА Марјан ИСКРА | Јуриј Гагарин 23/4-14 Скопје 3080 691 и 070/788 728 iskradimitrijevska@gmail.com | Англиски | 07-2064/2 21.5.2009 | Скопје 1 |
| 30. | ИВАНОВА Ангел МАЈА | Бранислав Нушиќ 4/4-10 Скопје, 070/360 643 maja_80_00@yahoo.com | Англиски | 07-2161/2 21.5.2009 | Скопје 1 |
| 31. | КИРОВСКИ Димитрие АЛЕКСАНДАР | Волгоградска 7/2 Скопје kirovski@gmail.com 076/434 395 и 070/388 748 | Англиски | 07-2154/2 21.5.2009 | Скопје 1 |
| 32. | МАРКОВСКИ Стрезо ИГОР | Миле Поп Јордан 42А Скопје 070/255 604 igor.markovski@yahoo.com | Англиски | 07-2190/2 21.5.2009 | Скопје 1 |
| 33. | ПОПОСКА Димитрија КАЛИА | Орце Никола 90 Скопје 070/385 730 kaliaropovska@gmail.com | Англиски | 07-2162/2 21.5.2009 | Скопје 1 |
| 34. | ФИЛИПОВ Пера ТАЃА | Козара 68/2-30 Скопје 071/911 404 tanja_benika@yahoo.com | Англиски | 07-2191/2 21.5.2009 | Скопје 1 |
| 35. | ВИДОЕВСКА Злате АЛЕКСАНДРА | Јуриј Гагарин 47/2-13 Скопје 070/331 822 vidoevska@yahoo.co.uk | Германски | 07-2162/2 21.5.2009 | Скопје 1 |
| 36. | ИЛИЕВА Богдан МАЈА | Руѓер Бошковиќ 8/1-2 Скопје 070//372 960 maja_ilieva84@yahoo.com | Германски | 07-2189/2 21.5.2009 | Скопје 1 |
| 37. | ЛУКИЌ Јован РУЖИЦА | Јуриј Гагарин 53/26 Скопје 070/891 458 и 3082 393 ruzicalk@yahoo.com | Италијански | 07-2121/2 20.5.2009 | Скопје 1 |

| | | | | | |
|-----|----------------------------------|--|--------------------------|------------------------|----------|
| 38. | ПЕШИК Ранко ДЕСАНКА | Бул.Октомвриска револуција 1/1-3 Скопје, 076/455 091 desanka.pesik@hotmail.it | Италијански | 07-2063/2 20.5.2009 | Скопје 1 |
| 39. | ЦВЕТАНОВСКА Милан САРА | Миле Поп Јорданов 68/45 Скопје, 077/857 517 sasarasarara@yahoo.com | Кинески | 07-2104/2 16.5.2009 | Скопје 1 |
| 40. | СТОЈАНОВА Александар НИКОЛИНА | Народен фронт 3/3-57 Скопје 071/238 243 nikoleta70@hotmail.com | Француски | 07-1962/2 21.5.2009 | Скопје 1 |
| 41. | СТОЈЧЕВ Ванче АЛЕКСАНДАР | Бул.Јане Сандански 10/1-5 Скопје, 070/587 186 stojcev_a@yahoo.com | Босански и црногорски | 07-2196/2 20.5.2009 | Скопје 2 |
| 42. | АНГЕЛОВСКА Драган АНЕТА | Бул.АВНОЈ 80/2-22 Скопје 075/402 994 anetsk@yahoo.com | Албански | 07-2125/2 20.5.2009 | Скопје 2 |
| 43. | НУХИУ Неџип САДРИ | Серава 115 Скопје 070/633 209 nuhiu@yahoo.com | Албански | 07-2066/2 20.5.2009 | Скопје 2 |
| 44. | БРЕЗОВСКА Павле НАТАША | Димитар Македонски 15 б Скопје 2 440 328 и 078/206 181 nbrezovska@gmail.com | Англиски | 07-2123/2 21.5.2009 | Скопје 2 |
| 45. | ИВАНОВСКА Симеон МИРЈАНА | Жан Жорес 38 Скопје, 2 525 405 и 071/227 232 m.ivanovska@hotmail.com mirjanaivanovska@gmail.com | Англиски | 07-2157/2 21.5.2009 | Скопје 2 |
| 46. | ПЕТРЕСКА Аце КАТЕРИНА | Горѓи Капчев 1/40 Скопје 2439 669 и 070/904 093 katerinapetreska@yahoo.com | Англиски | 07-2100/2 21.5.2009 | Скопје 2 |
| 47. | СТЕФАНОВСКИ Фиданчо ДАРКО | Бул.Јане Сандански 89/2-1 Скопје, 2447 061 и 071/574 811 darko2004stefanovski@yahoo.com | Англиски | 07-2060/2 21.5.2009 | Скопје 2 |
| 48. | РИСТЕВСКИ Пеце ВЛАДИМИР | Горѓи Поп Христов 6/1-5 Скопје 078/257 187 vlatko.ristevski@gmail.com | Англиски | 07-2194/2 21.5.2009 | Скопје 2 |
| 49. | ДИМИТРОВСКИ Никола ВОЈИСЛАВ | Благоја Гојан 3 Скопје 076/422 957 и 2 733 046 vojced@yahoo.com | Бугарски | 07-2130/2 16.5.2009 | Скопје 2 |
| 50. | ВАСИЛЕВСКА Крето НАДИЦА | Бул.Јане Сандански 110/1-8 Скопје, 075/285 969 nadica0777@yahoo.de | Германски | 07-2065/2 21.5.2009 | Скопје 2 |
| 51. | ПРОЈКОВСКА Димитар МАРИЈА | Робеспјерова 29 Скопје 070/364 260 projkovskam@gmail.com | Германски | 07-1961/2 21.5.2009 | Скопје 2 |
| 52. | ЧАНГОВСКА Стојче АЛЕКСАНДРА | Владимир Комаров 12/1-14 Скопје 076/406 492 cangovskaaleksandra@hotmail.com | Германски | 07-2105/2 21.5.2009 | Скопје 2 |
| 53. | БОЈКОВА Блажо МАРИЈА | Ул.3 бр.101 Црешево Скопје, 071/425 342 marijabojkova20@yahoo.com | Италијански | 07-2055/2 20.5.2009 | Скопје 2 |
| 54. | ТЕМЕЛКОВСКА Јован АЛЕКСАНДРА | Бул.Јане Сандански 94/2-4 Скопје 070/243 019 и 2446 328 sandra.temelkovska@yahoo.com | Италијански | 07-2122/2 21.5.2009 | Скопје 2 |
| 55. | МИКИК Срѓан МИХАЈЛО | Видое Смилевски-Бато 87/2-33 Скопје, 070/762 716 bazelboob@yahoo.com | руски | 07-2124/2 21.5.2009 | Скопје 2 |
| 56. | ГОШЕВА Андон МИШЕЛА | Рокомија 53/Б Скопје 071/330 058 и 075/387 057 mishelagosheva@yahoo.fr. | Француски | 07-2209/2 21.5.2009 | Скопје 2 |
| 57. | ДИНЕВСКА Слободан ЕЛЕНА | Товарник 35 б Скопје 2 525 004 и 070/851 943 eleni798@hotmail.com | Шпански | 07-2129/2 21.5.2009 | Скопје 2 |
| 58. | ЗЕКИРИ Саит ФЕСТИМЕ | Радован Цониќ 93,Тетово 070/321 853 festime@t-home.mk | Албански | 07-2159/2 21.5.2009 | Тетово |

Бр. 07-2476/1
26 мај 2009 година
Скопје

Министер,
Михајло Маневски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА

1134.

Согласно член 9 став 3 од Законот за безбедност на производите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 33/06 и 63/07), министерот за економија објавува

Л И С Т А
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЛИСТАТА НА СТАНДАРДИ СО ЧИЈА УПОТРЕБА СЕ СМЕТА
ДЕКА ПРОИЗВОДОТ Е БЕЗБЕДЕН

I. Во Листата на стандарди со чија употреба се смета дека производот е безбеден („Службен весник на Република Македонија“ бр. 75/07, 136/07, 45/08 и 127/08), во делот I. Стандарди за опрема и заштитни системи кои се наменети за употреба во потенцијално експлозивни атмосфери, по редниот број 95 се додаваат дваесет и три нови редни броја од 96 до 118 кои гласат:

| Ред. број | Ознака на македонски стандард | Назив на стандардот | Европски стандард |
|-----------|-------------------------------------|---|-------------------------------|
| 96 | МКС EN 50281-1-1:2006/ Кор.:2008 | Електричен апарат за употреба во услови на присуство на запалива прашина – Дел 1-1: Електричен апарат заштитен со куќиште – Изработка и тестирање (идентичен со EN 50281-1-1:1998/ AC:1999) - Коригендум Electrical apparatus for use in the presence of combustible dust — Part 1-1: Electrical apparatus protected by enclosures — Construction and testing - Corrigendum ICS 29.260.20 | EN 50281-1-1:1998/ AC:1999 |
| 97 | МКС EN 50281-1-2:2006/ Кор.:2008 | Електричен апарат за употреба во услови на присуство на запалива прашина – Дел 1-2: Електричен апарат заштитен со куќиште – Избор, монтажа и одржување (идентичен со EN 50281-1-2:1998/ AC:1999) - Коригендум Electrical apparatus for use in the presence of combustible dust — Part 1-2: Electrical apparatus protected by enclosures — Selection, installation and maintenance - Corrigendum ICS 29.260.20 | EN 50281-1-2:1998/ AC:1999 |
| 98 | МКС EN 50381:2006/ Кор.:2008 | Вентилирани преносливи простории со или без сопствен механизам за испуштање (идентичен со EN 50381:2004/AC:2005) - Коригендум Transportable ventilated rooms with or without an internal source of release - Corrigendum ICS 29.260.20 | EN 50381:2004/AC: 2005 |
| 99 | МКС EN 60079-18:2007/ Кор.:2008 | Електричен апарат за експлозивни гасни атмосфери – Дел 18: Изработка, тестирање и одбележување на електрична опрема со тип на херметичка заштита „m“ (идентичен со EN 60079-18:2004/AC:2006) - Коригендум Electrical apparatus for explosive gas atmospheres — Part 18: Construction, test and marking of type of protection encapsulation 'm' electrical apparatus - Corrigendum ICS 29.260.20 | EN 60079-18:2004/ AC:2006 |
| 100 | МКС EN 61241-18:2007/ Кор.:2008 | Електрични апарати за употреба во присуство на запалива прашина – Дел 18: Непропустлива (херметички затворена) заштита „mD“ (идентичен со EN 61241-18:2004/AC:2006) - Коригендум Electrical apparatus for use in the presence of combustible dust -- Part 18: Protection by encapsulation "mD" - Corrigendum ICS 29.260.20 | EN 61241-18:2004/ AC:2006 |
| 101 | МКС EN 1127-2:2009 + A1:2009 | Експлозивни атмосфери – Спречување експлозии и заштита од експлозија – Дел 2: Основни концепти и методологија за рударство (идентичен со EN 1127-2:2002 + A1:2008) Explosive atmospheres - Explosion prevention and protection - Part 2: Basic concepts and methodology for mining ICS: 13.230; 73.100.01 | EN 1127-2:2002 + A1:2008 |
| 102 | МКС EN 14591-4:2008/ AC: 2009 | Спречување и заштита од експлозија во подземни рудници – Заштитни системи – Дел 4: Системи за автоматско гаснење пожар во главните прокопи – Коригендум (идентичен со EN 14591-4:2007/AC: 2008) Explosion prevention and protection in underground mines - Protective systems - Part 4: Automatic extinguishing systems for road headers – Corrigendum ICS 13.230; 73.100.99 | EN 14591-4:2007/ AC: 2008 |
| 103 | МКС EN 14677:2009 | Безбедност на машини – Секундарна обработка на челик – Машини и опрема за обработка на растопен челик (идентичен со EN 14677:2008) Safety of machinery - Secondary steelmaking - Machinery and equipment for treatment of liquid steel ICS 77.180 | EN 14677:2008 |

| | | | |
|-----|-----------------------------------|---|------------------------|
| 104 | МКС EN 1710:2009 + A1:2009 | Опрема и елементи наменети за употреба во потенцијални експлозивни атмосфери во подземни рудници (идентичен со EN 1710:2005 + A1:2008) Equipment and components intended for use in potentially explosive atmospheres in underground mines ICS: 73.100.30 | EN 1710:2005 + A1:2008 |
| 105 | МКС EN 60079-25:2007 | Електрични апарати за атмосфери со експлозивен гас – Дел 25: Самозаштитни системи (IEC 60079-25:2003) (идентичен со EN 60079-25:2004) Electrical apparatus for explosive gas atmospheres -- Part 25: Intrinsically safe systems (IEC 60079-25:2003) ICS 29.260.20 | EN 60079-25:2004 |
| 106 | МКС EN 60079-27:2007 | Електрични апарати за атмосфери со експлозивен гас – Дел 27: Спојно поле со самозаштита (FISCO) и незапаливо спојно поле (FNICO) (IEC 60079-27:2005) (идентичен со EN 60079-27:2006) Electrical apparatus for explosive gas atmospheres -- Part 27: Fieldbus intrinsically safe concept (FISCO) and Fieldbus non-incendive concept (FNICO) (IEC 60079-27:2005) ICS 29.260.20 | EN 60079-27:2006 |
| 107 | МКС EN 61241-0:2007 | Електрични апарати за употреба во присуство на запалива прашина – Дел 0: Општи барања (IEC 61241-0:2004, модификуван + коригендум од ноември 2005 г.) (идентичен со EN 61241-0:2006) Electrical apparatus for use in the presence of combustible dust -- Part 0: General requirements (IEC 61241-0:2004, modified + corrigendum Nov. 2005) ICS 29.260.20 | EN 61241-0:2006 |
| 108 | МКС EN 61241-1:2007 | Електрични апарати за употреба во присуство на запалива прашина – Дел 1: Заштита со куќиште „tD“ (IEC 61241-1:2004) (идентичен со EN 61241-1:2004) Electrical apparatus for use in the presence of combustible dust -- Part 1: Protection by enclosures "tD" (IEC 61241-1:2004) ICS 29.260.20 | EN 61241-1:2004 |
| 109 | МКС EN 61241-4:2007 | Електрични апарати за употреба во присуство на запалива прашина – Дел 4: Тип на заштита „pD“ (IEC 61241-4:2001) (идентичен со EN 61241-4:2006) Electrical apparatus for use in the presence of combustible dust -- Part 4: Type of protection "pD" (IEC 61241-4:2001) ICS 29.260.20 | EN 61241-4:2006 |
| 110 | МКС EN 62013-1:2007 | Светилки за шлем, за употреба во рудници осетливи на запалив гас – Дел 1: Општи барања – Изработка и тестирање во однос на опасност од експлозија (IEC 62013-1:2005) (идентичен со EN 62013-1:2006) Caplights for use in mines susceptible to firedamp -- Part 1: General requirements - Construction and testing in relation to the risk of explosion (IEC 62013-1:2005) ICS 29.260.20 | EN 62013-1:2006 |
| 111 | МКС EN 50050:2007 | Електрични апарати за потенцијално експлозивни атмосфери – Електростатска рачна опрема за прскање (идентичен со EN 50050:2006) Electrical apparatus for potentially explosive atmospheres - Electrostatic hand-held spraying equipment ICS 87.100 | EN 50050:2006 |
| 112 | МКС EN 60079-1:2008 | Експлозивни атмосфери – Дел 1: Заштита на опрема со непродорно куќиште „d“ (идентичен со EN 60079-1:2007) Explosive atmospheres -- Part 1: Equipment protection by flameproof enclosures "d" ICS 29.260.20 | EN 60079-1:2007 |
| 113 | МКС EN 60079-2:2008 | Експлозивни атмосфери – Дел 2: Заштита на опрема со куќиште под притисок „p“ (идентичен со EN 60079-2:2007) Explosive atmospheres -- Part 2: Equipment protection by pressurized enclosure "p" ICS 29.260.20 | EN 60079-2:2007 |
| 114 | МКС EN 60079-29-1:2008 | Експлозивни атмосфери – Дел 29-1: Детектори за гас – Карактеристични барања на детектори за запаливи гасови (идентичен со EN 60079-29-1:2007) Explosive atmospheres -- Part 29-1: Gas detectors - Performance requirements of detectors for flammable gases ICS 29.260.20 | EN 60079-29-1:2007 |
| 115 | МКС EN 60079-5:2008 | Експлозивни атмосфери – Дел 5: Заштита на опрема со полнење со прашок „q“ (идентичен со EN 60079-5:2007) Explosive atmospheres -- Part 5: Equipment protection by powder filling "q" ICS 29.260.20 | EN 60079-5:2007 |

| | | | |
|-----|-------------------------------|---|--------------------|
| 116 | МКС EN 60079-6:2008 | Експлозивни атмосфери – Дел 6: Заштита на опрема со потопување во масло „о“ (идентичен со EN 60079-6:2007) Explosive atmospheres -- Part 6: Equipment protection by oil immersion "o" ICS 29.260.20 | EN 60079-6:2007 |
| 117 | МКС EN 60079-30-1:2008 | Експлозивни атмосфери – Дел 30-1: Електрична отпорност утврдена со загревање – Општи услови и услови за испитување (идентичен со EN 60079-30-1:2007) Explosive atmospheres -- Part 30-1: Electrical resistance trace heating - General and testing requirements ICS 29.260.20 | EN 60079-30-1:2007 |
| 118 | МКС EN 60079-26:2008 | Експлозивни атмосфери – Дел 26: Опрема со ниво на заштита на опремата (EPL) Ga (идентичен со EN 60079-26:2007) Explosive atmospheres -- Part 26: Equipment with equipment protection level (EPL) Ga ICS 29.260.20 | EN 60079-26:2007 |

II. Во делот два II. Стандарди за безбедност на машини, по редниот број 595 се додаваат сто и дваесет и два нови редни броја од 596 до 717 кои гласат:

| Ред. Број | Ознака на македонски стандард | Назив на стандардот | Европски стандард |
|-----------|-------------------------------|---|-------------------|
| 596 | МКС EN 474-1:2008 | Машини за пренесување земја – Безбедност – Дел 1: Општи барања (идентичен со EN 474-1:2006) Earth-moving machinery - Safety - Part 1: General requirements ICS: 53. 100 | EN 474-1:2006 |
| 597 | МКС EN 474-2:2008 | Машини за пренесување земја – Безбедност – Дел 2: Барања за булдожери (идентичен со EN 474-2:2006) Earth-moving machinery - Safety - Part 2: Requirements for tractor-dozers ICS: 53. 100 | EN 474-2:2006 |
| 598 | МКС EN 474-3:2008 | Машини за пренесување земја – Безбедност – Дел 3: Барања за натоварувачи (идентичен со EN 474-3:2006) Earth-moving machinery - Safety - Part 3: Requirements for loaders ICS: 53. 100 | EN 474-3:2006 |
| 599 | МКС EN 474-6:2008 | Машини за пренесување земја – Безбедност – Дел 6: Барања за машини за растоварување (дампери) (идентичен со EN 474-6:2006) Earth-moving machinery - Safety - Part 6: Requirements for dumpers ICS: 53. 100 | EN 474-6:2006 |
| 600 | МКС EN 474-7:2008 | Машини за пренесување земја – Безбедност – Дел 7: Барања за машини за гребење (идентичен со EN 474-7:1998) Earth-moving machinery - Safety - Part 7: Requirements for scrapers ICS: 53. 100 | EN 474-7:1998 |
| 601 | МКС EN 474-8:2006 | Машини за пренесување земја – Безбедност – Дел 8: Барања за машини за рамнење (грејдери) (идентичен со EN 474-8:2006) Earth-moving machinery - Safety - Part 8: Requirements for graders ICS: 53. 100 | EN 474-8:2006 |
| 602 | МКС EN 474-9:2008 | Машини за пренесување земја – Безбедност – Дел 2: Барања за машини за положување цевки (идентичен со EN 474-9:2006) Earth-moving machinery - Safety - Part 9: Requirements for pipelayers ICS: 53. 100 | EN 474-9:2006 |
| 603 | МКС EN 474-10:2008 | Машини за пренесување земја – Безбедност – Дел 10: Барања за ровокопачи (идентичен со EN 474-10:2006) Earth-moving machinery - Safety - Part 10: Requirements for trenchers ICS: 53. 100 | EN 474-10:2006 |
| 604 | МКС EN 474-11:2008 | Машини за пренесување земја – Безбедност – Дел 11: Барања за машини за набивање и насипување земја (идентичен со EN 474-11:2006) Earth-moving machinery - Safety - Part 11: Requirements for earth and landfill compactors ICS: 53. 100 | EN 474-11:2006 |

| | | | |
|-----|-------------------------------------|--|--------------------------------|
| 605 | МКС EN 474-12:2008 | Машини за пренесување на земја – Безбедност – Дел 12: Барања за жичени багери (идентичен со EN 474-12:2006) Earth-moving machinery - Safety - Part 12: Requirements for cable excavators ICS: 53. 100 | EN 474-12:2006 |
| 606 | МКС EN 500-1:2008 | Подвижни машини за изградба на патишта – Безбедност – Дел 1: Општи барања (идентичен со EN 500-1:2006) Mobile road construction machinery - Safety - Part 1 : Common requirements ICS: 91. 220 | EN 500-1:2006 |
| 607 | МКС EN 500-2:2008 | Подвижни машини за изградба на патишта – Безбедност – Дел 2: Посебни барања за машини за раскопување патишта со глодање (идентичен со EN 500-2:2006) Mobile road construction machinery - Safety - Part 2 : Specific requirements for road-milling machines ICS: 91. 220 | EN 500-2:2006 |
| 608 | МКС EN 500-3:2008 | Подвижни машини за изградба на пат – Безбедност – Дел 3: Посебни барања за машини за стабизирање на земја и машини за рециклирање (идентичен со EN 500-3:2006) Mobile road construction machinery - Safety - Part 3: Specific requirements for soil-stabilising machines and recycling machines ICS: 91. 220 | EN 500-3:2006 |
| 609 | МКС EN 500-6:2008 | Подвижни машини за изградба на пат – Безбедност – Дел 6: Посебни барања за финишери за нанесување на асфалт (идентичен со EN 500-6:2006) Mobile road construction machinery - Safety - Part 6: Specific requirements for paver-finishers ICS: 91. 220 | EN 500-6:2006 |
| 610 | МКС EN 614-1:2008 | Безбедност на машините – Ергономски принципи на проектирање – Дел 1: Терминологија и општи принципи (идентичен со EN 614-1:2006) Safety of machinery - Ergonomic design principles - Part 1: Terminology and general principles ICS: 01.040.13 / 13.080 / 13.110 | EN 614-1:2006 |
| 611 | МКС EN 869:2009 | Безбедност на машини – Барања за безбедност на постројките за леене метал под висок притисок (идентичен со EN 869:2007) Safety of machinery - Safety requirements for pressure metal diecasting units ICS: 25.120.30 | EN 869:2007 |
| 612 | МКС EN 1804-3:2008 | Машини за подземни рудници – Безбедносни барања за хидраулични кровни потпирачи – Дел 3: Хидраулични контролни системи (идентичен со EN 1804-3:2006) Machines for underground mines - Safety requirements for hydraulic powered roof supports - Part 3: Hydraulic control systems ICS: 73.100.10 | EN 1804-3:2006 |
| 613 | МКС EN 1846-2:2006/A2:2008 | Противпожарни и сервисни возила за спасување – Дел 2: Општи барања - Безбедност и изведба (идентичен со EN 1846-2:2001/A2:2006) – Амандман 2 Firefighting and rescue service vehicles - Part 2: Common requirements - Safety and performance – Amendment 2 ICS:13.220.10 | EN 1846-2:2001/A2:2006 |
| 614 | МКС EN 1846-2:2006/Кор:2008 | Противпожарни и сервисни возила за спасување – Дел 2: Општи барања - Безбедност и изведба (идентичен со EN 1846-2:2001/AC:2007) – Коригендум Firefighting and rescue service vehicles - Part 2: Common requirements - Safety and performance – Corrigendum 2 ICS:13.220.10 | EN 1846-2:2001/AC:2007 |
| 615 | МКС EN 1846-2:2006/A2:2008/Кор:2008 | Противпожарни и сервисни возила за спасување – Дел 2: Општи барања - Безбедност и изведба (идентичен со EN 1846-2:2001/A1:2004/AC:2007) - Коригендум Firefighting and rescue service vehicles - Part 2: Common requirements - Safety and performance - Corrigendum ICS:13.220.10 | EN 1846-2:2001/A1:2004/AC:2007 |
| 616 | МКС EN ISO 2867:2008 | Машини за пренесување земја – Системи за пристап (ISO 2867:2006) (идентичен со EN ISO 2867:2006) Earth-moving machinery - Access systems (ISO 2867:2006) ICS: 53.100 | EN ISO 2867:2006 |
| 617 | МКС EN ISO 3411:2008 | Машини за пренесување земја – Физички димензии на ракувачот и минимален предвиден простор за ракувачот (ISO 3411:2007) (идентичен со EN ISO 3411:2007) Earth-moving machinery - Physical dimensions of operators and minimum operator space envelope (ISO 3411:2007) ICS: 13.180 / 53.100 | EN ISO 3411:2007 |

| | | | |
|-----|--------------------------------|---|-------------------------|
| 618 | МКС EN ISO 10218-1:2008 | Роботи за индустриски средини – Безбедносни барања – Дел 1: Робот (ISO 10218-1:2006) (идентичен со EN ISO 10218-1:2006) Robots for industrial environments - Safety requirements - Part 1: Robot (ISO 10218-1:2006) ICS: 25.040.30 | EN ISO 10218-1:2006 |
| 619 | МКС EN ISO 11145:2008 | Оптика и фотоника – Ласери и опрема поврзана со ласери – Речник и симболи (ISO 11145:2006) (идентичен со EN ISO 11145:2006) Optics and photonics - Lasers and laser-related equipment - Vocabulary and symbols (ISO 11145:2006) ICS: 01.040.31/01.080.30/31.260 | EN ISO 11145:2006 |
| 620 | МКС EN ISO 11553-2:2008 | Безбедност на машини – Процесни машини со ласер – Дел 2: Безбедносни барања за рачни процесни уреди со ласер (ISO 11553-2:2007) (идентичен со EN ISO 11553-2:2007) Safety of machinery - Laser processing machines - Part 2: Safety requirements for hand-held laser processing devices (ISO 11553-2:2007) ICS: 13.110 / 31.260 | EN ISO 11553-2:2007 |
| 621 | МКС EN ISO 11554:2008 | Оптика и фотоника – Ласери и опрема поврзани со ласери – Методи за тестирање на снага на ласерски сноп, енергија и временски карактеристики (ISO 11554:2006) (идентичен со EN ISO 11554:2006) Optics and photonics - Lasers and laser-related equipment - Test methods for laser beam power, energy and temporal characteristics (ISO 11554:2006) ICS: 31.260 | EN ISO 11554:2006 |
| 622 | МКС EN 12312-14:2008 | Опрема за аеродроми – Специфични барања - Дел 14: Возила за качување на патници со хендикеп (идентичен со EN 12312-14:2006) Aircraft ground support equipment - Specific requirements - Part 14: Disabled/incapacitated passenger boarding vehicles ICS: 49.100 | EN 12312-14:2006 |
| 623 | МКС EN 12999:2006/A2:2008 | Кранови – Кранови за натоварување (идентичен со EN 12999:2002/A2:2006) – Амандман 2 Cranes - Loader cranes - Amendment 2 ICS: 53.020.20 | EN 12999:2002/A2:2006 |
| 624 | МКС EN 13000:2008 | Кранови – Подвижни кранови (идентичен со EN 13000:2004) Cranes - Mobile cranes ICS: 53.020.20 | EN 13000:2004 |
| 625 | МКС EN 13001-1:2006/Кор:2008 | Кранови – Општа конструкција – Дел 1: Општи принципи и барања (идентичен со EN 13001-1:2004/АС:2006) - Коригендум Cranes - General design – Part 1: General principles and requirements - Corrigendum ICS: 53.020.20 | EN 13001-1:2004/AC:2006 |
| 626 | МКС EN 13001-1:2006 / Кор:2008 | Кранови – Општа конструкција- Дел 1: Општи принципи и барања(идентичен со EN 13001-1:2004/АС:2008) - Коригендум Cranes - General design – Part 1: General principles and requirements - Corrigendum ICS: 53.020.20 | EN 13001-1:2004/AC:2008 |
| 627 | МКС EN 13001-2:2006/A1:2008 | Кранови – Општа конструкција – Дел 2: Дејства на товар (идентичен со EN 13001-2:2004/A1:2006) – Амандман 1 Cranes - General design - Part 2: Load actions - Amendment 1 ICS: 53.020.20 | EN 13001-2:2004/A:2006 |
| 628 | МКС EN 13001-2:2006/Кор:2008 | Кранови – Општа конструкција – Дел 2: Дејства на товар (идентичен со EN 13001-2:2004/АС:2006) - Коригендум Cranes - General design - Part 2: Load actions - Corrigendum ICS: 53.020.20 | EN 13001-2:2004/A:2006 |
| 629 | МКС EN 13035-5:2008 | Машини и постројки за производство, обработка и преработка на рамно стакло – Безбедносни барања – Дел 5: Машини и инсталации за сложување на палети и распределување (идентичен со EN 13035-5:2006) Machines and plants for the manufacture, treatment and processing of flat glass - Safety requirements - Part 5: Machines and installations for stacking and de-stacking ICS: 81.100 | EN 13035-5:2006 |
| 630 | МКС EN 13035-6:2008 | Машини и постројки за производство, обработка и преработка на рамно стакло – Безбедносни барања – Дел 6: Машини за дупчење (идентичен со EN 13035-6:2006) Machines and plants for the manufacture, treatment and processing of flat glass - Safety requirements - Part 6: Machines for break-out ICS: 81.100 | EN 13035-6:2006 |

| | | | |
|-----|----------------------------------|---|-----------------------------|
| 631 | МКС EN 13035-7:2008 | Машини и постројки за производство, обработка и преработка на рамно стакло – Безбедносни барања – Дел 7: Машини за сечење на повеќеслојно стакло (идентичен со EN 13035-7:2006) Machines and plants for the manufacture, treatment and processing of flat glass - Safety requirements - Part 7: Cutting machines for laminated glass ICS: 81.100 | EN 13035-7:2006 |
| 632 | МКС EN 13035-9:2008 | Машини и постројки за производство, обработка и преработка на рамно стакло – Безбедносни барања – Дел 9: Инсталации за миење (идентичен со EN 13035-9:2006) Machines and plants for the manufacture, treatment and processing of flat glass - Safety requirements - Part 9: Washing installations ICS: 81.100 | EN 13035-9:2006 |
| 633 | МКС EN 13035-11:2008 | Машини и постројки за производство, обработка и преработка на рамно стакло – Безбедносни барања – Дел 11: Машини за дупчење (идентичен со EN 13035-11:2006) Machines and plants for the manufacture, treatment and processing of flat glass - Safety requirements - Part 11: Drilling machines ICS: 81.100 | EN 13035-11:2006 |
| 634 | МКС EN 13042-3:2008 | Машини и постројки за производство, обработка и преработка на шупливо стакло – Безбедносни барања – Дел 3: IS машини (идентичен со EN 13042-3:2007) Machines and plants for the manufacture, treatment and processing of hollow glass - Safety requirements - Part 3: IS Machines ICS: 81.100 | EN 13042-3:2007 |
| 635 | МКС EN 13135-1:2006/ Кор:2008 | Кранови – Безбедност – Конструкција – Барања за опрема – Дел 1: Електротехничка опрема (идентичен со EN 13135-1:2003/AC:2006) - Коригендум Cranes – Safety - Design – Requirements for equipment - Part 1: Electrotechnical equipment – Corrigendum ICS: 53.020.20 | EN 13135-1:2003/ AC:2006 |
| 636 | МКС EN 13135-2:2006/ Кор:2008 | Кранови – Опрема – Дел 2: Неелектротехничка опрема (идентичен со EN 13135-2:2004/AC:2005) - Коригендум Cranes – Equipment - Part 2: Non-electrotechnical equipment - Corrigendum ICS: 53.020.20 | EN 13135-2:2004/ AC:2005 |
| 637 | МКС EN ISO 13732-1: 2008 | Ергономија на термичка средина – Методи за проценка на човечки реакции при контакт со површини – Дел 1: Жешки површини (ISO 13732-1:2006) (идентичен со EN ISO 13732-1:2006) Ergonomics of the thermal environment - Methods for the assessment of human responses to contact with surfaces - Part 1: Hot surfaces (ISO 13732-1:2006) ICS: 13.040.20 / 13.180 | EN ISO 13732-1: 2006 |
| 638 | МКС EN 13852-1:2006/ Кор:2008 | Кранови – Островски кранови – платформи – Дел 1: Општо – Примена на островските кранови (идентичен со EN 13852-1:2004/AC:2007) - Коригендум Cranes – Offshore cranes - Part 1: General - purpose offshore cranes – Corrigendum ICS: 47.020.01 / 52.020.20 | EN 13852-1:2004/ AC:2007 |
| 639 | МКС EN 14043:2006/ Кор:2008 | Уреди за тридимензионално подигнување во височина за противпожарна служба – Ротирачки скали со комбинирани движења – Барања за безбедност и изведба и методи за испитување (идентичен со EN 14043:2005/AC:2006) - Коригендум High rise aerial appliances for fire service use - Turntable ladders with combined movements - Safety and performance requirements and test methods - Corrigendum ICS: 13.220.10 | EN 14043:2005/AC: 2006 |
| 640 | МКС EN 14439:2008 | Кранови – Безбедност – Кранови во вид на кула (идентичен со EN 14439:2006) Cranes - Safety - Tower cranes ICS: 53.020.20 | EN 14439:2006 |
| 641 | МКС EN 14656:2008 | Безбедност на машини – Безбедносни барања за екструдерски преси за челик и обоени метали (идентичен со EN 14656:2006) Safety of machinery - Safety requirements for extrusion presses for steel and non-ferrous metals ICS: 25.120.10 | EN 14656:2006 |

| | | | |
|-----|------------------------------------|---|--------------------------------|
| 642 | МКС EN 14673:2008 | Безбедност на машини – Безбедносни барања за хидраулични преси за топло ковање во отворен калап за ковање на челик и обоени метали (идентичен со EN 14673:2006) Safety of machinery - Safety requirements for hydraulically powered open die hot forging presses for the forging of steel and non-ferrous metals ICS: 25.120.10 | EN 14673:2006 |
| 643 | МКС EN 14985:2008 | Кранови – Кранови со лизгачки крак (идентичен со EN 14985:2007) Cranes - Slewing jib cranes ICS: 53.020.20 | EN 14985:2007 |
| 644 | МКС EN 15056:2008 | Кранови – Барања за машини за распоредување со контејнер (идентичен со EN 15056:2006) Cranes - Requirements for container handling spreaders ICS: 53.020.30 | EN 15056:2006 |
| 645 | МКС EN 30326-1:2006/ A1:2008 | Механички вибрации – Лабораториска метода за оценување на вибрациите на седиштата од возилата – Дел 1: Основни барања (ISO 10326-1:1992) (идентичен со EN 30326-1:1994/A1:2007) – Амандман 1 Mechanical vibration - Laboratory method for evaluating vehicle seat vibration - Part 1: Basic requirements (ISO 10326-1:1992) - Amendment 1 ICS: 13.160 / 45.020 / 43.020 | EN 30326-1:1994/A1:2007 |
| 646 | МКС EN 50338:2008 | Безбедност на апаратите за домаќинство и на слични електрични уреди – Посебни барања за електрични косилки за тревници на батериски погон управувани од пешак (идентичен со EN 50338:2006) Safety of household and similar electrical appliances - Particular requirements for pedestrian controlled battery powered electrical lawnmowers ICS: 65.060.70 | EN 50338:2006 |
| 647 | МКС EN 60335-2-77:2008 | Апарати за домаќинство и слични електрични уреди – Дел 2-77: Посебни барања за косилки на струја управувани од пешак (IEC 60335-2-77:1996, модификуван) (идентичен со EN 60335-2-77:2006) Household and similar electrical appliances – Part 2-77: Particular requirements for pedestrian controlled mains-operated lawnmowers. (IEC 60335-2-77:1996 – Modified) ICS: 65.060.70 | EN 60335-2-77:2006 |
| 648 | МКС EN 60745-2-1:2006/ A11:2008 | Рачни електрични алати со мотор – Безбедност – Дел 2-1: Посебни барања за обични и вибрациски дупчалки (IEC 60745-2-1:2003 (Модификуван)) (идентичен со EN 60745-2-1:2003/A11:2007) – Амандман 11 Hand-held motor-operated electric tools - Safety - Part 2-1: Particular requirements for drills and impact drills (IEC 60745-2-1:2003 (Modified)) - Amendment 11 ICS: 25.140.20 / 25.140.30 | EN 60745-2-1:2003/ A11:2007 |
| 649 | МКС EN 60745-2-2:2006/ A11:2008 | Рачни електрични алати со мотор – Безбедност – Дел 2-2: Посебни барања за одвртувачи и вибрациски клучеви за навртки обични и вибрациски дупчалки (IEC 60745-2-2:2003) (Модификуван)) (идентичен со EN 60745-2-2:2003/A11:2007) - Амандман 11 Hand-held motor-operated electric tools - Safety - Part 2-2: Particular requirements for screwdrivers and impact wrenches (IEC 60745-2-2:2003 (Modified)) - Amendment 11 ICS: 25.140.20 / 25.140.30 | EN 60745-2-2:2003/ A11:2007 |
| 650 | МКС EN 60745-2-3:2008 | Рачни алати со електромотор – Безбедност - Дел 2-3: Посебни барања за глодарки, машини и за полирање и брусулки (IEC 60745-2-3:2006 (Модификуван)) (идентичен со EN 60745-2-3:2007) Hand-held motor-operated electric tools - Safety - Part 2-3: Particular requirements for grinders, polishers and disk-type sanders (IEC 60745-2-3:2006 (Modified)) ICS: 25.140.20 / 25.080.150 | EN 60745-2-3:2007 |
| 651 | МКС EN 60745-2-4:2006/ A11:2008 | Рачни електрични алати со мотор – Безбедност – Дел 2-4: Посебни барања за брусулки и за машини за полирање без диск (IEC 60745-2-4:2003 (Модификуван)) (идентичен со EN 60745-2-4:2003/A11:2007) – Амандман 11 Hand-held motor-operated electric tools - Safety - Part 2-4: Particular requirements for sanders and polishers other than disk type (IEC 60745-2-4:2003 (Modified)) - Amendment 11 ICS: 25.140.20/25.140.30/25.080.50 | EN 60745-2-4:2003/ A11:2007 |

| | | | |
|-----|-------------------------------------|--|---------------------------------|
| 652 | МКС EN 60745-2-6:2006/ A1:2008 | Рачни електрични алати со мотор – Безбедност – Дел 2-6: Посебни барања за чекани (IEC 60745-2-6:2003 (Модификуван)) (идентичен со EN 60745-2-6:2003/A1:2006) – Амандман 1 Hand-held motor-operated electric tools - Safety - Part 2-6: Particular requirements for hammers (IEC 60745-2-6:2003 (Modified)) - Amendment 1 ICS: 25.140.40 | EN 60745-2-6:2003/ A1:2006 |
| 653 | МКС EN 60745-2-6:2006/ A11:2008 | Рачни електрични алати со мотор – Безбедност – Дел 2-6: Посебни барања за чекани (IEC 60745-2-6:2003 (Модификуван)) (идентичен со EN 60745-2-6:2003/A11:2007) - Амандман 11 Hand-held motor-operated electric tools - Safety - Part 2-6: Particular requirements for hammers (IEC 60745-2-6:2003 (Modified)) - Amendment 11 ICS: 25.140.40 | EN 60745-2-6:2003/ A11:2007 |
| 654 | МКС EN 60745-2-8:2006/ A11:2008 | Рачен електричен алат со мотор – Безбедност – Дел 2-8: Посебни барања за ножици и секачи за лим (IEC 60745-2- 8:2003, модификуван) (идентичен со EN 60745-2- 8:2003/A11:2007) – Амандман 11 Hand-held motor-operated electric tools - Safety -- Part 2-8: Particular requirements for shears and nibblers - (IEC 60745-2- 8:2003 Modified) - Amendment 11 ICS: 25.140.20 / 25.140.30 / 25.120.10 | EN 60745-2-8:2003/ A11:2007 |
| 655 | МКС EN 60745-2-9:2006/ A11:2008 | Рачен електричен алат со мотор – Безбедност – Дел 2-9: Посебни барања за нарезници (IEC 60745-2-9:2003, модификуван) (идентичен со EN 60745-2-9:2003/A11:2007) – Амандман 11 Hand-held motor-operated electric tools - Safety -- Part 2-9: Particular requirements for tappers – (IEC 60745-2-9:2003 Modified) - Amendment 11 ICS: 25.140.20 | EN 60745-2-9:2003 /A11:2007 |
| 656 | МКС EN 60745-2-11:2006 /A1:2008 | Рачен електричен алат со мотор – Безбедност – Дел 2-11: Посебни барања за двоодни уводни пили и двоодни пили со нож (IEC 60745-2-11:2003, модификуван) (идентичен со EN 60745-2-11:2003/A11:2007) – Амандман 11 Hand-held motor-operated electric tools - Safety -- Part 2-11: Particular requirements for reciprocating saws (jig and sabre saws - (IEC 60745-2-11:2003 Modified) - Amendment 11 ICS: 25.140.20 | EN 60745-2-11:2003 /A11:2007 |
| 657 | МКС EN 60745-2-14:2006 /A1:2008 | Рачен електричен алат со мотор – Безбедност – Дел 2-14: Посебни барања за рендисалки (IEC 60745-2-14:2003, модификуван) (идентичен со EN 60745- 2-14:2003/A1:2007) – Амандман 1 Hand-held motor-operated electric tools - Safety - Part 2-14: Particular requirements for planers (IEC 60745-2-14:2003 Modified) - Amendment 1 ICS: 25.140.20 | EN 60745-2-14:2003 /A1:2007 |
| 658 | МКС EN 60745-2-14:2006 /A11:2008 | Рачен електричен алат со мотор – Безбедност – Дел 2-14: Посебни барања за рендисалки (IEC 60745-2-14:2003, модификуван) (идентичен со EN 60745-2-14:2003/A11:2007) – Амандман 11 Hand-held motor-operated electric tools - Safety - Part 2-14: Particular requirements for planers (IEC 60745-2-14:2003 Modified) - Amendment 11 ICS: 25.140.20 | EN 60745-2-14:2003 /A11:2007 |
| 659 | МКС EN 60745-2-17:2006 /A11:2008 | Рачен електричен алат со мотор – Безбедност – Дел 2-17: Посебни барања за машини за обработка на жлебови и за машини за профилирање рабови (IEC 60745-2-17:2003, модификуван) (идентичен со EN 60745-2-17:2003/A11:2007) – Амандман 11 Hand-held motor-operated electric tools - Safety -- Part 2-17: Particular requirements for routers and trimmers - (IEC 60745-2- 17:2003 Modified) - Amendment 11 ICS: 25.140.20 | EN 60745-2-17:2003 /A11:2007 |
| 660 | МКС EN 60745-2-20:2006 /A11:2008 | Рачен електричен алат со мотор – Безбедност – Дел 2-20: Посебни барања за пили со бескрајна лента (IEC 60745-2- 20:2003, модификуван) (идентичен со EN 60745-2-20:2003/A11:2007) – Амандман 11 Hand-held motor-operated electric tools - Safety - Part 2-20: Particular requirements for band saws (IEC 60745-2-20:2003 Modified) - Amendment 11 ICS: 25.140.20 | EN 60745-2-20:2003 /A11:2007 |

| | | | |
|-----|-----------------------------------|---|---------------------------|
| 661 | МКС EN ISO 2151:2008 | Акустика – Постапка за испитување на бучава кај компресори и вакуумски пумпи - Инженерски метод (степен 2) (ISO 2151:2004) (идентичен со EN ISO 2151:2008) Acoustics - Noise test code for compressors and vacuum pumps Engineering method (grade 2) (ISO 2151:2004) ICS: 17.140.20 / 23.140 / 23.160 | EN ISO 2151:2008 |
| 662 | МКС EN ISO 3745/Кор: 2008 | Акустика – Одредување на нивоа на јачина на бучава кај извори со користење на звучен притисок – Прецизни методи за простории без ехои и простории со полу-ехои (ISO 3745:2003) (идентичен со EN ISO 3745:2003/AC:2006) Acoustics - Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure - Precision methods for anechoic and semi-anechoic rooms (ISO 3745:2003) ICS: 17.120.01 | EN ISO 3745:2003/AC:2006 |
| 663 | МКС EN ISO 11205/Кор: 2008 | Акустика – Емитирање на бучава од машини и опрема – Инженерски метод за одредување на емитирани нивоа на звучен притисок на лице место во работната станица или на други одредени места користејќи звучен интензитет (ISO 11205:2003) (идентичен со EN ISO 11205:2003/AC:2006) Acoustics - Noise emitted by machinery and equipment - Engineering method for the determination of emission sound pressure levels in situ at the work station and at other specified positions using sound intensity (ISO 11205:2003) ICS: 17.140.01 | EN ISO 11205:2003/AC:2006 |
| 664 | МКС EN 12312-15:2008 | Опрема за аеродроми – Посебни барања – Дел 15: Трактори за багаж и опрема (идентичен со EN 12312-15:2006) Aircraft ground support equipment - Specific requirements - Part 15: Baggage and equipment tractors ICS: 49.100 | EN 12312-15:2006 |
| 665 | МКС EN 12881-1:2008 | Транспортни ленти - Испитување на огноотпорност со симулација на пожар – Дел 1: Испитувања со пропански брелер (идентичен со EN 12881-1:2005) Conveyor belts - Fire simulation flammability testing - Part 1: Propane burner tests ICS: 13.220.40 / 53.040.20 | EN 12881-1:2005 |
| 666 | МКС EN 13102:2008 | Керамички машини – Безбедност – Постапување и отстранување на керамиди од плочки од фина глина (идентичен со) Ceramic machines - Safety - Loading and unloading of fine clay tiles ICS: 81.100 | EN 13102:2005 |
| 667 | МКС EN ISO 13732-3: 2008 | Ергономија на термичка средина – Методи за проценка на човечки реакции при контакт со површини – Дел 3: Ладни површини (ISO 13732-3:2005) (идентичен со EN ISO 13732-3:2005) Ergonomic of the thermal environment - Methods for the assessment of human responses to contact with surfaces - Part 3: Cold surfaces (ISO 13732-3:2005) ICS: 13.040.20 / 13.180 | EN ISO 13732-3: 2005 |
| 668 | МКС EN 14044/Кор:2008 | Уреди за тридимензионално подигнување во височина за противпожарна служба – Ротирачки скали/платформи со секвенцијални движења – Барања за безбедност и изведба и методи за испитување (идентичен со EN 14044:2005/AC:2007) High rise aerial appliances for fire service use - Turntable ladders with sequential movements - Safety and performance requirements and test methods ICS: 13.220.10 | EN 14044:2005/AC: 2007 |
| 669 | МКС EN ISO 19432:2008 | Машини и опрема за градежништво – Преносливи, рачни, машини за сечење со мотор на внатрешно согорување – Безбедносни мерки и испитување (ISO 19432:2006) (идентичен со EN ISO 19432:2006) Building construction machinery and equipment - Portable, hand-held, internal combustion engine driven cut-off machines - Safety requirements and testing (ISO 19432:2006) ICS: 91.220 | EN ISO 19432:2006 |
| 670 | МКС EN 60335-2-92:2008 | Апарати за домаќинство и слични електрични апарати – Безбедност – Дел 2-92: Посебни барања за електрични косилки и машини за превртување управувани од пешак (IEC 60335-2-92:2002 (Модификуван)) (идентичен со EN 60335-2-92:2005) Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-92: Particular requirements for pedestrian-controlled mains-operated lawn scarifiers and aerators (IEC 60335-2-92:2002 (Modified)) ICS: 65.060.70 | EN 60335-2-92:2005 |

| | | | |
|-----|---------------------------------------|--|--------------------------------------|
| 671 | МКС EN 60745-2-18/A11/Кор:2008 | Рачни електрични алати со мотор – Безбедност – Дел 2-18: Посебни барања за алати за врзување со лента (IEC 60745-2-18:2003 (Модификуван)) (идентичен со EN 60745-2-18:2004/A11:2007/AC:2005) Hand-held motor-operated electric tools - Safety - Part 2-18: Particular requirements of strapping tools (IEC 60745-2-18:2003 (Modified)) ICS: 25.140.20 | EN 60745-2-18:2004 /A11:2007/AC:2005 |
| 672 | МКС EN 60745-2-19/A11:2008 | Рачни електрични алати со мотор – Безбедност – Дел 2-19: Посебни барања за абрихтер машини (IEC 60745-2-19:2005 (Модификуван)) (идентичен со EN 60745-2-19:2005/A11:2007) Hand-held motor-operated electric tools - Safety - Part 2-19: Particular requirements for jointers (IEC 60745-2-19:2005 (Modified)) ICS: 25.140.20 | EN 60745-2-19:2005 /A11:2007 |
| 673 | МКС EN 1501-3:2008 | Возила за прибирање на отпад и придружни уреди за подигнување – Општи барања и барања за безбедност – Дел 3: Возила со предно товарење на отпад (идентичен со) Refuse collection vehicles and their associated lifting devices - General requirements and safety requirements - Part 3: Front loaded refuse collection vehicles ICS: 43.160 | EN 1501-3:2008 |
| 674 | МКС EN 1501-4:2008 | Возила за собирање на отпад и придружни уреди за подигнување – Општи барања и барања за безбедност – Дел 4: Постапка за испитување на бучава кај возила за собирање на отпад (идентичен со EN 1501-4:2007) Refuse collection vehicles and their associated lifting devices - General requirements and safety requirements - Part 4: Noise test code for refuse collection vehicles ICS: 43.160 | EN 1501-4:2007 |
| 675 | МКС EN 12151:2008 | Машини и постројки за подготовка на бетон и малтер – Безбедносни мерки (идентичен со EN 12151:2007) Machinery and plants for the preparation of concrete and mortar - Safety requirements ICS: 91.220 | EN 12151:2007 |
| 676 | МКС EN 13035-1:2008 | Машини и постројки за производство, обработка и преработка на рамно стакло – Безбедносни барања – Дел 1: Опрема за складирање, ракување и транспорт во круг на фабриката (идентичен со EN 13035-1:2008) Machines and plants for the manufacture, treatment and processing of flat glass - Safety requirements - Part 1: Storage, handling and transportation equipment inside the factory ICS: 81.100 | EN 13035-1:2008 |
| 677 | МКС EN 13035-2:2008 | Машини и постројки за производство, обработка и преработка на рамно стакло – Безбедносни барања – Дел 2: Опрема за складирање, ракување и транспорт надвор од фабриката (идентичен со EN 13035-2:2008) Machines and plants for the manufacture, treatment and processing of flat glass - Safety requirements - Part 2: Storage, handling and transportation equipment outside the factory ICS: 81.100 | EN 13035-2:2008 |
| 678 | МКС EN 13042-1:2008 | Машини и постројки за производство, обработка и преработка на шупливо стакло – Безбедносни барања – Дел 1: Машина за снабдување со парчиња (идентичен со EN 13042-1:2007) Machines and plants for the manufacture, treatment and processing of hollow glass - Safety requirements - Part 1: Gob feeder ICS: 81.100 | EN 13042-1:2007 |
| 679 | МКС EN 13731:2008 | Системи со воздушни перници за користење при пожар и спасување – Барања за безбедност и изведба (идентичен со EN 13731:2007) Lifting bag systems for fire and rescue service use - Safety and performance requirements ICS: 11.160 / 13.220.10 | EN 13731:2007 |
| 680 | МКС EN 14753:2008 | Безбедност на машини – Безбедносни барања за машини и опрема за континуирано леење на челик (идентичен со EN 14753:2007) Safety of machinery - Safety requirements for machinery and equipment for continuous casting of steel ICS: 77.180 | EN 14753:2007 |

| | | | |
|-----|----------------------------------|--|---------------------------|
| 681 | МКС EN 15027:2008 | Транспортна опрема за сечење на ѕид и на жица за градилиште – Безбедност (идентичен со EN 15027:2007) Transportable wall saw and wire saw equipment for job site – Safety ICS: 25.080.60 / 91.220 | EN 15027:2007 |
| 682 | МКС EN 15061:2008 | Безбедност на машини – Безбедносни барања за машини и опрема за производство на ленти (идентичен со EN 15061:2007) Safety of machinery - Safety requirements for strip processing line machinery and equipment ICS: 77.180 | EN 15061:2007 |
| 683 | МКС EN 60745-2-21:2008 | Рачни електрични алати со мотор – Безбедност – Дел 2-21: Посебни барања за машини за чистење на одвод (IEC 60745-2-21:2002 (Модификуван)) (идентичен со EN 60745-2-21:2007) Hand-held motor-operated electric tools - Safety - Part 2-21: Particular requirements for drain cleaners (IEC 60745-2-21:2002 (Modified)) ICS: 25.140.20 / 91.140.70 | EN 60745-2-21:2007 |
| 684 | МКС EN 1829-2:2008 | Машини со воден млаз под висок притисок – Безбедносни барања – Дел 2: Црева, систем од црева и приклучоци (идентичен со EN 1829-2:2008) High-pressure water jet machines - Safety requirements - Part 2: Hoses, hose lines and connectors ICS: 97.080 | EN 1829-2:2008 |
| 685 | МКС EN 12649:2008 | Бетонски компактори и машини за израмнување – Безбедност (идентичен со EN 12649:2008) Concrete compactors and smoothing machines - Safety ICS: 91.220 | EN 12649:2008 |
| 686 | МКС EN 12693:2008 | Системи за разладување и топлински пумпи – Безбедносни и еколошки барања – Разладни компресори за одредено преместување (идентичен со EN 12693:2008) Refrigerating systems and heat pumps - Safety and environmental requirements - Positive displacement refrigerant compressors ICS: 23.140 / 27.080 | EN 12693:2008 |
| 687 | МКС EN 15162:2008 | Машини и постројки за минирање и обработка на природен камен – Безбедносни барања за гатер (идентичен со EN 15162:2008) Machines and plants for mining and tooling of natural stone - Safety requirements for gang saws ICS: 73.120 | EN 15162:2008 |
| 688 | МКС EN 15163:2008 | Машини и инсталации за експлоатација и обработка на природен камен – Безбедност – Барања за дијамантски жичени пили (идентичен со EN 15163:2008) Machines and installations for the exploitation and processing of natural stone - Safety - Requirements for diamond wire saws ICS: 73.120 | EN 15163:2008 |
| 689 | МКС EN 15164:2008 | Машини и постројки за минирање и обработка на природен камен – Безбедносни барања за машини со ланец и со каиш (идентичен со EN 15164:2008) Machines and plants for mining and tooling of natural stone - Safety - Requirements for chain- and belt-slotting machines ICS: 73.120 | EN 15164:2008 |
| 690 | МКС EN 1028-2 + A1: 2008 | Противпожарни пумпи – Противпожарни центрифугални пумпи со заштита – Дел 2: Верификација на општите барања и барањата за безбедност (идентичен со EN 1028-2:2002 + A1:2008) Fire-fighting pumps – Fire-fighting centrifugal pumps with primer – Part 2: Verification of general and safety requirements ICS: 13.220.10 | EN 1028-2:2002 + A1:2008 |
| 691 | МКС EN 14710-2 + A1: 2008 | Противпожарни пумпи – Противпожарни центрифугални пумпи без заштита – Дел 2: Верификација на општите и безбедносните барања (идентичен со EN 14710-2:2005 + A1:2008) Fire-fighting pumps - Fire-fighting centrifugal pumps without primer - Part 2: Verification of general and safety requirements ICS: 13.220.10 | EN 14710-2:2005 + A1:2008 |
| 692 | МКС EN ISO 20643:2008 | Механички вибрации – Рачни и рачно управувани машини – Принципи за проценка на емисијата на вибрации (ISO 20643:2005) (идентичен со EN ISO 20643:2008) Mechanical vibration - Hand-held and hand-guided machinery – Principles for evaluation of vibration emission (ISO 20643:2005) ICS: 13.160 | EN ISO 20643:2008 |

| | | | |
|-----|----------------------------------|---|------------------------------|
| 693 | МКС EN 60745-2-15:2008 | Рачни алати со електромотор – Безбедност - Дел 2-15: Посебни барања за ножици за поткастрување жива ограда (идентичен со EN 60745-2-15:2006) Hand-held motor-operated electric tools - Safety -- Part 2-15: Particular requirements for hedge trimmers ICS: 25.140.20 / 65.060.80 | EN 60745-2-15:2006 |
| 694 | МКС EN 12077-2 + A1: 2008 | Безбедност на крановите – Барања за безбедност на здравјето – Дел 2: Уреди за ограничување и покажување (идентичен со EN 12077-2:1998 +A1:2008) Cranes safety - Requirements for health and safety - Part 2: Limiting and indicating devices ICS: 53.020.20 | EN 12077-2:1998+ A1:2008 |
| 695 | МКС EN 12254 + A2: 2008 | Екрани за работни места кои предвидуваат работа со ласер – Барања за безбедност и испитување (идентичен со EN 12254:1998 + A2:2008) Screens for laser working places – Safety requirements and testing ICS: 13.280 / 13.340.20 / 31.260 | EN 12254:1998 + A2 :2008 |
| 696 | МКС EN 12881-2 + A1: 2008 | Транспортни ленти – Испитување на огноотпорност со симулација на пожар – Дел 2: Вообичаено испитување за огноотпорност (идентичен со EN 12881-2:2005 + A1:2008) Conveyor belts – Fire simulation flammability testing - Part 2: Large scale fire test ICS: 13.220.40 / 53.040.20 | EN 12881-2:2005 + A1:2008 |
| 697 | МКС EN 13557 + A2: 2008 | Кранови – Управување и управувачки станици (идентичен со EN 13557:2003 + A2:2008) Cranes – Controls and control stations ICS: 53.020.20 | EN 13557:2003 + A2 : 2008 |
| 698 | МКС EN 13586 + A1: 2008 | Кранови – Пристап (идентичен со EN 13586:2004 + A1:2008) Cranes – Access ICS: 53.020.20 | |
| 699 | МКС EN 13977 + A1: 2008 | Машини во железница – Шински – Барања за безбедност на преносливи машини и колички за градежништво и одржување (идентичен со EN 13977:2005 + A1:2007) Railway applications - Track - Safety requirements for portable machines and trolleys for construction and maintenance ICS: 45.120.00 | EN 13977:2005 + A1 :2007 |
| 700 | МКС EN 14502-2 + A1: 2008 | Кранови – Опрема за подигнување на лица – Дел 2: Станици за управување со подигнувањето (идентичен со EN 14502-2:2005 + A1:2008) Cranes – Equipment for the lifting of persons - Part 2: Elevating control stations ICS: 53.020.30 | EN 14502-2:2005 + A1:2008 |
| 701 | МКС EN 836:2006/A3: 2008 | Градинарска опрема – Косилки за тревници со вграден мотор – Безбедност – Амандман 3 (идентичен со EN 836:1997/A3:2004) Garden equipment - Powered lawnmowers – Safety Amendment 3 ICS: 65.060.70 | EN 836:1997/A3: 2004 |
| 702 | МКС EN ISO 5674:2008 | Трактори и машини за земјоделство и шумарство – Заштитници за монтажни погонски вратила (PTO) – Тестови на јакост и абење и критериуми за одобрување (ISO 5674:2004, корегирана верзија 2005-07-01) (идентичен со EN ISO 5674:2006) Tractors and machinery for agriculture and forestry - Guards for power take-off (PTO) drive-shafts - Strength and wear tests and acceptance criteria (ISO 5674:2004, corrected version 2005-07-01) ICS: 65.060.01 | EN ISO 5674:2006 |
| 703 | МКС EN ISO 11681-1: 2006/A1:2008 | Шумарски машини – Барања за безбедност за преносливи моторни пили со верига и тестирање – Дел 1: Моторни пили со верига за примена во шумарството (ISO 11681-1:2004) – Амандман 1 (идентичен со EN ISO 11681-1:2004/A1:2007) Machinery for forestry - Portable chain-saw safety requirements and testing - Part 1: Chain-saws for forest service (ISO 11681-1:2004) – Amendment 1 ICS: 65.060.80 | EN ISO 11681-1: 2004/A1:2007 |
| 704 | МКС EN ISO 11681-2: 2008 | Машини за шумарство – Преносливи пили со верига, барања за безбедност и тестирање – Дел 2: Пили со верига за сечење стебла (ISO 11681-2:2006) (идентичен со EN ISO 11681-2:2006) Machinery for forestry - Portable chain-saw safety requirements and testing - Part 2: Chain-saws for tree service (ISO 11681-2:2006) ICS: 65.060.80 | EN ISO 11681-2: 2006 |

| | | | |
|-----|-------------------------------------|--|---------------------------|
| 705 | МКС EN 12525:2006/A1:2008 | Земјоделска механизација – Натоварувачи со предна лопата – Безбедност – Амандман 1 (идентичен со EN 12525:2000/A1:2006) Agricultural machinery - Front loaders - Safety – Amendment 1 ICS: 65.060.10 | EN 12525:2000/A1:2006 |
| 706 | МКС EN 12965:2006/A1:2008 | Трактори и машини за земјоделство и шумарство – Монтажни погонски вратила со заштитници – Безбедност – Амандман 1 (идентичен со EN 12965:2003/A1:2004) Tractors and machinery for agriculture and forestry - Power take off drive shafts and their guards - Safety – Amendment 1 ICS: 65.060.01 | EN 12965:2003/A1:2004 |
| 707 | МКС EN 14017:2008 | Машини во земјоделство и шумарството – Дистрибутери за цврсти ѓубрива – Безбедност (идентичен со) Agricultural and forestry machinery - Solid fertilizer distributors – Safety ICS: 65.060.30 | EN 14017:2005 |
| 708 | МКС EN 14018:2008 | Машини во земјоделство и шумарството – Сејалки – Безбедност (идентичен со EN 14018:2005) Agricultural and forestry machinery - Seed drills - Safety ICS: 65.060.30 | EN 14018:2005 |
| 709 | МКС EN 14930:2008 | Машини во земјоделство и шумарството и градинарска опрема – Рачни машини управувани од пешак – Определување на пристапност до топли површини (идентичен со EN 14930:2007) Agricultural and forestry machinery and gardening equipment - Pedestrian controlled and hand-held machines - Determination of accessibility of hot surfaces ICS: 65.060.01 | EN 14930:2007 |
| 710 | МКС EN ISO 22867/Кор:2008 | Машини во шумарството – Постапка за определување вибрации од преносливи рачни машини со мотор со внатрешно согорување – Вибрации на држачите (ISO 22867:2004) (идентичен со EN ISO 22867:2006/AC:2006) Forestry machinery - Vibration test code for portable hand-held machines with internal combustion engine - Vibration at the handles (ISO 22867:2004) ICS: 65.060.80 | EN ISO 22867:2006/AC:2006 |
| 711 | МКС EN ISO 22868:2008 | Машини во шумарството – Постапка за определување бучавост од преносливи рачни машини со мотор со внатрешно согорување – Инженерска метода (Степен на точност 2) (ISO 22868:2005, коригирана верзија 2005-06-01) (идентичен со EN ISO 22868:2006) Forestry machinery - Noise test code for portable hand-held machines with internal combustion engine - Engineering method (Grade 2 accuracy) (ISO 22868:2005, corrected version 2005-06-01) ICS: 13.140 / 17.140.20 / 65.060.80 | EN ISO 22868:2006 |
| 712 | МКС EN 1459:2006/A1:2008 | Безбедност на индустриските товарни возила – Самоодни товарни возила со променлив опсег – Амандман 1 (идентичен со EN 1459:1998/A1:2006) Safety of industrial trucks - Self-propelled variable reach trucks – Amendment 1 ICS: 53.060 | EN 1459:1998/A1:2006 |
| 713 | МКС EN 1459:2006/Кор:2008 | Безбедност на индустриските товарни возила – Самоодни товарни возила со променлив опсег – Коригендум (идентичен со EN 1459:1998/AC:2006) Safety of industrial trucks - Self-propelled variable reach trucks – Corrigendum ICS: 53.060 | EN 1459:1998/AC:2006 |
| 714 | МКС EN 1127-2:2009 + A1:2009 | Експлозивни атмосфери – Спречување експлозии и заштита од експлозија – Дел 2: Основни концепти и методологија за рударство (идентичен со EN 1127-2:2002 + A1:2008) Explosive atmospheres - Explosion prevention and protection - Part 2: Basic concepts and methodology for mining ICS: 13.230 / 73.100.01 | EN 1127-2:2002 + A1:2008 |
| 715 | | МКС EN 1710:2009 + A1:2009 Опрема и елементи наменети за употреба во потенцијални експлозивни атмосфери во подземни рудници (идентичен со EN 1710:2005 + A1:2008) Equipment and components intended for use in potentially explosive atmospheres in underground mines ICS: 73.100.30 | |
| 716 | МКС EN 14677:2009 | Безбедност на машини – Секундарна обработка на челик – Машини и опрема за обработка на растопен челик (идентичен со EN 14677:2008) Safety of machinery - Secondary steelmaking - Machinery and equipment for treatment of liquid steel ICS 77.180 | EN 14677:2008 |

| | | | |
|-----|----------------------------------|---|-----------------------------|
| 717 | МКС EN 13617-1:2006/ Кор:2007 | Бензински станици – Дел 1: Барања за безбедност при изработка и карактеристики на мерни пумпи, уреди за точење и далечински пумпни единици (идентичен со EN 13617-1:2004/AC:2006) – Коригендум Petrol filling stations — Part 1: Safety requirements for construction and performance of metering pumps, dispensers and remote pumping units – Corigendum ICS 75.200.00 | EN 13617-1:2004/ AC:2006 |
|-----|----------------------------------|---|-----------------------------|

III. Во делот III. Стандарди за електрична опрема наменета за користење во определен напонски опсег, по редниот број 685 се додаваат деветдест и осум нови редни броја од 686 до 783 кои гласат:

| Ред. број | Ознака на македонски стандард | Назив на стандардот | Европски стандард |
|-----------|----------------------------------|---|------------------------------|
| 686 | МКС HD 21.15 S1:2008 | Кабли со термопластична изолација за номинални напони до и вклучувајќи 450/750 V- Дел 15: Едножилни кабли, изолирани со термопластични бесхалогени соединенија, за фиксно ожичување (идентичен со HD 21.15 S1:2006) Cables of rated voltages up to and including 450/750 V and having thermoplastic insulation -- Part 15: Single core cables, insulated with halogen-free thermoplastic compound, for fixed wiring ICS 29.060.20 | HD 21.15 S1:2006 |
| 687 | МКС HD 586.3 S1:2008 | Минерално изолирани кабли за номинален напон не поголем од 750 V – Дел 3: Упатство за употреба (идентичен со HD 586.3 S1:2001) Mineral insulated cables with a rated voltage not exceeding 750 V - - Part 3: Guide to use ICS 29.060 | HD 586.3 S1:2001 |
| 688 | МКС HD 603 S1/ A3:2008 | Дистрибутивни кабли за номинален напон од 0,6/1 kV (идентичен со HD 603 S1:1994/ A3:2007) Distribution cables of rated voltage 0,6/1 Kv ICS 29.060. | HD 603 S1:1994/ A3 :2007 |
| 689 | МКС EN 60947-5-2:2008 | Нисконапонска расклопна опрема -- Дел 5-2: Уреди за управување струјни кола и расклопни елементи – Близински бесконтактни прекинувачи (идентичен со EN 60947-5-2:2007) Low-voltage switchgear and controlgear -- Part 5-2: Control circuit devices and switching elements - Proximity switches ICS 29.120.40; 29.130.20 | EN 60947-5-2:2007 |
| 690 | МКС EN 60947-5-8:2008 | Нисконапонска расклопна опрема -- Дел 5-8: Уреди за управување струјни кола и расклопни елементи – Трипозициски работни прекинувачи (идентичен со EN 60947-5-8:2006) Low-voltage switchgear and controlgear -- Part 5-8: Control circuit devices and switching elements - Three-position enabling switches ICS 29.130.20 | EN 60947-5-8:2006 |
| 691 | МКС EN 60947-5-9:2008 | Нисконапонска расклопна опрема -- Дел 5-9: Уреди за управување струјни кола и расклопни елементи – Прекинувачи на проток (идентичен со EN 60947-5-9:2007) Low-voltage switchgear and controlgear -- Part 5-9: Control circuit devices and switching elements - Flow rate switches ICS 29.130.20 | EN 60947-5-9:2007 |
| 692 | МКС EN 62026-1:2008 | Нисконапонска расклопна опрема – Интерфејс помеѓу контролер и уред (CDIs) – Дел 1: Општи правила (идентичен со EN 62026-1:2007) Low-voltage switchgear and controlgear - Controller-device interfaces (CDIs) -- Part 1: General rules ICS 29.130.20 | EN 62026-1:2007 |
| 693 | МКС EN 60898-2:2008 | Електрични помошни уреди – Прекинувачи за прекуструјна заштита за инсталации во домаќинствата и слично – Дел 2: Прекинувачи за AC и DC погон (идентичен со EN 60898-2:2006) Electrical accessories - Circuit-breakers for overcurrent protection for household and similar installations -- Part 2: Circuit-breakers for a.c. and d.c. operation ICS 29.120.50 | EN 60898-2:2006 |
| 694 | МКС EN 61008-1:2006/ A11:2008 | Прекинувачи на резидуална струја без интегрирана прекуструјна заштита за домаќинствата и слична употреба (RCCB's) – Дел 1: Општи правила – Амандман 11 (идентичен со EN 61008-1:2004/A11:2007) Residual current operated circuit-breakers without integral overcurrent protection for household and similar uses (RCCB's) -- Part 1: General rules – Amendment 11 ICS 29.120.50 | EN 61008-1:2004/ A11:2007 |

| | | | |
|-----|-----------------------------------|---|-------------------------------|
| 695 | МКС EN 61643-11:2006/ A11:2008 | Нисконапонски уреди за заштита од пренапони – Дел 11: Уреди за заштита од пренапони поврзани на нисконапонски енергетски системи – Барања и испитувања – Амандман 11 (идентичен со EN 61643-11:2002/A11:2007) Low-voltage surge protective devices -- Part 11: Surge protective devices connected to low-voltage power systems - Requirements and tests - Amendment 11 ICS 29.240.10 | EN 61643-11:2002/ A11:2007 |
| 696 | МКС EN 50090-2-2:2006/ A2:2008 | Електронски системи за куќи и згради (HBES) – Дел 2-2 : Преглед на системот – Општи технички барања – Амандман 2 (идентичен со EN 50090-2-2:1996/ A2:2007) Home and Building Electronic Systems (HBES) — Part 2-2: System overview — General technical requirements – Amendment 2 ICS 97.120 | EN 50090-2-2:1996/ A2:2007 |
| 697 | МКС EN 50366:2006/A1: 2008 | Апарати за домаќинство и слични електрични апарати – Електромагнетни полиња – Методи на евалуација и мерење - Амандман 1 (идентичен со EN 50366:2003/ A1:2006) Household and similar electrical appliances — Electromagnetic fields— Methods for evaluation and measurement - Amendment 1 ICS 17.220.20 | EN 50366:2003/A1: 2006 |
| 698 | МКС EN 60034-12:2006/ A1:2008 | Ротирачки електрични машини – Дел 12: Карактеристики на пуштање во работа на еднобрзински трофазни кафезни индукциски мотори (IEC 60034-12:2002/A1:2007) - Амандман 1 (идентичен со EN 60034-12:2002/A1:2007) Rotating electrical machines — Part 12: Starting performance of single-speed three-phase cage induction motors (IEC 60034-12:2002/A1:2007) - Amendment 1 ICS 29.160.30 | EN 60034-12:2002 A1:2007 |
| 699 | МКС EN 60034-14:2006/ A1:2008 | Ротирачки електрични машини – Дел 14: Механичко вибрирање на машини со висина на оската еднаква или повисока од 56 mm – Мерење, евалуација и граници на јачина на вибрациите (IEC 60034-14:2003/ A1:2007) - Амандман 1 (идентичен со EN 60034-14:2004/A1:2007) Rotating electrical machines — Part 14: Mechanical vibration of certain machines with shaft heights 56 mm and higher - Measurement, evaluation and limits of vibration severity (IEC 60034-14:2003/ A1:2007)- Amendment 1 ICS 29.160 | EN 60034-14:2004/ A1:2007 |
| 700 | МКС EN 60034-5:2006/ A1:2008 | Ротирачки електрични машини – Дел 5: Степени на заштита постигнати со интегрален дизајн на ротирачките електрични машини (код IP) – Класификација (IEC 60034-5:2000/ A1:2006) - Амандман 1 (идентичен со EN 60034-5:2001/A1:2007) Rotating electrical machines — Part 5: Degrees of protection provided by the integral design of rotating electrical machines (IP code)— Classification (IEC 60034-5:2000/ A1:2006- Amendment 1 ICS 29.160; 29.160.01 | EN 60034-5:2001/A1 :2007 |
| 701 | МКС EN 60034-8:2008 | Ротирачки електрични машини – Дел 8: Означување краевни намотки и насока на вртење (идентичен со EN 60034-8:2007) Rotating electrical machines — Part 8: Terminal markings and direction of rotation (IEC 60034-8:2007) ICS 29.160.01 | EN 60034-8:2007 |
| 702 | МКС EN 60034-9:2006/ A1:2008 | Ротациони електрични машини – Дел 9 – Ограничувања на бучавата (IEC 60034-9:2003/ A1:2007) - Амандман 1 (идентичен со EN 60034-9:2005/ A1:2007) Rotating electrical machines — Part 9: Noise limits (IEC 60034-5:2003/ A1:2007) - Amendment 1 ICS 29.160 | EN 60034-9:2005/A1 :2007 |
| 703 | МКС EN 60065:2006/A1: 2008 | Аудио, видео и слични електронски апарати – Барања за безбедност (IEC 60065:2001/ A1:2005) - Амандман 1 (идентичен со EN 60065:2002/A1:2006) Audio, video and similar electronic apparatus — Safety requirements (IEC 60065:2001/ A1:2005) - Amendment 1 ICS 97.020 | EN 60065:2002/A1: 2006 |
| 704 | МКС EN 60127-1:2008 | Минијатурни осигурувачи – Дел 1: Дефиниции за минијатурни осигурувачи и општи барања за топливи вметоди за минијатурните осигурувачи (IEC 60127-1:2006) (идентичен со EN 60127-1:2006) Miniature fuses — Part 1: Definitions for miniature fuses and general requirements for miniature fuse-links (IEC 60127-1:2006) ICS 29.120.50 | EN 60127-1:2006 |
| 705 | МКС EN 60155:2006/A2: 2008 | Биметални стартери за флуоресцентни светилки (IEC 60155:1993/ A2:2006) - Амандман 2 (идентичен со EN 60155:1995/ A2:2007) Glow-starters for fluorescent lamps (IEC 60155:1993/ A2:2006) - Amendment 2 ICS 29.140.30 | EN 60155:1995/ A2: 2007 |

| | | | |
|-----|---------------------------------------|---|----------------------------|
| 706 | МКС EN 60269-1:2008 | Нисконапонски осигурувачи – Дел 1: Општи барања (IEC 60269-1:2006) (идентичен со EN 60269-1:2007) Low-voltage fuses — Part 1: General requirements (IEC 60269-1:2006) ICS 29.120.50 | EN 60269-1:2007 |
| 707 | МКС EN 60269-4:2008 | Нисконапонски осигурувачи – Дел 4: Дополнителни барања за топливи вметоци за заштита на полупроводнички компоненти (IEC 60269-4:2006) (идентичен со EN 60269-4:2007) Low-voltage fuses — Part 4: Supplementary requirements for fuse links for the protection of semiconductor devices (IEC 60269-4:2006) ICS 29.120.50 | EN 60269-4:2007 |
| 708 | МКС EN 60309-1:2006/A1:2008 | Вклучници, приклучници и споен прибор за индустриска намена – Дел 1: Општи барања (IEC 60309-1:1999/A1:2005 (Модификуван)) Амандман 1 (идентичен со EN 60309-1:1999/A1:2007) Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes — Part 1: General requirements (IEC 60309-1:1999/A1:2005 (Modified)) Amendment 1 ICS 29.120.30 | EN 60309-1:1999/A1:2007 |
| 709 | МКС EN 60309-2:2006/A1:2008 | Вклучници, приклучници и споен прибор за индустриска намена – Дел 2: Барања за усогласеност на димензиите на шилците и на контактните цевчиња (IEC 60309-2:1999/A1:2005 (Модификуван)) Амандман 1 (идентичен со EN 60309-2:1999/A1:2007) Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes — Part 2: Dimensional interchangeability requirements for pin and contact-tube accessories (IEC 60309-2:1999/A1:2005 (Modified)) Amendment 1 ICS 29.120.30 | EN 60309-2:1999/A1:2007 |
| 710 | МКС EN 60309-4:2008 | Вклучници, приклучници и споен прибор за индустриска намена – Дел 4: Прекинувачки приклучници и конектори со или без спојка со заклучување (идентичен со EN 60309-4:2007) Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes — Part 4: Switched socket-outlets and connectors with or without interlock (IEC 60309-4:2006 (Modified)) ICS 29.120.30 | EN 60309-4:2007 |
| 711 | МКС EN 60335-1:2006/A2:2008 | Апарати за домаќинство и слични електрични апарати – Дел 1: Општи барања (IEC 60335-1:2001 модификуван) (IEC 60335-1:2001/A2:2006) Амандман 2 (идентичен со EN 60335-1:2002/A2:2006) Household and similar electrical appliances - Safety - Part 1: General requirements (IEC 60335-1:2001/A2:2006) Amendment 2 ICS: 13.120 / 97.030 | EN 60335-1:2002/A2:2006 |
| 712 | МКС EN 60335-2-102:2008 | Апарати за домаќинство и слични електрични апарати – Безбедност – Дел 2-102: Посебни барања за апарати на гас, нафта и цврсто гориво кои имаат електрични приклучоци (IEC 60335-2-102:2004 (Модификуван)) (идентичен со EN 60335-2-102:2006) Household and similar electrical appliances — Safety — Part 2-102: Particular requirements for gas, oil and solid-fuel burning appliances having electrical connections (IEC 60335-2-102:2004 (Modified)) ICS: 97.100.20; 97.100.30; 13.120 | EN 60335 – 2 - 102:2006 |
| 713 | МКС EN 60335-2-106:2008 | Апарати за домаќинство и слични електрични апарати – Безбедност – Дел 2-106: Посебни барања за грејни килими и за грејни тела за затоплување на просторија поставени под подвижни подни покривки (IEC 60335-2-106:2007) (идентичен со EN 60335-2-106:2007) Household and similar electrical appliances — Safety — Part 2-106: Particular requirements for heated carpets and for heating units for room heating installed under removable floor coverings (IEC 60335-2-106:2007) ICS: 97.100.10; 13.120 | EN 60335 – 2 - 106:2007 |
| 714 | МКС EN 60335-2-11:2006/A2:2008 | Безбедност на апарати за домаќинство и слични електрични апарати - Дел 2-11: Посебни барања за машини за сушење алишта (IEC 60335-2-11:2002/A2:2006) Амандман 2 (идентичен со EN 60335-2-11:2003/A2:2005) Safety of household and similar electrical appliances — Part 2-11: Particular requirements for tumbler dryers (IEC 60335-2-11:2002/A2:2006) Amendment 2 ICS 13.120; 97.060 | EN 60335-2-11:2003/A2:2005 |

| | | | |
|-----|---|--|------------------------------|
| 715 | МКС EN 60335-2-14:2008 | Апарати за домаќинство и слични апарати – Безбедност – Дел 2-14 : Посебни барања за кујнски апарати (IEC 60335-2-14:2002 (Модификуван)) (идентичен со EN 60335-2-14:2006) Household and similar electrical appliances — Safety — Part 2-14: Particular requirements for kitchen machines (IEC 60335-2-14:2002 (Modified)) ICS 13.120; 97.040.50 | EN 60335-2-14:2006 |
| 716 | МКС EN 60335-2-17:2006 / A1:2008 | Апарати за домаќинство и слични апарати – Безбедност – Дел 2: Посебни барања за покривачи, перници и слични флексибилни апарати за загревање (IEC 60335-2-17:2002/A1:2006) Амандман 1 (идентичен со EN 60335-2-17:2002/ A1:2006) Household and similar electrical appliances — Safety — Part 2-17: Particular requirements for blankets, pads and similar flexible heating appliances (IEC 60335-2-17:2002/A1:2006) Amendment 1 ICS 13.120; 97.040.50 | EN 60335-2-17:2002 /A1:2006 |
| 717 | МКС EN 60335-2-24:2006 / A2:2008 | Апарати за домаќинство и слични апарати – Безбедност – Дел 2-24: Посебни барања за апарати за ладење храна, апарати за правење сладолед и машини за мраз (IEC 60335-2-24:2002/A2:2007) Амандман 2 (идентичен со EN 60335-2-24:2003/ A2:2007) Household and similar electrical appliances — Safety — Part 2-24: Particular requirements for refrigerating appliances, ice-cream appliances and ice-makers (IEC 60335-2-24:2002/A2:2007) Amendment 2 ICS 97.040.30 | EN 60335-2-24:2003 /A2:2007 |
| 718 | МКС EN 60335-2-25:2006 /A2:2008 | Апарати за домаќинство и слични апарати – Безбедност – Дел 2-25: Посебни барања за микробранови печки, вклучени се и комбинирани микробранови печки (IEC 60335-2-25:2002/A2:2006) Амандман 2 (идентичен со EN 60335-2-25:2002/ A2:2006) Household and similar electrical appliances — Safety — Part 2-25: Particular requirements for microwave ovens, including combination microwave ovens (IEC 60335-2-25:2002/A2:2006) Amendment 2 ICS 97.040.20; 13.120 | EN 60335-2-25:2002 /A2:2006 |
| 719 | МКС EN 60335-2-30:2006 / A2:2008 | Апарати за домаќинство и слични електрични апарати – Безбедност – Дел 2-30: Посебни барања за собни греалки (IEC 60335-2-30:2002/A2:2007) Амандман 2 (идентичен со EN 60335-2-30:2003/ A2:2007) Household and similar electrical appliances — Safety — Part 2-30: Particular requirements for room heaters (IEC 60335-2-30:2002/A2:2007) Amendment 2 ICS 13.120; 97.100.10 | EN 60335-2-30:2003 / A2:2007 |
| 720 | МКС EN 60335-2-31:2006 / A1:2008 | Апарати за домаќинство и слични електрични апарати – Безбедност – Дел 2-31: Посебни барања за кујнски аспиратори со капа (IEC 60335-2-31:2002/A1:2006) Амандман 1 (идентичен со EN 60335-2-31:2003/ A1:2006) Household and similar electrical appliances – Safety – Part 2-31: Particular requirements for range hoods (IEC 60335-2-31:2002/A1:2006) Amendment 1 ICS 13.120; 97.040.20 | EN 60335-2-31:2003 /A1:2006 |
| 721 | МКС EN 60335-2-35:2006 / A1:2008 | Апарати за домаќинство и слични апарати – Безбедност – Дел 2-35: Посебни барања за проточни бојлери (IEC 60335-2-35:2002/A1:2006) Амандман 1 (идентичен со EN 60335-2-35:2002 / A1:2007) Household and similar electrical appliances — Safety — Part 2-35: Particular requirements for instantaneous water heaters (IEC 60335-2-35:2002/A1:2006) Amendment 1 ICS 13.120; 97.040.50 | EN 60335-2-35:2002 / A1:2007 |
| 722 | МКС EN 60335-2-4:2006/ A2:2008 | Апарати за домаќинство и слични електрични апарати – Безбедност – Дел 2-4: Посебни барања за центрифуги (IEC 60335-2-4:2002/A2:2006) Амандман 2 (идентичен со EN 60335-2-4:2002/ A2:2006) Household and similar electrical appliances — Safety — Part 2-4: Particular requirements for spin extractors (IEC 60335-2-4:2002/A2:2006) Amendment 2 ICS 97.060;13.120 | EN 60335-2-4:2002/ A2:2006 |
| 723 | МКС EN 60335-2-53:2006 / A1:2008 | Апарати за домаќинство и слични електрични апарати – Безбедност – Дел 2-53: Посебни барања за електрични апарати за загревање сауни (IEC 60335-2-53:2002/A1:2007) Амандман 1 (идентичен со EN 60335-2-53:2003/ A1:2007) Household and similar electrical appliances — Safety — Part 2-53: Particular requirements for sauna heating appliances (IEC 60335-2-53:2002/A1:2007) Amendment 1 ICS 97.100.10 | EN 60335-2-53:2003 / A1:2007 |

| | | | |
|-----|---|---|------------------------------|
| 724 | МКС EN 60335-2-54:2006 / A11/A2:2008 | Апарати за домаќинство и слични електрични апарати – Безбедност – Дел 2-54: Посебни барања за апарати за чистење површини со користење на течност или пара за примена во домаќинството (IEC 60335-2-54:2002/A2:2007) Амандман 11, 2 (идентичен со EN 60335-2-54:2003/ A11:2006/ A2:2007) Household and similar electrical appliances — Safety — Part 2-54: Particular requirements for surface cleaning appliances for household use employing liquids or steam (IEC 60335-2-54:2002/A2:2007) Amendment 11, 2 ICS 13.120; 97.180 | EN 60335-2-54:2003 /A11:2006 |
| 725 | МКС EN 60335-2-59:2006 / A1:2008 | Апарати за домаќинство и слични електрични апарати – Безбедност – Дел 2-59: Посебни барања за апарати за уништување инсекти (IEC 60335-2-59:2002/A1:2006) Амандман 1 (идентичен со EN 60335-2-59:2003/ A1:2006) Household and similar electrical appliances — Safety — Part 2-59: Particular requirements for insect killers (IEC 60335-2-59:2002/A1:2006) Amendment 1 ICS 13.120;97.180; 97.030 | EN 60335-2-59:2003 / A1:2006 |
| 726 | МКС EN 60335-2-68:2006 / A2:2008 | Апарати за домаќинство и слични електрични апарати – Безбедност – Дел 2-68: Посебни барања за апарати за вшмукување за индустриска и комерцијална употреба (IEC 60335-2-68:2002/A2:2007) Амандман 2 (идентичен со EN 60335-2-68:2003/ A2:2007) Household and similar electrical appliances — Safety — Part 2-68: Particular requirements for spray extraction appliances, for industrial and commercial use (IEC 60335-2-68:2002/A2:2007) Amendment 2 ICS: 97.020 | EN 60335-2-68:2003 / A2:2007 |
| 727 | МКС EN 60335-2-7:2006/ A2:2008 | Безбедност на апарати за домаќинство и слични електрични апарати - Дел 2-7: Посебни барања за машини за перење алишта (IEC 60335-2-7:2002/A2:2006) Амандман 2 (идентичен со EN 60335-2-7:2003/ A2:2006) Safety of household and similar electrical appliances — Part 2-7: Particular requirements for washing machines (IEC 60335-2-7:2002/A2:2006) Amendment 2 ICS 13.120; 97.060 | EN 60335-2-7:2003/ A2:2006 |
| 728 | МКС EN 60335-2-70:2006 / A1:2008 | Апарати за домаќинство и слични електрични апарати – Безбедност – Дел 2-70: Посебни барања за машини за молзење (IEC 60335-2-70:2002/A1:2007) Амандман 1 (идентичен со EN 60335-2-70:2002/ A1:2007) Household and similar electrical appliances — Safety — Part 2-70: Particular requirements for milking machines (IEC 60335-2-70:2002/A1:2007) Amendment 1 ICS 65.060.99 | EN 60335-2-70:2002 / A1:2007 |
| 729 | МКС EN 60335-2-71:2006 / A1:2008 | Апарати за домаќинство и слични електрични апарати – Безбедност – Дел 2-71: Посебни барања за електрични апарати за греење наменети за одгледување добиток (IEC 60335-2-71:2002/A1:2007) Амандман 1 (идентичен со EN 60335-2-71:2003/ A1:2007) Household and similar electrical appliances — Safety — Part 2-71: Particular requirements for electrical heating appliances for breeding and rearing animals (IEC 60335-2-71:2002/A1:2007) Amendment 1 ICS 65.020.30; 97.100.10 | EN 60335-2-71:2003 / A1:2007 |
| 730 | МКС EN 60335-2-73:2006 / A1:2008 | Апарати за домаќинство и слични електрични апарати – Безбедност – Дел 2-73: Посебни барања за стационарни грејачи потопени во вода (IEC 60335-2-73:2002/A1:2006) Амандман 1 (идентичен со EN 60335-2-73:2003/ A1:2006) Household and similar electrical appliances — Safety — Part 2-73: Particular requirements for fixed immersion heaters (IEC 60335-2-73:2002/A1:2006) Amendment 1 ICS 91.140.65 | EN 60335-2-73:2003 / A1:2006 |
| 731 | МКС EN 60335-2-74:2006 / A1:2008 | Апарати за домаќинство и слични електрични апарати – Безбедност – Дел 2-74: Посебни барања за преносни грејачи за потопување во вода (IEC 60335-2-74:2002/A1:2006) Амандман 1 (идентичен со EN 60335-2-74:2003/ A1:2006) Household and similar electrical appliances – Safety – Part 2-74: Particular requirements for portable immersion heaters (IEC 60335-2-74:2002/A1:2006) Amendment 1 ICS 13.120; 97.040.50 | EN 60335-2-74:2003 / A1:2006 |

| | | | |
|-----|---|---|---------------------------------------|
| 732 | МКС EN 60335-2-75:2006 / A11:2008 | Безбедност на апаратите за домаќинство и за слични електрични апарати – Дел 2-75: Посебни барања за апарати за комерцијална примена наменети за автоматско издавање и продажба на производи (со загревање на електрична енергија или на гас) Амандман 11 (идентичен со EN 60335-2-75:2004/ A11:2006) Safety of household and similar electrical appliances — Part 2-75: Particular requirements for commercial dispensing appliances and vending machines (electric or gas-heated) Amendment 11 ICS 55.230 | EN 60335-2-75:2004 / A11:2006 |
| 733 | МКС EN 60335-2-79:2006 / A1/ A2:2008 | Безбедност на апаратите за домаќинство и на слични електрични апарати – Дел 2-79: Посебни барања за апарати за чистење под висок притисок и на параа (IEC 60335-2-79:2002/A1:2004) (IEC 60335-2-79:2002/A2:2007) Амандман 1, 2 (идентичен со EN 60335-2-79:2004/ A1:2006/ A2:2007) Safety of household and similar electrical appliances — Part 2-79: Particular requirements for high pressure cleaners and steam cleaners (IEC 60335-2-79:2002/A1:2004) (IEC 60335-2-79:2002/A2:2007) Amendment 1, 2 ICS 97.080 | EN 60335-2-79:2004 / A1:2006/ A2:2007 |
| 734 | МКС EN 60335-2-81:2006 / A1:2008 | Апарати за домаќинство и слични електрични апарати – Безбедност – Дел 2-81: Посебни барања за апарати за затоплување стапала и душеци за загревање (IEC 60335-2-81:2002/A1:2007) Амандман 1 (идентичен со EN 60335-2-81:2003/ A1:2007) Household and similar electrical appliances — Safety — Part 2-81: Particular requirements for foot warmers and heating mats (IEC 60335-2-81:2002/A1:2007) Amendment 1 ICS 97.100.10 | EN 60335-2-81:2003 / A1:2007 |
| 735 | МКС EN 60335-2-87:2006 / A1:2008 | Апарати за домаќинство и слични електрични апарати – Безбедност – Дел 2-87: Посебни барања за електрична опрема за зашметување животни (идентичен со EN 60335-2-87:2002) (IEC 60335-2-87:2002/A1:2007) Амандман 1 (идентичен со EN 60335-2-87:2002/ A1:2007) Household and similar electrical appliances — Safety — Part 2-87: Particular requirements for electrical animal-stunning equipment (IEC 60335-2-87:2002/A1:2007) Amendment 1 ICS 65.060.99 | EN 60335-2-87:2002 |
| 736 | МКС EN 60335-2-89:2006 / A2:2008 | Апарати за домаќинство и слични електрични апарати – Безбедност – Дел 2-89: Посебни барања за апарати за ладење со вградена или далечинска кондензациска единица за ладење или компресор за комерцијална примена (IEC 60335-2-89:2002/A2:2007) Амандман 2 (идентичен со EN 60335-2-89:2002/ A2:2007) Household and similar electrical appliances — Safety — Part 2-89: Particular requirements for commercial refrigerating appliances with an incorporated or remote refrigerant condensing unit or compressor (IEC 60335-2-89:2002/A2:2007) Amendment 2 ICS 97.130.20 | EN 60335-2-89:2002 / A2:2007 |
| 737 | МКС EN 60335-2-9:2006 / A2:2008 | Безбедност на апарати за домаќинство и слични електрични апарати - Дел 2-9: Посебни барања за скари, тостери и слични подвижни апарати за готвење (IEC 60335-2-9:2002/A2:2006) Амандман 2 (идентичен со EN 60335-2-9:2003/A2:2006) Household and similar electrical appliances - Safety — Part 2-9: Particular requirements for grills, toasters and similar portable cooking appliances (IEC 60335-2-9:2002/A2:2006) Amendment 2 ICS 97.040.50 | EN 60335-2-9:2003 / A2:2006 |
| 738 | МКС EN 60335-2-90: 2008 | Апарати за домаќинство и слични електрични апарати – Безбедност – Дел 2-90: Посебни барања за микробранови печки за комерцијална примена (IEC 60335-2-90:2006) (идентичен со EN 60335-2-90:2006) Household and similar electrical appliances — Safety — Part 2-90: Particular requirements for commercial microwave ovens (IEC 60335-2-90:2006) ICS 97.040.20 | EN 60335-2-90: 2006 |
| 739 | МКС EN 60335-2-97:2006 / A11:2008 | Безбедност на апаратите за домаќинство и на слични електрични апарати – Дел 2-97: Посебни барања за (моторни) погони за ролетни, тенди, завеси и слична опрема Амандман 11 (идентичен со EN 60335-2-97:2000/ A11:2006) Safety of household and similar electrical appliances — Part 2-97: Particular requirements for drives for rolling shutters, awnings, blinds and similar equipment Amendment 11 ICS 29.120.01; 91.060.50 | EN 60335-2-97:2000 / A11:2006 |

| | | | |
|-----|-------------------------------|--|----------------------------|
| 740 | МКС EN 60335-2-97:2008 | Апарати за домаќинство и слични електрични апарати – Безбедност - Дел 2-97: Посебни барања за (моторни) погони за ролетни, тенди, завеси и слична опрема (IEC 60335-2-97:2002 (Модификуван) + A1:2004 (Модификуван)) (идентичен со EN 60335-2-97:2006) Household and similar electrical appliances — Safety — Part 2-97: Particular requirements for drives for rolling shutters, awnings, blinds and similar equipment (IEC 60335-2-97:2002 (Modified) + A1:2004 (Modified)) ICS 29.120.01; 91.060.50 | EN 60335-2-97:2006 |
| 741 | МКС EN 60446:2008 | Основни и безбедносни принципи за содејство човек-машина, обележување и идентификација – Идентификација на проводници според боја и број (IEC 60446:2007) (идентичен со EN 60446:2007) Basic and safety principles for man-machine interface, marking and identification — Identification of conductors by colours or numerals (IEC 60446:2007) ICS 01.070; 29.020 | EN 60446:2007 |
| 742 | МКС EN 60519-4:2008 | МКС EN 60519-4:2008 Безбедносни мерки во електротермиски постројки – Дел 4: Посебни барања за опрема за електролачни печки (IEC 60519-4:2006) (идентичен со EN 60519-4:2006) Safety in electroheat installations — Part 4: Particular requirements for arc furnace installations (IEC 60519-4:2006) ICS 25.180.10 | EN 60519-4:2006 |
| 743 | МКС EN 60645-3:2008 | Електроакустика – Аудиометриска опрема – Дел 3: Методи на тестирање за кратко времетраење (идентичен со EN 60645-3:2007) Electroacoustics — Audiometric equipment — Part 3: Test signals of short duration (IEC 60645-3:2007) ICS 17.140.50 | EN 60645-3:2007 |
| 744 | МКС EN 60664-1:2008 | Усогласување на изолацијата на опремата во нисконапонските системи – Дел 1: Принципи, барања и испитувања (IEC 60664-1:2007) (идентичен со EN 60664-1:2007) Insulation coordination for equipment within low-voltage systems — Part 1: Principles, requirements and tests (IEC 60664-1:2007) ICS 29.080; 29.080.30 | EN 60664-1:2007 |
| 745 | МКС EN 60691:2006/ A1: 2008 | Термоврски – Барања и упатство за примена (IEC 60691:2002/A1:2006) Амандман 1 (идентичен со EN 60691:2003/ A1:2007) Thermal-links — Requirements and application guide (IEC 60691:2002/A1:2006) Amendment 1 ICS 29.120.50 | EN 60691:2003/ A1: 2007 |
| 746 | МКС EN 60730-1:2006/A 15:2008 | Електрични уреди за автоматско управување во домаќинството и слична намена – Дел 1: Општи барања Амандман 15 (идентичен со EN 60730-1:2000/ A15:2007) Automatic electrical controls for household and similar use — Part 1: General requirements Amendment 15 ICS 33.160.20 | EN 60730-1:2000/ A 15:2007 |
| 747 | МКС EN 60825-2: 2006/ A1:2008 | Безбедност на ласерските производи – Дел 2: Безбедност на комуникациските системи со оптичко влакно (IEC 60825-2:2004/A1:2006) Амандман 1 (идентичен со EN 60825-2: 2004/ A1:2007) Safety of laser products — Part 2: Safety of optical fibre communication systems (OFCS) (IEC 60825-2:2004/A1:2006) Amendment 1 ICS 13.280, 31.260, 33.180.01 | EN 60825-2: 2004/ A1:2007 |
| 748 | МКС EN 60825-4:2008 | Безбедност на ласерските производи – Дел 4: Заштита од ласери (IEC 60825-4:2006) (идентичен со EN 60825-4:2006) Safety of laser products — Part 4: Laser guards (IEC 60825-4:2006) ICS 31.260 | EN 60825-4:2006 |
| 749 | МКС EN 60950-1:2008 | Информатичка опрема – Безбедност – Дел 1: Општи барања (IEC 60950-1:2005 (Модификуван)) (идентичен со EN 60950-1:2006) Information technology equipment — Safety — Part 1: General requirements (IEC 60950-1:2005 (Modified)) ICS 35.020; 35.260 | EN 60950-1:2006 |
| 750 | МКС EN 60950-22:2008 | Информатичка опрема – Безбедност – Дел 22: Опрема инсталирана надвор (IEC 60950-22:2005 (Модификуван)) (идентичен со EN 60950-22:2006) Information technology equipment — Safety — Part 22: Equipment installed outdoors (IEC 60950-22:2005 (Modified)) ICS 35.020; 29.020 | EN 60950-22:2006 |

| | | | |
|-----|--------------------------------|--|---------------------|
| 751 | МКС EN 60950-23:2008 | Информатичка опрема – Безбедност – Дел 23: Опрема за складирање на обемни податоци (IEC 60950-23:2005) (идентичен со EN 60950-23:2006) Information technology equipment — Safety — Part 23: Large data storage equipment (IEC 6 0950-23:2005) ICS 35.020; 29.020 | EN 60950-23:2006 |
| 752 | МКС EN 60974-4:2008 | Опрема за електролачно заварување – Дел 4: Работна инспекција и тестирање (IEC 60974-4:2006) (идентичен со EN 60974-4:2007) Arc welding equipment — Part 4: In-service inspection and testing (IEC 60974-4:2006) ICS 25.160 | EN 60974-4:2007 |
| 753 | МКС EN 61010-2-020:2008 | Барања за безбедност на мерна, управувачка и лабораториска електрична опрема – Дел 2-020: Посебни барања за лабораториски центрифуги (IEC 61010-2-020:2006) (идентичен со EN 61010-2-020:2006) Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use — Part 2-020: Particular requirements for laboratory centrifuges (IEC 61010-2-020:2006) ICS 71.040.20 | EN 61010-2-020:2006 |
| 754 | МКС EN 61071:2008 | Кондензатори за уреди за енергетска електроника (IEC 61071:2007) (идентичен со EN 61071:2007) Capacitors for power electronics (IEC 61071:2007) ICS 31.060.70 | EN 61071:2007 |
| 755 | МКС EN 61131-2:2008 | Програмабилни контролери – Дел 2: Барања за опрема и испитувања (IEC 61131-2:2007) (идентичен со EN 61131-2:2007) Programmable controllers — Part 2: Equipment requirements and tests (IEC 61131-2:2007) ICS 35.240.50; 25.040.40 | EN 61131-2:2007 |
| 756 | МКС EN 61557-1:2008 | Електрична безбедност на нисконапонските дистрибутивни системи со наизменичен напон до 1000 V и еднонасочен напон до 1500 V – Опрема за испитување, мерење или контрола на заштитни мерки – Дел 1: Општи барања (IEC 61557-1:2007) (идентичен со EN 61557-1:2007) Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1000 V a.c. and 1 500 V d.c. — Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures — Part 1: General requirements (IEC 61557-1:2007) ICS 19.080 | EN 61557-1:2007 |
| 757 | МКС EN 61557-2:2008 | Електрична безбедност на нисконапонските дистрибутивни системи со наизменичен напон до 1000 V и еднонасочен напон до 1500 V – Опрема за испитување, мерење или контрола на заштитни мерки – Дел 2: Отпор на изолацијата (IEC 61557-2:2007) (идентичен со EN 61557-2:2007) Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1000 V a.c. and 1 500 V d.c. — Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures — Part 2: Insulation resistance (IEC 61557-2:2007) ICS 19.080 | EN 61557-2:2007 |
| 758 | МКС EN 61557-3:2008 | Електрична безбедност на нисконапонските дистрибутивни системи со наизменичен напон до 1000 V и еднонасочен напон до 1500 V – Опрема за испитување, мерење или контрола на заштитни мерки – Дел 3: Импеданса на јамка (IEC 61557-3:2007) (идентичен со EN 61557-3:2007) Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1000 V a.c. and 1 500 V d.c. — Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures — Part 3: Loop impedance (IEC 61557-3:2007) ICS 19.080 | EN 61557-3:2007 |
| 759 | МКС EN 61557-4:2008 | Електрична безбедност на нисконапонските дистрибутивни системи со наизменичен напон до 1000 V и еднонасочен напон до 1500 V – Опрема за испитување, мерење или контрола на заштитни мерки – Дел 4: Отпор на заземјување и изедначување на потенцијал (IEC 61557-4:2007) (идентичен со EN 61557-4:2007) Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1000 V a.c. and 1 500 V d.c. — Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures — Part 4: Resistance of earth connection and equipotential bonding (IEC 61557-4:2007) ICS 19.080 | EN 61557-4:2007 |

| | | | |
|-----|------------------------------------|--|-------------------------|
| 760 | МКС EN 61557-5:2008 | Електрична безбедност на нисконапонските дистрибутивни системи со наизменичен напон до 1000 V и еднонасочен напон до 1500 V – Опрема за испитување, мерење или контрола на заштитни мерки – Дел 5: Отпорност кон земја (IEC 61557-5:2007) (идентичен со EN 61557-5:2007) Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1000 V a.c. and 1 500 V d.c. — Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures — Part 5: Resistance to earth (IEC 61557-5:2007) ICS 19.080 | EN 61557-5:2007 |
| 761 | МКС EN 61557-7:2008 | Електрична безбедност на нисконапонските дистрибутивни системи со наизменичен напон до 1 kV и еднонасочен напон до 1,5 kV – Опрема за испитување, мерење или контрола на заштитни мерки – Дел 7: Редослед на фазите (IEC 61557-7:2007) (идентичен со EN 61557-7:2007) Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 kV A.C. and 1,5 kV D.C. — Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures — Part 7: Phase sequence (IEC 61557-7:2007) ICS 19.080 | EN 61557-7:2007 |
| 762 | МКС EN 61557-8:2008 | Електрична безбедност на нисконапонските дистрибутивни системи со наизменичен напон до 1 kV и еднонасочен напон до 1,5 kV – Опрема за испитување, мерење или контрола на заштитни мерки – Дел 8: Уреди за контрола на изолацијата за ИТ мрежи (IEC 61557-8:2007) (идентичен со EN 61557-8:2007) Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 kV A.C. and 1,5 kV D.C. — Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures — Part 8: Insulation monitoring devices for IT systems (IEC 61557-8:2007) ICS 19.080 | EN 61557-8:2007 |
| 763 | МКС EN 61770:2006/ A2: 2008 | Електрични уреди поврзани на главна водоводна цевка – Одбегнување на повратното дејство на сифонот и одбегнување неисправности на уредите со црева (IEC 61770:1998/A2:2006) Амандман 1 (идентичен со EN 61770:1999/ A2:2006) Electric appliances connected to the water mains — Avoidance of backsiphonage and failure of hose-sets (IEC 61770:1998/A2:2006) Amendment 1 ICS 91.140.60; 97.030 | EN 61770:1999/ A2: 2006 |
| 764 | МКС EN 62395-1:2008 | Линиски системи за електроотпорно загревање за индустриска и комерцијална примена - Дел 1: Општи барања и барања за испитување (IEC 62395-1:2006) (идентичен со EN 62395-1:2006) (идентичен со EN 62395-1:2006) Electrical resistance trace heating systems for industrial and commercial applications — Part 1: General and testing requirements (IEC 62395-1:2006) ICS 25.180.10 | EN 62395-1:2006 |
| 765 | МКС HD 60269-2:2008 | Нисконапонски осигурувачи – Дел 2: Дополнителни барања за осигурувачи со кои ракуваат овластени лица (осигурувачи главно за индустриска примена) - Примери на стандардизирани системи за осигурувачи од А до I (IEC 60269-2:2006 (Модификуван)) (идентичен со HD 60269-2:2007) Low-voltage fuses — Part 2: Supplementary requirements for fuses for use by authorised persons (fuses mainly for industrial application) — Examples of standardised systems of fuses A to I (IEC 60269-2:2006 (Modified)) ICS 29.120.50 | HD 60269-2:2007 |
| 766 | МКС HD 60269-3:2008 | Нисконапонски осигурувачи – Дел 3: Дополнителни барања за осигурувачи со кои ракуваат нестручни лица (главно осигурувачи за примена во домаќинството или осигурувачи за слична употреба) – Примери на стандардизирани системи за осигурувачи А до F (IEC 60269-3:2006 (Модификуван)) (идентичен со HD 60269-3: 2006) Low-voltage fuses — Part 3: Supplementary requirements for fuses for use by unskilled persons (fuses mainly for household or similar applications) — Examples of standardised systems of fuses A to F (IEC 60269-3:2006 (Modified)) ICS 29.120.50 | HD 60269-3: 2006 |
| 767 | МКС EN 61138:2009 | Кабли за времено заземјување и опрема за краток спој (идентичен со EN 61138:2007) Cables for portable earthing and short-circuiting equipment ICS 29.060.20; 29.240.01 | EN 61138:2007 |

| | | | |
|-----|-------------------------------------|--|--------------------------|
| 768 | МКС HD 21.3 S3:2006/A2 :2009 | Кабли со PVC-изолација за номинален напон до и вклучувајќи 450/750V—Дел 3: Неплаштирани кабли за фиксно инсталирање - Амандман 2 (идентичен со HD 21.3 S3:1995/A2:2008) Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450/750 V – Part 3: Non-sheathed cables for fixed wiring Amendment 2 ICS 29.060.20 | HD 21.3 S3:1995/A2 :2008 |
| 769 | МКС HD 516 S2:2006/A2 :2009 | Упатство за употреба на хармонизирани нисконапонски кабли - Амандман 2 (идентичен со HD 516 S2:1997/A2:2008) Guide to use of low voltage harmonized cables Amendment 2 ICS: 29.060.20 | HD 516 S2:1997/A2 :2008 |
| 770 | МКС HD 605 S2:2009 | Електрични кабли – Дополнителни методи на испитување (идентичен со HD 605 S2:2008) Electric cables - Additional test methods ICS: 29.060.20 | HD 605 S2:2008 |
| 771 | МКС EN 61386-1:2009 | Цевни системи за разведување на кабли – Дел 1: Општи барања (идентичен со EN 61386-1:2008) Conduit systems for cable management -- Part 1: General requirements ICS 29.120.10 | |
| 772 | МКС HD 22.10 S2:2009 | Кабли со умрежена полимерна изолација за номинални напони до и вклучувајќи 450/750 V– Дел 10: Флексибилни кабли со изолација од етиленпропиленска гума (EPR) и плашт од полиуретан (идентичен со HD 22.10 S2:2007) Cables of rated voltages up to and including 450/750 V and having crosslinked insulation – Part 10: EPR insulated and polyurethane sheathed flexible cables ICS 29.060.20 | HD 22.10 S2:2007 |
| 773 | МКС HD 22.11 S2:2009 | Кабли со умрежена полимерна изолација за номинални напони до и вклучувајќи 450/750 V– Дел 11: EVA жили и флексибилни кабли (идентичен со HD 22.10 S2:2007) Cables of rated voltages up to and including 450/750 V and having crosslinked insulation – Part 11: EVA cords and flexible cables ICS 29.060.20 | HD 22.10 S2:2007 |
| 774 | МКС HD 22.12 S2:2009 | Кабли со умрежена полимерна изолација за номинални напони до и вклучувајќи 450/750 V– Дел 12: EPR жили и флексибилни кабли отпорни на топлина (идентичен со HD 22.10 S2:2007) Cables of rated voltages up to and including 450/750 V and having crosslinked insulation – Part 12: Heat resistant EPR cords and flexible cables ICS 29.060.20 | HD 22.10 S2:2007 |
| 775 | МКС HD 22.13 S2:2009 | Кабли со умрежена полимерна изолација за номинални напони до и вклучувајќи 450/750 V– Дел 13: Бесхалогени флексибилни кабли со ниска емисија на чад (идентичен со HD 22.13 S2:2007) Cables of rated voltages up to and including 450/750 V and having cross-linked insulation – Part 13: Halogen-free flexible cables having low emission of smoke ICS 29.060.20 | HD 22.13 S2:2007 |
| 776 | МКС HD 22.14 S3:2009 | Кабли со умрежена полимерна изолација за номинални напони до и вклучувајќи 450/750 V– Дел 14: Примена на жили со висока флексибилност (идентичен со HD 22.14 S3:2007) Cables of rated voltages up to and including 450/750 V and having cross-linked insulation – Part 14: Cords for applications requiring high flexibility ICS 29.060.20 | HD 22.14 S3:2007 |
| 777 | МКС HD 22.15 S2:2009 | Кабли со умрежена полимерна изолација за номинални напони до и вклучувајќи 450/750 V– Дел 15: Повеќежилни кабли изолирани и плаштирани со силиконска гума отпорна на топлина (идентичен со HD 22.15 S2:2007) Cables of rated voltages up to and including 450/750 V and having cross-linked insulation – Part 15: Multicore cables insulated and sheathed with heat resistant silicone rubber ICS 29.060.20 | HD 22.15 S2:2007 |
| 778 | МКС HD 22.16 S2:2009 | Кабли со умрежена полимерна изолација за номинални напони до и вклучувајќи 450/750 V– Дел 16: Водоотпорни кабли плаштирани со полихлоропрен или еквивалентен синтетички еластомер (идентичен со HD 22.16 S2:2007) Cables of rated voltages up to and including 450/750 V and having cross-linked insulation – Part 16: Water resistant polychloroprene or equivalent synthetic elastomer sheathed cables ICS 29.060.20 | HD 22.16 S2:2007 |

| | | | |
|-----|------------------------------|--|-------------------|
| 779 | МКС HD 22.9 S3:2009 | Кабли со умрежена полимерна изолација за номинални напони до и вклучувајќи 450/750 V– Дел 9: Едножилни бесхалогени неплаштирани кабли за фиксно ожичување со ниска емисија на чад (идентичен со HD 22.9 S3:2007) Cables of rated voltages up to and including 450/750 V and having crosslinked insulation – Part 9: Single core halogen-free non-sheathed cables for fixed wiring having low emission of smoke ICS 29.060.20 | HD 22.9 S3:2007 |
| 780 | МКС EN 61534-21:2008 | Енергетски разводни системи – Дел 21: Посебни барања за енергетски разводни системи наменети за монтирање на ѕид и плафон (таван) (идентичен со EN 61534-21:2006) Power track systems – Part 21: Particular requirements for power track systems intended for wall and ceiling mounting ICS 29.060.10; 29.120.20 | EN 61534-21:2006 |
| 781 | МКС EN 61537:2008 | Системи за кабелски регали и решеткасти носачи за електрични инсталации (идентичен со EN 61537:2007) Cable tray and cable ladder systems for electrical installations ICS 29.120.10 | EN 61537:2007 |
| 782 | МКС EN 50085-2-1:2008 | Отворени и затворени системи за електрични инсталации – Дел 2-1: Отворени и затворени системи за електрични инсталации наменети за монтажа на ѕидови и плафони (тавани) (идентичен со EN 50085-2-1:2006) Cable trunking systems and cable ducting systems for electrical installations -- Part 2-1: Cable trunking systems and cable ducting systems intended for mounting on walls and ceilings ICS 29.120.10 | EN 50085-2-1:2006 |
| 783 | МКС EN 60423:2008 | Проводни цевки за електрични цели – Надворешни дијаметри за проводни цевки за електрични инсталации и спојници за проводни цевки и прибори (идентичен со EN 60423:2007) Conduits for electrical purposes - Outside diameters of conduits for electrical installations and threads for conduits and fittings ICS 29.120.10 | EN 60423:2007 |

IV. Во делот IV. Стандарди за електромагнетна компатибилност, по редниот број 158 се додаваат седум нови редни броја од 159 до 165 кои гласат:

| Ред. број | Ознака на македонски стандард | Назив на стандардот | Европски стандард |
|-----------|-----------------------------------|--|-------------------------------|
| 159 | МКС EN 60947-5-2:2008 | Нисконапонска расклопна опрема -- Дел 5-2: Уреди за управување струјни кола и расклопни елементи – Близински бесконтактни прекинувачи (идентичен со EN 60947-5-2:2007) Low-voltage switchgear and controlgear -- Part 5-2: Control circuit devices and switching elements - Proximity switches ICS 29.120.40; 29.130.20 | EN 60947-5-2:2007 |
| 160 | МКС EN 62026-1:2008 | Нисконапонска расклопна опрема – Интерфејс помеѓу контролер и уред (CDIs) – Дел 1: Општи правила (идентичен со EN 62026-1:2007) Low-voltage switchgear and controlgear - Controller-device interfaces (CDIs) -- Part 1: General rules ICS 29.130.20 | EN 62026-1:2007 |
| 161 | МКС EN 60947-5-9:2008 | Нисконапонска расклопна опрема -- Дел 5-9: Уреди за управување струјни кола и расклопни елементи – Прекинувачи на проток (идентичен со EN 60947-5-9:2007) Low-voltage switchgear and controlgear -- Part 5-9: Control circuit devices and switching elements - Flow rate switches ICS 29.130.20 | EN 60947-5-9:2007 |
| 162 | МКС EN 61131-2:2008 | Програмабилни контролери – Дел 2: Барања за опрема и испитувања (IEC 61131-2:2007) (идентичен со EN 61131-2:2007) Programmable controllers — Part 2: Equipment requirements and tests (IEC 61131-2:2007) ICS 35.240.50; 25.040.40 | EN 61131-2:2007 |
| 163 | МКС EN 50270:2007 | Електромагнетна усогласеност - електрични апарати за индикација и мерење на запаливи гасови, отровни гасови или кислород. (идентичен со EN 50270:2006) Electromagnetic compatibility - Electrical apparatus for the detection and measurement of combustible gases, toxic gases or oxygen ICS 13.320; 19.080; 33.100 | EN 50270:2006 |
| 164 | МКС EN 60947-1:2008 | Нисконапонска расклопна опрема - Дел 1: Општи правила (идентичен со EN 60947-1:2007) Low-voltage switchgear and controlgear -- Part 1: General rules ICS 29.130.20 | EN 60947-1:2007 |
| 165 | МКС EN 60947-6-2:2006/ A1:2008 | Нисконапонска расклопна опрема - Дел 6-2: Повеќенаменска опрема – Управувачки и заштитни расклопни уреди (или опрема) (CPS) (идентичен со EN 60947-6-2:2003/A1:2007) – Амандман 1 Low-voltage switchgear and controlgear -- Part 6-2: Multiple function equipment - Control and protective switching devices (or equipment) (CPS) – Amendment 1 ICS 29.120.40; 29.130.20 | EN 60947-6-2:2003/ A1:2007 |

V. Во делот V. Стандарди за лифтови, по редниот број 11 се додава еден нов реден број и редниот број 12, гласи:

| Ред. број | Ознака на македонски стандард | Назив на стандардот | Европски стандард |
|-----------|-------------------------------|--|-----------------------|
| 12 | МКС EN 81-71/A1:2008 | Безбедносни правила за конструкција и монтажа на лифтови – Одредени примени за лифтови за превоз на лица и лифтови за превоз на стоки – Дел 71: Лифтови отпорни на вандализам (идентичен со EN 81-71:2005+A1:2006) Safety rules for the construction and installation of lifts - Particular applications to passenger lifts and goods passenger lifts - Part 71: Vandal resistant lifts ICS: 91.140.90 | EN 81-71:2005+A1:2006 |

VI. Во делот VI. Стандарди за опрема под притисок, по редниот број 173 се додават триесет и еден нови редни броја од 174 до 204 кои гласат:

| Ред. број | Ознака на македонски стандард | Назив на стандардот | Европски стандард |
|-----------|-------------------------------|---|------------------------------|
| 174 | МКС EN 378-2:2008 | Системи за ладење и топлински пумпи – Безбедносни и еколошки барања – Дел 2: Проектирање, изведба, тестирање, означување и документација (идентичен со EN 378-2:2008) Refrigerating systems and heat pumps - Safety and environmental requirements - Part 2: Design, construction, testing, marking and documentation ICS: 27.080 / 27.200 | EN 378-2:2008 |
| 175 | МКС EN 1562/A1:2008 | Леене – Ковливо леано железо (идентичен со EN 1562:1997/A1:2006) Founding - Malleable cast irons ICS: 77.080.10 | EN 1562:1997/A1:2006 |
| 176 | МКС EN 1563/A1/A2:2008 | Леене – Нодуларен лив (идентичен со EN 1563:1997/A1:2002/A2:2005) Founding - Spheroidal graphite cast irons ICS: 77.080.10 | EN 1563:1997/A1:2002/A2:2005 |
| 177 | МКС EN 1564/A1:2008 | Леене – Стврднато пластично леано железо со загревање и гасење (идентичен со EN 1564:1997/A1:2006) Founding - Austempered ductile cast irons ICS: 77.080.10 | EN 1564:1997/A1:2006 |
| 178 | МКС EN 13831:2008 | Затворени експанзиски садови со вградена мембрана за монтирање во вода (идентичен со EN 13831:2007) Closed expansion vessels with built in diaphragm for installation in water ICS: 91.140.10 | EN 13831:2007 |
| 179 | МКС EN 14276-2:2008 | Опрема под притисок за системи за ладење и топлотни пумпи – Дел 2: Цевковод – Општи барања (идентичен со EN 14276-2:2007) Pressure equipment for refrigerating systems and heat pumps - Part 2: Piping - General requirements ICS: 23.020.30 / 27.080 / 27.200 | EN 14276-2:2007 |
| 180 | МКС EN 1092-1:2008 | Прирабници и нивни споеви – Кружни прирабници за цевки, вентили, фитинзи и дополнителни уреди, определени како PN – Дел 2: Челични прирабници (идентичен со EN 1092-1:2007) Flanges and their joints - Circular flanges for pipes, valves, fittings and accessories, PN designated - Part 1: Steel flanges ICS: 23.040.60 | EN 1092-1:2007 |
| 181 | МКС EN 1092-3:2007/Кор:2008 | Прирабници и нивни споеви – Кружни прирабници за цевки, вентили, фитинзи и дополнителни уреди, определени како PN – Дел 3: Прирабници од бакарни легури - Коригендум (идентичен со EN 1092-3:2003/AC:2007) Flanges and their joints - Circular flanges for pipes, valves, fittings and accessories, PN designated - Part 3: Copper alloy flanges - Corrigendum ICS: 23.040.60 | EN 1092-3:2003/AC:2007 |
| 182 | МКС EN 1171:2008 | Индустриски вентили – Вентили со преграда од леано железо (идентичен со EN 1171:2002) Industrial valves - Cast iron gate valves ICS: 23.060.30 | EN 1171:2002 |
| 183 | МКС EN 10253-2:2008 | Заварување на цевководни фитинзи од слични метали – Дел 2: Нелегирани и феритно легирани челици со посебни барања за инспекција (идентичен со EN 10253-2:2007) Butt-welding pipe fittings - Part 2: Non alloy and ferritic alloy steels with specific inspection requirements ICS: 23.040.40 / 77.140.45 | EN 10253-2:2007 |
| 184 | МКС EN 10253-4:2008 | Заварување на цевководни фитинзи од слични метали – Дел 4: Обликувани аустенитски и аустенитски-феритни (двојно) не'рфосувачки челици со посебни барања за инспекција (идентичен со EN 10253-4:2008) Butt-welding pipe fittings - Part 4: Wrought austenitic and austenitic-ferritic (duplex) stainless steels with specific inspection requirements ICS: 23.040.40 / 77.140.20 | EN 10253-4:2008 |

| | | | |
|-----|------------------------------|---|---------------------------|
| 185 | МКС EN 12516-4:2008 | Индустриски вентили - Проектна јакост на телото – Дел 4: Пресметковна метода за тело на вентили изработени од метални материјали различни од челик (идентичен со EN 12516-4:2008) Industrial valves - Shell design strength - Part 4: Calculation method for valve shells manufactured in metallic materials other than steel ICS: 23.060.01 | EN 12516-4:2008 |
| 186 | МКС EN 13480-8:2008 | Метални индустриски цевководи – Дел 8: Дополнителни барања за цевковод од алуминиум и од легура на алуминиум (идентичен со EN 13480-8:2007) Metallic industrial piping - Part 8: Additional requirements for aluminium and aluminium alloy piping ICS: 23.040.01 | EN 13480-8:2007 |
| 187 | МКС EN 13835/A1:2008 | Леене – Аустенитско леано железо (идентичен со EN 13835:2002/A1:2006) Founding - Austenitic cast irons ICS: 77.080.10 | EN 13835:2002/A1:2006 |
| 188 | МКС EN ISO 15614-7:2008 | Спецификација и квалификација на процедури за заварување метални материјали – Тест за процедура на заварување – Дел 7: Заварување со обложени електрооди (ISO 15614-7:2007) (идентичен со EN ISO 15614-7:2007) Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure test - Part 7: Overlay welding (ISO 15614-7:2007) ICS: 25.160.10 | EN ISO 15614 - 7:2007 |
| 189 | МКС EN 10028-1:2008 | Рамни производи изработени од челици наменети за употреба под притисок – Дел 1: Општи барања (идентичен со EN 10028-1:2007) Flat products made of steels for pressure purposes - Part 1: General requirements ICS: 77.140.30 / 77.140.50 | EN 10028-1:2007 |
| 190 | МКС EN 10028-7:2008 | Рамни производи изработени од челици наменети за употреба под притисок – Дел 7: Не'рѓосувачки челици (идентичен со EN 10028-7:2007) Flat products made of steels for pressure purposes - Part 7: Stainless steels ICS: 77.140.30 / 77.140.50 | EN 10028-7:2007 |
| 191 | МКС EN 10213/Кор:2008 | Челични одлеаноци наменети за употреба под притисок (идентичен со EN 10213:2007/AC:2008) Steel castings for pressure purposes ICS: 77.140.30 | EN 10213:2007/AC:2008 |
| 192 | МКС EN 10216-2 + A2:2008 | Бесшевни челични цевки наменети за употреба под притисок – Технички услови за испорака – Дел 2: Нелегирани и легирани челични цевки со специфицирани особини при покачена температура (идентичен со EN 10216-2:2002 + A2:2007) Seamless steel tubes for pressure purposes - Technical delivery conditions - Part 2: Non-alloy and alloy steel tubes with specified elevated temperature properties ICS: 23.040.10 / 77.140.75 | EN 10216-2:2002 + A2:2007 |
| 193 | МКС EN 10272:2008 | Шипки од не'рѓосувачки челик наменети за употреба под притисок (идентичен со EN 10272:2007) Stainless steel bars for pressure purposes ICS: 77.140.30 | EN 10272:2007 |
| 194 | МКС EN 10273:2008 | Топловалани заварливи челични шипки наменети за употреба под притисок со специфицирани особини при покачена температура (идентичен со EN 10273:2007) Hot rolled weldable steel bars for pressure purposes with specified elevated temperature properties ICS: 77.140.30 | EN 10273:2007 |
| 195 | МКС EN 13175 + A2:2008 | Спецификација и тестирање на вентили и приклучници на резервоари за втечен нафтен гас (LPG) (идентичен со EN 13175:2003 + A2:2007) Specification and testing for Liquefied Petroleum Gas (LPG) tank valves and fittings ICS: 23.060.01 | EN 13175:2003 + A2:2007 |
| 196 | МКС EN 13445-1:2007 A1:2008 | Садови под притисок неизложени на оган – Дел 1: Општо (идентичен со EN 13445-1:2002/A1:2007) - Амандман 1 Unfired pressure vessels - Part 1: General – Amendment 1 ICS: 23.020.30 | EN 13445-1:2002/A1:2007 |
| 197 | МКС EN 13445-1:2007/ A3:2008 | Садови под притисок неизложени на оган – Дел 1: Општо (идентичен со EN 13445-1:2002/A3:2007) - Амандман 3 Unfired pressure vessels - Part 1: General – Amendment 3 ICS: 23.020.30 | EN 13445-1:2002/A3:2007 |

| | | | |
|-----|------------------------------|---|------------------------------|
| 198 | МКС EN 13445-2:2007/A1:2008 | Садови под притисок неизложени на оган – Дел 2: Материјали (идентичен со EN 13445-2:2002/A1:2007) – Амандман 1 Unfired pressure vessels - Part 2: Materials – Amendment 1 ICS: 23.020.30 | EN 13445-2:2002/A1:2007 |
| 199 | МКС EN 13445-3:2007/A1:2008 | Садови под притисок неизложени на оган – Дел 3: Проектирање (идентичен со EN 13445-3:2002/A1:2007) – Амандман 1 Unfired pressure vessels - Part 3: Design – Amendment 1 ICS: 23.020.30 | EN 13445-3:2002/A1:2007 |
| 200 | МКС EN 13445-3:2007/A2:2008 | Садови под притисок неизложени на оган – Дел 3: Проектирање (идентичен со EN 13445-3:2002/A2:2007) – Амандман 2 Unfired pressure vessels - Part 3: Design – Amendment 2 ICS: 23.020.30 | EN 13445-3:2002/A2:2007 |
| 201 | МКС EN 13445-3:2007/A3:2008 | Садови под притисок неизложени на оган – Дел 3: Проектирање (идентичен со EN 13445-3:2002/A3:2007) – Амандман 3 Unfired pressure vessels - Part 3: Design – Amendment 3 ICS: 23.020.30 | EN 13445-3:2002/A3:2007 |
| 202 | МКС EN 13445-3:2007/A10:2008 | Садови под притисок неизложени на оган – Дел 3: Проектирање (идентичен со EN 13445-3:2002/A10:2008) – Амандман 10 Unfired pressure vessels - Part 3: Design – Amendment 10 ICS: 23.020.30 | EN 13445 - 3:2002/A10:2008 |
| 203 | МКС EN 13445-3:2007/A17:2008 | Садови под притисок неизложени на оган – Дел 3: Проектирање (идентичен со EN 13445-3:2002/A17:2007) – Амандман 17 Unfired pressure vessels - Part 3: Design – Amendment 17 ICS: 23.020.30 | EN 13445 - 3 : 2002/A17:2007 |
| 204 | МКС EN 13445-5:2007/A1:2008 | Садови под притисок неизложени на оган – Дел 5: Инспекција и тестирање (идентичен со EN 13445-5:2002/A1:2007) - Амандман 1 Unfired pressure vessels - Part 5: Inspection and testing – Amendment 1 ICS: 23.020.30 | EN 13445 – 5 :2002/A1:2007 |

XII. Во делот XII. Стандарди за општа безбедност на производите, по редниот број 38 се додаваат четири нови редни броја од 39 до 42 кои гласат:

| Ред. број | Ознака на македонски стандард | Назив на стандардот | Европски стандард |
|-----------|-------------------------------|---|-------------------|
| 39 | МКС EN 14764:2008 | Велосипеди наменети за градски услови и подолги релации – Безбедносни барања и методи за тестирање (идентичен со EN 14764:2005) City and trekking bicycles – Safety requirements and test methods ICS: 43.150 | EN 14764:2005 |
| 40 | МКС EN 14766:2008 | Велосипеди наменети за планински услови – Безбедносни барања и методи за тестирање (идентичен со EN 14766:2005) Mountain-bicycles – Safety requirements and test methods ICS: 43.150 | EN 14766:2005 |
| 41 | МКС EN 14781:2008 | Тркачки велосипеди – Безбедносни барања и методи за тестирање (идентичен со EN 14781:2005) Racing bicycles – Safety requirements and test methods ICS: 43.150 | EN 14781:2005 |
| 42 | МКС EN 14872:2008 | Велосипеди – Помошни прибори за велосипеди – Багажници (идентичен со EN 14872:2006) Bicycles – Accessories for bicycles – Luggage carriers ICS: 43.150 | EN 14872:2006 |

Оваа листа ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 25-4611
21 мај 2009 година
Скопје

Министер,
Фатмир Бесими, с.р.

**СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА**

1135.

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 107/2005), член 42 од Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 58/2006) и член 31 став 1 алинеја 4 и член 46 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 60/2006), Судскиот совет на Република Македонија, на редовната 65-та седница одржана на ден 21.05.2009 година, ја донесе следната

**О Д Л У К А
ЗА ИЗБОР НА СУДИИ ПОРОТНИЦИ НА
ОСНОВЕН СУД ГЕВГЕЛИЈА**

За судии поротници на Основен суд Гевгелија се избрани:

1. Софија Томе Аксеновска,
2. Љубица Ристо Томова,
3. Кети Ристо Зафироска,
4. Евгенија Зоран Дачева,
5. Иван Борис Кусиников,
6. Живко Благој Кочев,
7. Симеон Јован Димов,
8. Блага Никола Костадиновска,
9. Кире Ристо Витанов,
10. Огнен Димитрие Афтов,
11. Јован Ристо Раданлиев,
12. Марјан Перо Танев,
13. Игор Васко Илков,
14. Елизабета Горге Колчева.

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Бр. 07-1240/1
21 мај 2009 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Васил Грчев, с.р.

**АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
1136.**

Врз основа на член 160 став 3 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТА-
СТАР НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА
НЕДВИЖНОСТИ**

Се врши конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности за дел од катастарската општина Пирок - Општина Боговиње.

Катастарот на недвижностите ќе се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на стапување во примена на востановениот катастар на недвижности од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за дел од КО Пирок, востановен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на РМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-8295/1
21 мај 2009 година
Скопје

Директор,
Љупчо Георгиевски, с.р.

1137.

Врз основа на член 160 став 3 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр.40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТА-
СТАР НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА
НЕДВИЖНОСТИ**

Се врши конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности за дел од катастарската општина Нераште - Општина Теарце.

Катастарот на недвижностите ќе се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на стапување во примена на востановениот катастар на недвижности од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за дел од КО Нераште, востановен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на РМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-8296/1
21 мај 2009 година
Скопје

Директор,
Љупчо Георгиевски, с.р.

1138.

Врз основа на член 152 став 1 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНО-
ВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ**

Стапува во примена востановениот катастар на недвижности за дел од катастарската општина Муртино - Општина Струмица.

Катастарот на недвижности ќе се применува од 10-тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на стапување во примена на востановениот катастар на недвижности од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиште за дел од КО Муртино, востановен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на РМ“ бр.34/72 и 13/78).

Бр. 09-8297/1
21 мај 2009 година
Скопје

Директор,
Љупчо Георгиевски, с.р.

1139.

Врз основа на член 152 став 1 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНО-
ВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ**

Стапува во примена востановениот катастар на недвижности за катастарската општина Штип 4 - Општина Штип.

Катастарот на недвижности ќе се применува од 15-тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на стапување во примена на востановениот катастар на недвижности од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиште за КО Штип 4, востановен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ” бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-8298/1
21 мај 2009 година
Скопје

Директор,
Љупчо Георгиевски, с.р.

1140.

Врз основа на член 152 став 1 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на РМ” бр. 40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНО-
ВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ**

Стапува во примена востановениот катастар на недвижности за катастарската општина Бродец - Општина Гостивар.

Катастарот на недвижности ќе се применува од 5-тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија”.

Со денот на стапување во примена на востановениот катастар на недвижности од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиште за КО Бродец, востановен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ” бр.34/72 и 13/78).

Бр. 09-8368/1
26 мај 2009 година
Скопје

Директор,
Љупчо Георгиевски, с.р.

1141.

Врз основа на член 152 став 1 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на РМ” бр. 40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНО-
ВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ**

Стапува во примена востановениот катастар на недвижности за катастарската општина Горна Волковија - Општина Маврово и Ростуша.

Катастарот на недвижности ќе се применува од 5-тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија”.

Со денот на стапување во примена на востановениот катастар на недвижности од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиште за КО Горна Волковија, востановен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ” бр.34/72 и 13/78).

Бр. 09-8369/1
26 мај 2009 година
Скопје

Директор,
Љупчо Георгиевски, с.р.

1142.

Врз основа на член 152 став 1 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на РМ” бр. 40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНО-
ВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ**

Стапува во примена востановениот катастар на недвижности за катастарската општина Болетин - Општина Маврово и Ростуша.

Катастарот на недвижности ќе се применува од 5-тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија”.

Со денот на стапување во примена на востановениот катастар на недвижности од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиште за КО Болетин, востановен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ” бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-8370/1
26 мај 2009 година
Скопје

Директор,
Љупчо Георгиевски, с.р.

1143.

Врз основа на член 152 став 1 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на РМ” бр. 40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНО-
ВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ**

Стапува во примена востановениот катастар на недвижности за катастарската општина Оркуше - Општина Маврово и Ростуша.

Катастарот на недвижности ќе се применува од 5-тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија”.

Со денот на стапување во примена на востановениот катастар на недвижности од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиште за КО Оркуше, востановен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ” бр.34/72 и 13/78).

Бр. 09-8371/1
26 мај 2009 година
Скопје

Директор,
Љупчо Георгиевски, с.р.

1144.

Врз основа на член 152 став 1 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на РМ” бр. 40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНО-
ВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ**

Стапува во примена востановениот катастар на недвижности за катастарската општина Сушица 1 - Општина Маврово и Ростуша.

Катастарот на недвижности ќе се применува од 5-тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија”.

Со денот на стапување во примена на востановениот катастар на недвижности од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиште за КО Сушица 1, востановен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ” бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-8372/1
26 мај 2009 година
Скопје

Директор,
Љупчо Георгиевски, с.р.

1145.

Врз основа на член 152 став 1 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНОВИ-
ВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ**

Стапува во примена востановениот катастар на недвижности за катастарската општина Церово - Општина Маврово и Ростуша.

Катастарот на недвижности ќе се применува од 5-тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на стапување во примена на востановениот катастар на недвижности од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиште за КО Церово, востановен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр.34/72 и 13/78).

Бр. 09-8373/1
26 мај 2009 година
Скопје

Директор,
Љупчо Георгиевски, с.р.

**НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА**

1146.

Врз основа на член 64 точка 2, а согласно со членовите 13 и 14 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на РМ“, бр. 3/2002, 51/2003, 85/2003, 40/2004, 61/2005 и 129/2006), Советот на Народната банка на Република Македонија донесе

**ОДЛУКА
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНА РЕЗЕРВА**

Општи одредби

1. Со оваа одлука, Народната банка на Република Македонија (во понатамошниот текст: Народната банка) ги регулира пресметувањето и исполнувањето на задолжителната резерва на банките и филијалите на странските банки, коишто имаат дозвола за основање и работење, односно дозвола за отворање и работа издадена од гувернерот на Народната банка (во понатамошниот текст: банките) и штедилниците, коишто имаат дозвола за основање и работење издадена од гувернерот на Народната банка.

Основа за задолжителната резерва

2. Основата за пресметување на задолжителната резерва (во понатамошниот текст: основа за задолжителната резерва) ја сочинуваат обврските на банките во домашна и во странска валута (прилози 1 и 2, коишто се составен дел на оваа Одлука) и обврските на штедилниците во домашна валута (прилог 1), и тоа:

- а. депозити и примени кредити;
- б. издадени должнички хартии од вредност од страна на банки и штедилници;
- в. останати обврски.

Во основата за задолжителната резерва не влегуваат:

- а. обврските кон банките и штедилниците;
- б. обврските кон Народната банка;

в. обврските врз основа на субординирани и хибридни капитални инструменти коишто, согласно со Методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот пропишана од страна на Народната банка, се дел од дополнителниот капитал I и II на банката, односно штедилницата.

3. Банките и штедилниците се должни да ја извештајат Народната банка за состојбите на обврските, коишто ја сочинуваат основата за задолжителната резерва, за секој ден од календарскиот месец, најдоцна до последниот работен ден пред почетокот на периодот на исполнувањето.

Обврските во странска валута, за секој ден од календарскиот месец, се изразуваат во денари со примена на средниот курс на Народната банка, којшто важи на последниот ден од календарскиот месец.

Банките го вршат известувањето од став 1 на оваа точка преку Електронскиот систем на Народната банка за задолжителната резерва (во понатамошниот текст: Електронскиот систем). Начинот на користење на Електронскиот систем е опишан во „Технички инструкции за работа со Електронскиот систем на Народната банка за задолжителната резерва“.

Штедилниците го доставуваат известувањето од став 1 на оваа точка по пошта на образец - прилог 3, којшто е составен дел на оваа Одлука.

4. Основата за задолжителната резерва за одреден период на исполнување се пресметува како просек од обврските за секој ден од календарскиот месец, што му претходи на периодот на исполнување. Просекот од обврските во странска валута се изразува и во евра со примена на средниот курс на Народната банка, којшто важи на последниот ден од календарскиот месец.

Стапка на задолжителната резерва

5. Стапката на задолжителната резерва за банките изнесува:

- 10% за обврски во домашна валута;
- 20% за обврски во домашна валута со валутна клаузула;
- 13% за обврски во странска валута.

По исклучок на став 1 алинеја 3, стапката на задолжителната резерва за обврски во странска валута во јуни 2009 година изнесува 11,5%.

6. Стапката на задолжителната резерва за штедилниците изнесува 2,5%.

Пресметка на задолжителната резерва

7. Задолжителната резерва на банките во денари се пресметува како збир од:

- износот добиен со примена на стапката од точка 5 став 1 алинеја 1 на основата од обврските во домашна валута;

- износот добиен со примена на стапката од точка 5 став 1 алинеја 2 на основата од обврските во домашна валута со валутна клаузула; и

- 23% од износот добиен со примена на стапката од точка 5 став 1 алинеја 3 на основата од обврските во странска валута.

По исклучок на став 1 алинеја 3, за периодот на исполнување кој почнува на 11.07.2009 година, при пресметката на задолжителната резерва на банките во денари се применуваат 13% од износот добиен со примена на стапката од точка 5 став 2 на основата од обврските во странска валута.

8. Задолжителната резерва на банките во странска валута изнесува 77% од износот добиен со примена на стапката од точка 5 став 1 алинеја 3 на основата од обврските во странска валута.

По исклучок на став 1, за периодот на исполнување кој почнува на 11.07.2009 година, задолжителната резерва на банките во странска валута изнесува 87% од износот добиен со примена на стапката од точка 5 став 2 на основата од обврските во странска валута.

9. Банката ја потврдува пресметаната задолжителна резерва преку Електронскиот систем најдоцна еден работен ден пред почетокот на периодот на исполнување на задолжителната резерва. Доколку банката не ја потврди пресметката во предвидениот рок, задолжителната резерва утврдена за тој период на исполнување е конечна.

10. Задолжителната резерва на штедилниците се пресметува со примена на стапката од точка 6 на основата за задолжителна резерва.

Исполнување на задолжителната резерва

11. Банката ја исполнува задолжителната резерва во денари доколку просечната дневна состојба на сметката на банката кај Народната банка за периодот на исполнување е најмалку еднаква на пресметаната задолжителна резерва, согласно со точка 7 од оваа Одлука.

На дневна основа, банката може целосно да ја користи задолжителната резерва во денари.

По исклучок на став 2, до 10.07.2009 година состојбата на сметката на банката на крајот на секој ден од периодот на исполнување треба да изнесува најмалку 20% од задолжителната резерва.

12. Банката ја исполнува задолжителната резерва во евра доколку дневната состојба на издвоените средства на банката на девизна сметка на Народната банка во странство, е најмалку еднаква на пресметаната задолжителна резерва, согласно со точка 8 од оваа Одлука.

13. Штедилницата ја исполнува задолжителната резерва во денари доколку дневната состојба на издвоените средства на штедилницата на посебната сметка за задолжителната резерва во Народната банка, е најмалку еднаква на пресметаната задолжителна резерва, согласно со точка 10 од оваа Одлука.

14. Периодот на исполнување на задолжителната резерва почнува на 11. во тековниот месец и завршува на 10. во следниот месец.

Доколку 11. во тековниот месец е неработен ден во странство, поради што не е можен пренос на средства преку сметките во странство, реализацијата на преносот се врши првиот работен ден, којшто е прв ден од периодот на исполнување на задолжителната резерва во евра. Доколку 11. е неработен ден во земјата, а работен ден во странство, нема промени во периодот на исполнување на задолжителната резерва во евра.

Надомест на задолжителната резерва

15. Стапката на надомест на задолжителната резерва во денари изнесува 2,00% на годишно ниво.

Стапката на надомест на задолжителната резерва во евра изнесува 0%.

16. Народната банка го пресметува надоместот на исполнетата задолжителна резерва, најмногу до висината на задолжителната резерва, согласно со точка 7, 8 и 10 од оваа Одлука, со примена на следнава формула:

$$N = \frac{ZR \cdot n \cdot d}{100 \cdot 360}$$

каде што:

N - надомест на задолжителната резерва за периодот на исполнување

ZR - износ на исполнетата задолжителна резерва

n - стапка на надомест

d - број на денови во периодот на исполнување

Надоместот се плаќа по истекот на периодот на исполнување.

Казнени одредби

17. Народната банка пресметува и наплаќа казнена камата за неисполнување на задолжителната резерва од страна на банките и штедилниците.

Банките и штедилниците се должни да ја платат казнената камата во рок од осум дена од денот на настанувањето на обврската.

Народната банка може да преземе и други мерки во случај на непочитување на одредбите од оваа Одлука.

Задолжителна резерва при статусни промени и одземање дозвола на банка/штедилница

18. Народната банка може да исклучи банка/штедилница од исполнувањето на задолжителната резерва од првиот ден на периодот на исполнување, доколку на банката/штедилницата £ е одземена дозволата за основање и работење во текот на тој период.

19. Во случај на спојување или присоединување на банки во текот на периодот на исполнување, задолжителната резерва се пренесува на новата банка, односно на банката којашто продолжува да работи. Исполнувањето на задолжителната резерва претставува збир на исполнувањето на задолжителната резерва на банките коишто се спојуваат или се присоединуваат.

20. Во случај на поделба на банка во текот на периодот на исполнување, задолжителната резерва се пренесува на новите банки. Секоја банка презема дел од задолжителната резерва што претставува соодветен сооднос од вкупната основа за задолжителната резерва на банката што е поделена. Истиот сооднос се применува и при исполнувањето на задолжителната резерва.

21. Во случај на спојување на штедилници заради формирање банка, присоединување на штедилници кон банка или преобразба на штедилница во банка во текот на периодот на исполнување, задолжителната резерва на штедилниците се пренесува на новата банка, односно на банката којашто продолжува да работи. Задолжителната резерва до крајот на тековниот период се исполнува на просечно ниво.

Завршни одредби

22. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 01.06.2009 година.

23. Со денот на започнувањето со примена на оваа одлука, престанува да важи Одлуката за задолжителна резерва („Службен весник на РМ“ бр. 163/08).

О. бр.02-15/V-1/2009
28 мај 2009 година
Скопје

Претседател
на Советот на Народната банка
на Република Македонија
Гувернер,
м-р Петар Гошев, с.р.

ПРИЛОГ 1

Листа на обврски во домашна валута:

| | |
|-------|---|
| | Обврски кон добавувачите и други обврски |
| 2249 | Добиени аванси во денари - Добиени аванси за други намени |
| | Тековни сметки во денари |
| 800 | Нефинансиски друштва |
| 801 | Држава |
| 802 | Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата |
| 8053 | Финансиски друштва - Осигурителни друштва |
| 8054 | Финансиски друштва - Пензиски фондови |
| 8055 | Финансиски друштва - Други финансиски друштва |
| 807 | Домаќинства |
| 808 | Нерезиденти |
| 809 | Ограничени тековни сметки |
| | Депозити по видување во денари |
| 810 | Нефинансиски друштва |
| 811 | Држава |
| 812 | Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата |
| 8153 | Финансиски друштва - Осигурителни друштва |
| 8154 | Финансиски друштва - Пензиски фондови |
| 8155 | Финансиски друштва - Други финансиски друштва |
| 817 | Домаќинства |
| 818 | Нерезиденти |
| 819 | Ограничени депозити по видување |
| | Орочени депозити во денари |
| 820 | Нефинансиски друштва** |
| 821 | Држава** |
| 822 | Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата** |
| 8253 | Финансиски друштва - Осигурителни друштва** |
| 8254 | Финансиски друштва - Пензиски фондови ** |
| 8255 | Финансиски друштва - Други финансиски друштва** |
| 827 | Домаќинства** |
| 828 | Нерезиденти** |
| | Обврски по издадени хартии од вредност во денари и во денари со валутна клаузула |
| 830 | Издадени должнички хартии од вредност во денари |
| 831* | Издадени должнички хартии од вредност во денари со валутна клаузула |
| | Обврски по кредити во денари |
| 840 | Нефинансиски друштва** |
| 841 | Држава** |
| 842 | Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата** |
| 8453 | Финансиски друштва - Осигурителни друштва** |
| 8454 | Финансиски друштва - Пензиски фондови** |
| 8455 | Финансиски друштва - Други финансиски друштва** |
| 848 | Нерезиденти ** |
| | Орочени депозити и депозити по видување во денари со валутна клаузула |
| 860* | Нефинансиски друштва** |
| 861* | Држава** |
| 862* | Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата** |
| 8653* | Финансиски друштва - Осигурителни друштва** |
| 8654* | Финансиски друштва - Пензиски фондови ** |
| 8655* | Финансиски друштва - Други финансиски друштва** |
| 867* | Домаќинства** |
| 868* | Нерезиденти** |
| | Обврски по кредити во денари со валутна клаузула |
| 870* | Нефинансиски друштва** |
| 871* | Држава** |
| 872* | Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата** |
| 8753* | Финансиски друштва - Осигурителни друштва** |
| 8754* | Финансиски друштва - Пензиски фондови ** |
| 8755* | Финансиски друштва - Други финансиски друштва** |
| 878* | Нерезиденти** |

| | |
|--------|---|
| | Финансиски лизинг во денари и во денари во валутна клаузула |
| 880 | Нефинансиски друштва |
| 8853 | Финансиски друштва - Осигурителни друштва |
| 8854 | Финансиски друштва - Пензиски фондови |
| 8855 | Финансиски друштва - Други финансиски друштва |
| 888 | Нерезиденти |
| 8890* | Финансиски лизинг во денари со валутна клаузула - Нефинансиски друштва |
| 88953* | Финансиски лизинг во денари со валутна клаузула - Финансиски друштва - Осигурителни друштва |
| 88954* | Финансиски лизинг во денари со валутна клаузула - Финансиски друштва - Пензиски фондови |
| 88955* | Финансиски лизинг во денари со валутна клаузула - Финансиски друштва - Други финансиски друштва |
| 8898* | Финансиски лизинг во денари со валутна клаузула - Нерезиденти |

*Обврски во домашна валута со валутна клаузула, за кои се применува стапка на задолжителна резерва од точка 5 став 1 алинеја 2 од Одлуката.
**Со исклучок на сметките за акумулирана амортизација.

ПРИЛОГ 2

Листа на обврски во странска валута:

| | |
|-------|---|
| | Обврски кон добавувачите и други обврски |
| 2250 | Добиени аванси во странска валута - Добиени аванси во странска валута од странски банки |
| 2259 | Добиени аванси во странска валута - Останати добиени аванси во странска валута |
| | Пресметани расходи, разграничени приходи и времени сметки |
| 295 | Други трансакциски сметки |
| | Тековни сметки во странска валута |
| 700 | Нефинансиски друштва |
| 701 | Држава |
| 702 | Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата |
| 70511 | Финансиски друштва - Банки - Лоро покриени акредитиви и гаранции во странска валута |
| 70512 | Финансиски друштва - Банки - Покритија по чекови и кредитни писма во странска валута |
| 7053 | Финансиски друштва - Осигурителни друштва |
| 7054 | Финансиски друштва - Пензиски фондови |
| 7055 | Финансиски друштва - Други финансиски друштва |
| 707 | Домаќинства |
| 708 | Нерезиденти |
| 709 | Ограничени тековни сметки во странска валута |
| | Специјални сметки во странска валута |
| 712 | Специјални сметки на правните субјекти во странска валута |
| 719 | Други средства на правните лица во странска валута |
| | Депозити во странска валута |
| 720 | Нефинансиски друштва** |
| 721 | Држава** |
| 722 | Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата** |
| 7253 | Финансиски друштва - Осигурителни друштва** |
| 7254 | Финансиски друштва - Пензиски фондови** |
| 7255 | Финансиски друштва - Други финансиски друштва** |
| 727 | Домаќинства** |
| 728 | Нерезиденти** |
| 73 | Обврски по издадени хартии од вредност во странска валута |
| | Обврски по кредити во странска валута |
| 740 | Резиденти** |
| 748 | Нерезиденти** |
| | Финансиски лизинг во странска валута |
| 780 | Нефинансиски друштва |
| 7853 | Финансиски друштва - Осигурителни друштва |
| 7854 | Финансиски друштва - Пензиски фондови |
| 7855 | Финансиски друштва - Други финансиски друштва |
| 788 | Нерезиденти |

**Со исклучок на сметките за акумулирана амортизација.

1147.

Врз основа на член 64 став 1 точка 22 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 3/2002, 51/2003, 85/2003, 40/2004, 61/2005 и 129/2006) и член 68 став 1 точка 3 од Законот за банките („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/2007), Советот на Народната банка на Република Македонија донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ОДЛУКАТА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО
ЛИКВИДНОСНИОТ РИЗИК

I. Во Одлуката за управување со ликвидносниот ризик („Службен весник на РМ“ бр. 163/2008), се вршат следниве изменувања и дополнувања:

1. Во глава III точка 36 се додава нов став 3, којшто гласи:

„Активните позиции од став 1 потточка а) алинеи 1 и 2 се вклучуваат во пресметката на стапката на ликвидност до 30 дена во денари или на стапката на ликвидност до 30 дена во девизи. Банката може иста позиција, или дел од иста позиција, да вклучи во пресметката или на стапката на ликвидност до 30 дена во денари, или на стапката на ликвидност до 30 дена во девизи.“

2. Во глава III точка 37 се додава нов став 3, којшто гласи:

„Активните позиции од став 1 потточка а) алинеи 1 и 2 се вклучуваат во пресметката на стапката на ликвидност до 180 дена во денари или на стапката на ликвидност до 180 дена во девизи. Банката може иста позиција, или дел од иста позиција, да вклучи во пресметката или на стапката на ликвидност до 180 дена во денари, или на стапката на ликвидност до 180 дена во девизи.“

3. Во глава V точка 46 се додава нов став 3, којшто гласи:

„За периодот од 01.07.2009 до 31.12.2009 година, банката од став 1 на оваа точка е должна да ја почитува следнава месечна динамика на усогласување на стапки на ликвидност:

- 1/24 од разликата утврдена на 28.02.2009 година помеѓу минималното ниво и почетниот износ на стапката на ликвидност до 30 дена;

- 1/60 од разликата утврдена на 28.02.2009 година помеѓу минималното ниво и почетниот износ на стапката на ликвидност до 180 дена.“

Ставовите 3 и 4 стануваат ставови 4 и 5.

Во ставот 3 којшто станува став 4, се бришат зборовите: „од ставот 2 од оваа точка.“

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе почне да се применува од 01.06.2009 година.

О. бр.02-15/V-2/2009

28 мај 2009 година
Скопје

Претседател

на Советот на Народната банка
на Република Македонија
Гувернер,м-р **Петар Гошев**, с.р.

1148.

Врз основа на член 24 став 1 и 3 и член 64 став 1 точка 22 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 3/02, 51/03, 85/03, 40/04, 61/05 и 129/06), член 36 став 3 и член 45 став 1 од Законот за девизно работење („Службен весник на РМ“ бр. 34/01, 49/01, 103/01, 51/03 и 81/08), Советот на Народната банка на Република Македонија, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА
ЗА МЕНУВАЧКИ РАБОТИ

I. Во Одлуката за менувачки работи („Службен весник на РМ“ бр. 31/09 и 34/09), се вршат следниве изменувања:

1. Во глава II точка 3 став 1, алинеја 1, зборовите: „64.19 Друго монетарно посредување“, се заменуваат со зборовите: „66.12 Дејности на посредување во работењето со хартии од вредност и стокови договори“.

2. Во глава II точка 4 став 2, алинеја 1, зборовите: „64.19 Друго монетарно посредување“, се заменуваат со зборовите: „66.12 Дејности на посредување во работењето со хартии од вредност и стокови договори“.

II. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

О. бр.02-15/V-3/2009

28 мај 2009 година
Скопје

Претседател

на Советот на Народната банка
на Република Македонија
Гувернер,м-р **Петар Гошев**, с.р.

1149.

Врз основа на член 64 точка 22 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 3/02, 51/03, 85/03, 40/04, 61/05 и 129/06) и член 103 став 1 од Законот за банките („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/07), Советот на Народната банка на Република Македонија донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ОДЛУКАТА ЗА СМЕТКОВНИОТ ПЛАН ЗА
БАНКИТЕ

I. Во прилогот 1 на Одлуката за сметковниот план за банките („Службен весник на Република Македонија“ бр. 118/2007, 139/08, 163/08 и 31/09) се вршат следниве изменувања и дополнувања:

1. По сметката 31070 се додава нова сметка којашто гласи:

„31079 Ограничени тековни сметки во странска валута во други странски банки“.

2. Во класата 3 се додаваат нови сметки за акумулирана амортизација, на соодветното место, и тоа:

„370009 Акумулирана амортизација“

„370019 Акумулирана амортизација“

„370109 Акумулирана амортизација“

„370119 Акумулирана амортизација“

„371009 Акумулирана амортизација“

„371019 Акумулирана амортизација“

„371109 Акумулирана амортизација“

„371119 Акумулирана амортизација“

„371209 Акумулирана амортизација“

„371219 Акумулирана амортизација“

„375009 Акумулирана амортизација“

„375019 Акумулирана амортизација“

„375109 Акумулирана амортизација“

„375119 Акумулирана амортизација“

„375309 Акумулирана амортизација“

„375319 Акумулирана амортизација“

„375409 Акумулирана амортизација“

„375419 Акумулирана амортизација“

„375509 Акумулирана амортизација“

„375519 Акумулирана амортизација“

„378009 Акумулирана амортизација“

„378019 Акумулирана амортизација“

„378109 Акумулирана амортизација“
 „378119 Акумулирана амортизација“
 „378509 Акумулирана амортизација“
 „378519 Акумулирана амортизација“
 „3799 Акумулирана амортизација“.

3. Описот “Набавна вредност” на сметките 380001, 380011, 380101, 380111, 381001, 381011, 381101, 381111, 381201, 381211, 385001, 385011, 385101, 385111, 385301, 385311, 385401, 385411, 385501, 385511, 388001, 388011, 388101, 388111, 388501, 388511, 420001, 420011, 420101, 420111, 421001, 421011, 421101, 421111, 421201, 421211, 425001, 425011, 425101, 425111, 425201, 425211, 425301, 425311, 425401, 425411, 425501, 425511, 428001, 428011, 428101, 428111, 428501, 428511, 480001, 480011, 480101, 480111, 481001, 481011, 481101, 481111, 481201, 481211, 485001, 485011, 485101, 485111, 485201, 485211, 485301, 485311, 485401, 485411, 485501, 485511, 488001, 488011, 488101, 488111, 488501, 488511 се менува и гласи: „Премиија“.

4. По сметката 38000 се додава нова сметка којашто гласи:
 „380000 Номинална вредност“.

5. По сметката 380001 се додава нова сметка којашто гласи:
 „380002 Дисконт“.

6. По сметката 38001 се додава нова сметка којашто гласи:
 „380010 Номинална вредност“.

7. По сметката 380011 се додава нова сметка којашто гласи:
 „380012 Дисконт“.

8. По сметката 38010 се додава нова сметка којашто гласи:
 „380100 Номинална вредност“.

9. По сметката 380101 се додава нова сметка којашто гласи:
 „380102 Дисконт“.

10. По сметката 38011 се додава нова сметка којашто гласи:
 „380110 Номинална вредност“.

11. По сметката 380111 се додава нова сметка којашто гласи:
 „380112 Дисконт“.

12. По сметката 38100 се додава нова сметка којашто гласи:
 „381000 Номинална вредност“.

13. По сметката 381001 се додава нова сметка којашто гласи:
 „381002 Дисконт“.

14. По сметката 38101 се додава нова сметка којашто гласи:
 „381010 Номинална вредност“.

15. По сметката 381011 се додава нова сметка којашто гласи:
 „381012 Дисконт“.

16. По сметката 38110 се додава нова сметка којашто гласи:
 „381100 Номинална вредност“.

17. По сметката 381101 се додава нова сметка којашто гласи:
 „381102 Дисконт“.

18. По сметката 38111 се додава нова сметка којашто гласи:
 „381110 Номинална вредност“.

19. По сметката 381111 се додава нова сметка којашто гласи:
 „381112 Дисконт“.

20. По сметката 38120 се додава нова сметка којашто гласи:
 „381200 Номинална вредност“.

21. По сметката 381201 се додава нова сметка којашто гласи:
 „381202 Дисконт“.

22. По сметката 38121 се додава нова сметка којашто гласи:
 „381210 Номинална вредност“.

23. По сметката 381211 се додава нова сметка којашто гласи:
 „381212 Дисконт“.

24. По сметката 38500 се додава нова сметка којашто гласи:
 „385000 Номинална вредност“.

25. По сметката 385001 се додава нова сметка којашто гласи:
 „385002 Дисконт“.

26. По сметката 38501 се додава нова сметка којашто гласи:
 „385010 Номинална вредност“.

27. По сметката 385011 се додава нова сметка којашто гласи:
 „385012 Дисконт“.

28. По сметката 38510 се додава нова сметка којашто гласи:
 „385100 Номинална вредност“.

29. По сметката 385101 се додава нова сметка којашто гласи:
 „385102 Дисконт“.

30. По сметката 38511 се додава нова сметка којашто гласи:
 „385110 Номинална вредност“.

31. По сметката 385111 се додава нова сметка којашто гласи:
 „385112 Дисконт“.

32. По сметката 38530 се додава нова сметка којашто гласи:
 „385300 Номинална вредност“.

33. По сметката 385301 се додава нова сметка којашто гласи:
 „385302 Дисконт“.

34. По сметката 38531 се додава нова сметка којашто гласи:
 „385310 Номинална вредност“.

35. По сметката 385311 се додава нова сметка којашто гласи:
 „385312 Дисконт“.

36. По сметката 38540 се додава нова сметка којашто гласи:
 „385400 Номинална вредност“.

37. По сметката 385401 се додава нова сметка којашто гласи:
 „385402 Дисконт“.

38. По сметката 38541 се додава нова сметка којашто гласи:
 „385410 Номинална вредност“.

39. По сметката 385411 се додава нова сметка којашто гласи:
 „385412 Дисконт“.

40. По сметката 38550 се додава нова сметка којашто гласи:
 „385500 Номинална вредност“.

41. По сметката 385501 се додава нова сметка којашто гласи:
 „385502 Дисконт“.

42. По сметката 38551 се додава нова сметка којашто гласи:
 „385510 Номинална вредност“.

43. По сметката 385511 се додава нова сметка којашто гласи:
 „385512 Дисконт“.

44. По сметката 38800 се додава нова сметка којашто гласи:
 „388000 Номинална вредност“.

170. Описот на сметките 50880, 51880 и 52880 се менува и гласи: „Искористен износ“.

171. По сметката 642301 се додава нова сметка којашто гласи:

„642302 Наплатени претходно отпишани“.

172. По сметката 642311 се додава нова сметка којашто гласи:

„642312 Наплатени претходно отпишани“.

173. По сметката 642320 се додава нова сметка којашто гласи:

„642322 Наплатени претходно отпишани“.

174. По сметката 642331 се додава нова сметка којашто гласи:

„642332 Наплатени претходно отпишани“.

175. По сметката 642401 се додава нова сметка којашто гласи:

„642402 Наплатени претходно отпишани“.

176. По сметката 642411 се додава нова сметка којашто гласи:

„642412 Наплатени претходно отпишани“.

177. По сметката 709083 се додава нова сметка којашто гласи:

„709087 домаќинства“.

178. По сметката 70918 се додаваат нови сметки коишто гласат:

„709183 останати сектори

709187 домаќинства“.

179. Во класата 7 се додаваат нови сметки за акумулирана амортизација, на соодветното место, и тоа:

„72009 Акумулирана амортизација“

„72019 Акумулирана амортизација“

„72109 Акумулирана амортизација“

„72119 Акумулирана амортизација“

„72129 Акумулирана амортизација“

„7229 Акумулирана амортизација“

„72509 Акумулирана амортизација“

„72519 Акумулирана амортизација“

„72539 Акумулирана амортизација“

„72549 Акумулирана амортизација“

„72559 Акумулирана амортизација“

„72709 Акумулирана амортизација“

„72719 Акумулирана амортизација“

„72809 Акумулирана амортизација“

„72819 Акумулирана амортизација“

„72829 Акумулирана амортизација“

„72859 Акумулирана амортизација“

„72879 Акумулирана амортизација“.

180. По сметката 809083 се додава нова сметка којашто гласи:

„809087 домаќинства“.

181. По сметката 809183 се додава нова сметка којашто гласи:

„809187 домаќинства“.

182. По сметката 81908 се додаваат нови сметки коишто гласат:

„819083 останати сектори

819087 домаќинства“.

183. По сметката 81918 се додаваат нови сметки коишто гласат:

„819183 останати сектори

819187 домаќинства“.

184. По сметката 81928 се додаваат нови сметки коишто гласат:

„819283 останати сектори

819287 домаќинства“.

185. По сметката 81938 се додаваат нови сметки коишто гласат:

„819383 останати сектори

819387 домаќинства“.

186. По сметката 81948 се додаваат нови сметки коишто гласат:

„819483 останати сектори

819487 домаќинства“.

187. По сметката 81958 се додаваат нови сметки коишто гласат:

„819583 останати сектори

819587 домаќинства“.

188. Во класата 8 се додаваат нови сметки за акумулирана амортизација, на соодветното место, и тоа:

„82009 Акумулирана амортизација“

„82019 Акумулирана амортизација“

„82109 Акумулирана амортизација“

„82119 Акумулирана амортизација“

„82129 Акумулирана амортизација“

„8229 Акумулирана амортизација“

„82519 Акумулирана амортизација“

„82529 Акумулирана амортизација“

„82539 Акумулирана амортизација“

„82549 Акумулирана амортизација“

„82559 Акумулирана амортизација“

„82709 Акумулирана амортизација“

„82719 Акумулирана амортизација“

„82809 Акумулирана амортизација“

„82819 Акумулирана амортизација“

„82829 Акумулирана амортизација“

„82859 Акумулирана амортизација“

„82879 Акумулирана амортизација“

„86009 Акумулирана амортизација“

„86019 Акумулирана амортизација“

„86109 Акумулирана амортизација“

„86119 Акумулирана амортизација“

„86129 Акумулирана амортизација“

„8629 Акумулирана амортизација“

„86509 Акумулирана амортизација“

„86519 Акумулирана амортизација“

„86529 Акумулирана амортизација“

„86539 Акумулирана амортизација“

„86549 Акумулирана амортизација“

„86559 Акумулирана амортизација“

„86709 Акумулирана амортизација“

„86719 Акумулирана амортизација“

„86809 Акумулирана амортизација“

„86819 Акумулирана амортизација“

„86829 Акумулирана амортизација“

„86859 Акумулирана амортизација“

„86879 Акумулирана амортизација“.

189. Описот на сметките 911080, 911180 и 911280 се менува и гласи: „Обврски кон нефинансиски друштва врз основа на субординиран кредит“.

190. Описот на сметките 911081, 911181 и 911281 се менува и гласи: „Обврски кон нефинансиски друштва врз основа на субординиран депозит“.

191. По сметката 911081 се додаваат нови сметки коишто гласат:

„911082 Обврски кон нефинансиски друштва врз основа на субординирани должнички хартии од вредност

911083 Обврски кон финансиски друштва врз основа на субординиран депозит

911084 Обврски кон финансиски друштва врз основа на субординирани должнички хартии од вредност“.

192. Описот на сметките 911085, 911185 и 911285 се менува и гласи: „Обврски кон финансиски друштва врз основа на субординиран кредит“.

193. По сметката 911085 се додаваат нови сметки коишто гласат:

„911086 Обврски кон државата врз основа на субординиран кредит

911087 Обврски кон државата врз основа на субординиран депозит

911088 Обврски кон државата врз основа на субординирани должнички хартии од вредност“.

194. По сметката 911181 се додаваат нови сметки коишто гласат:

„911182 Обврски кон нефинансиски друштва врз основа на субординирани должнички хартии од вредност

911183 Обврски кон финансиски друштва врз основа на субординиран депозит

911184 Обврски кон финансиски друштва врз основа на субординирани должнички хартии од вредност“.

195. По сметката 911185 се додаваат нови сметки коишто гласат:

„911186 Обврски кон државата врз основа на субординиран кредит

911187 Обврски кон државата врз основа на субординиран депозит

911188 Обврски кон државата врз основа на субординирани должнички хартии од вредност“.

196. По сметката 911281 се додаваат нови сметки коишто гласат:

„911282 Обврски кон нефинансиски друштва врз основа на субординирани должнички хартии од вредност

911283 Обврски кон финансиски друштва врз основа на субординиран депозит

911284 Обврски кон финансиски друштва врз основа на субординирани должнички хартии од вредност“.

197. По сметката 911285 се додаваат нови сметки коишто гласат:

„911286 Обврски кон државата врз основа на субординиран кредит

911287 Обврски кон државата врз основа на субординиран депозит

911288 Обврски кон државата врз основа на субординирани должнички хартии од вредност“.

198. По сметката 99087 се додава нова сметка којашто гласи:

„99089 Други вонбилансни побарувања од нерезиденти“.

199. По сметката 99186 се додава нова сметка којашто гласи:

„99189 Други вонбилансни побарувања од нерезиденти“.

200. По сметката 99587 се додава нова сметка којашто гласи:

„99589 Други вонбилансни побарувања од нерезиденти“.

201. По сметката 99686 се додава нова сметка којашто гласи:

„99689 Други вонбилансни побарувања од нерезиденти“.

П. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

О. бр.02-15/V-4/2009
28 мај 2009 година
Скопје

Претседател
на Советот на Народната банка
на Република Македонија
Гувернер,
м-р Петар Гошев, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1150.

Врз основа на член 27, став 5 и став 6 од Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување, продолжување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/09) и точка 3 од Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија бр. 02-894/1 од 03.04.2009 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 45/09), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на ден 27.05.2009 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ЛИЦЕНЦАТА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ИНДУСТРИСКА ЕЛЕКТРОНИКА „СИЕТО ЗВОНКО И ДР.“ ДОО СКОПЈЕ

1. На Друштвото за производство на индустриска електроника „СИЕТО Звонко и др.“ ДОО Скопје, му се утврдува содржината на лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од обновливи извори односно производство на електрична енергија од фотоволтаичен систем.

2. Содржината на лиценцата со правата и обврските на носителот на лиценцата пропишани во Прилог 1 на оваа одлука, станува составен дел на Одлуката бр. 02-894/1 од 03.04.2009 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 45/09).

3. Со објавувањето на оваа одлука во „Службен весник на Република Македонија“ влегува во сила Одлуката бр. 02-894/1 од 03.04.2009 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 45/09).

Бр. 02-1265/1
27 мај 2009 година
Скопје

Заменик претседател,
Владко Гаврилов, с.р.

Прилог 1

ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. **Име и седиштето на носителот на лиценцата**
Друштво за производство на индустриска електроника СИЕТО Звонко и др. ДОО Скопје ул. Коце Металец бр. 2б; лок. 5 Скопје, Република Македонија

2. **Енергетската дејност за која се издава лиценцата**
Производство на електрична енергија

3. **Датум на издавање на лиценцата**
27 мај 2009 година

4. **Датум до кога важи лиценцата**
27 мај 2044 година

5. **Евидентен број на издадената лиценца**
ЕЕ - 35.01.1/09

6. **Број на деловниот субјект** – 4523865

7. **Единствен даночен број** – 4030992102757

8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши

Како енергетска дејност производство на електрична енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета производство на електрична енергија што носителот на лиценцата ќе го врши со фотоволтаичен систем, во обем согласно техничките карактеристики на производниот капацитет.

9. Локација на вршење на енергетската дејност

Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија ќе ја врши во с. Кадино, К.П. 77/6 К.О, Општина Илинден.

10. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност

Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија ја врши со производните капацитети наведени во Прилог 2 кој е составен дел од оваа лиценца.

11. Право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија

Носителот на лиценцата има право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија заради непречено вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, како и во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија одобрени од страна на Регулаторната комисија за енергетика.

12. Права и обврски за носителот на лиценца

Со оваа лиценца се определуваат начинот и условите за вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија, правата и обврските на „СИЕТО Звонко и др.“ ДОО Скопје (во понатамошниот текст: носител на лиценцата) и неговото учество на пазарот на електрична енергија

Носителот на лиценцата е должен да:

- ги почитува законите, другите прописи и општи акти кои се однесуваат на заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, заштита на работниците, заштита на техничките средства и опрема;

- ги почитува, Пазарните правила, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија, правилниците и другите прописи кои ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика во согласност со закон;

- се придржува кон законите, прописите, стандардите, препораките и други општи акти,

- доколку носителот на лиценцата се стекне со Одлука за одобрување на користење на повластена тарифа за откупување на целокупната произведена електрична енергија од фотоволтаичен систем, да го почитува Договорот склучен со МЕРСО АД Скопје, односно Операторот на пазарот на електрична енергија за откуп на целокупната произведена електрична енергија;

- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и квалитетно производство и испорака на електрична енергија до точката на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;

- обезбеди достапност на планираната електрична моќност, енергија до точката на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;

- го достави Договорот за откуп на електрична енергија, до Регулаторната комисија за енергетика;

- се придржува кон склучениот Договор за откуп на електрична енергија;

- доставува извештаи за опремата, постројките, плановите за одржување, планираната расположливост до носителот на лиценцата за вршење на енергетска дејност управување со системот за дистрибуција на електрична енергија во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

13. Планирање на одржување на производните капацитети

Заради сигурно и ефикасно функционирање на производните капацитети кои се вклучени во процесот на производство на електрична енергија, носителот на лиценцата е должен истите да ги одржува во исправна и функционална состојба,

Носителот на лиценцата е должен секоја година, најдоцна до 10 март, до Регулаторната комисија за енергетика да поднесе План за одржување на производните капацитети за период од пет години, годишна програма за реализација на планот, како и мислење за услогласеност на Планот од носителот на лиценца за вршење на енергетска дејност управување со системот за дистрибуција на електрична енергија.

Планот за одржување на производните капацитети особено треба да содржи:

- опис на функционална состојба на производните капацитети;

- потреба од ревитализација на производните капацитети;

- финансиски извори за реализација на планот.

14. Изготвување на годишна програма за ремонти

Носителот на лиценцата е должен во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија, да изготви и достави до носителот на лиценца за вршење на енергетска дејност управување со системот за дистрибуција на електрична енергија, како и до Регулаторната комисија за енергетика, годишна програма за ремонти на производните капацитети.

Пред да пристапи кон ремонт на производните капацитети, носителот на лиценцата е должен да ја извести Регулаторната комисија за енергетика, за точниот датум на отпочнување и времетраење на ремонтот.

15. Обврска за информирање

Носителот на лиценцата е должен најдоцна во рок од 8 часа писмено да ја извести Регулаторната комисија за енергетика, за сите непланирани прекинати во процесот на производство на електрична енергија, како и за причините за настанување на прекините и превземните мерки за нивно отстранување.

Носителот на лиценцата е должен да им ги обезбеди на операторот на електроенергетскиот систем, операторот на пазарот на електрична енергија, снабдувачот со електрична енергија на тарифни потрошувачи на мало и носителот на лиценца за вршење на енергетска дејност управување со системот за дистрибуција, сите потребни податоци и информации кои се неопходни за извршувањето на нивните обврски од лиценците, во согласност со Мрежните правила за пренос на електрична енергија, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија и Пазарните правила.

16. Обврска за одвоена сметководствена евиденција

Носителот на лиценцата е должен:

- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;

- во согласност со сметководствените стандарди со кои се уредува сметководственото работење на претпријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието; и

- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

17. Доверливост на информациите

Носителот на лиценцата е должен во согласност со закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на деловните податоци и информации кои при вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија ги добива од сите учесници на пазарот на електрична енергија.

18. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави годишен извештај за делокругот на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година. Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:

1. обемот на производство на електрична енергија во текот на претходната година, вкупно и за секој произведен капацитет поодделно (вкупна количина на произведената и испорачаната електрична енергија на точка на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија, сопствена потрошувачка, број и времетраење на планираните и непланираните прекини, како и за причините за нивно настанување);

2. финансиски извештај за енергетската дејност производство на електрична енергија, составен од:

- биланс на состојба и биланс на успех,
- извештај за промените во главнината,
- извештај за паричните текови,
- применетите сметководствени политики, и
- други објаснувачки белешки подготвени во согласност со меѓународните сметководствени стандарди;

3. превземени мерки во текот на претходната година за:

- заштита на објектите и средствата преку кои се врши енергетската дејност од надворешни влијанија и хаварии, како и нивно осигурување,

- заштита при работа,

- обука и стручно усовршување на вработените заради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на енергетската дејност,

- заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето,

- спроведување на мониторинг врз сопственото работење,

- обезбедување на услови за сигурно, континуирано и квалитетно вршење на енергетската дејност,

- обезбедување на енергетска ефикасност,

- вршење на енергетската дејност во услови на кризна состојба, како и воена и вонредна состојба;

4. остварување на годишната програма за реализација на Планот за одржување на производните капацитети, во претходната година;

5. извршување на програма за ремонти во претходната година;

6. состојба со кадровска екипираност за извршување на пооделни задачи при вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија;

7. извршени инспекциски надзори и контроли од страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли;

8. бизнис план за тековната година и оценка за реализирање на бизнис планот во претходната година;

9. превземени мерки за подобрување на квалитетот на услугата.

19. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на енергетската дејност

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува:

- во писмена и/или електронска форма, месечни и квартални извештаи за количините на произведената и испорачаната електрична енергија на точка на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија, сопствена потрошувачка, број и времетраење на планираните и непланираните прекини, како и за причините за нивно настанување (вкупно, како и за секој произведен капацитет поодделно);

- извештување за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија.

20. Мерење на произведената електрична енергија и моќност

Мерење на произведената, односно испорачаната електрична енергија во дистрибутивниот систем се врши во пресметковното мерно место во постапка и начин утврден согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

21. Физичка заштита на производниот капацитет од надворешни влијанија и хаварии

Носителот на лиценцата е должен во рок од шест месеци од датумот на издавање на оваа лиценца да донесе План за физичка заштита на производните капацитети и должен е истиот да го достави до Регулаторната комисија за енергетика.

22. Обврска за овозможување на пристап до производните единици и непосреден увид во документацијата

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да и овозможи непосреден увид во целокупната документација, како и пристап во објектите, деловните простории, простори, инсталациите, како и на средствата и опремата потребни за вршење на енергетската дејност, во согласност со Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности.

23. Квалитет на услугата

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија, согласно пропишаните услови за снабдување со електрична енергија и Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри кои што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.

24. Изменување и дополнување на лиценцата

Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе се врши исклучиво во согласност со одредбите од Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности.

25. Мерки во случај на неисполнување на обврските од страна на носителот на лиценцата


Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе превземе мерки согласно Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејност.

ПРИЛОГ 2


- Напонско ниво на приклучување..... 0,4 kV
- Вкупна инсталирана моќност на фотоволтаичниот систем..... 10.200 Wp
- Моќност на поединечен фотоволтаичните модули (панели):85 Wp
- Број на фотоволтаичните модули (панели): 120
- Материјал од кој се изработени фотоволтаичните модул (панели):.....полукристализиран силициум
- број на системи на фотоволтаични модули.....2 во 3 групи
- агол на поставеност на систем 1:..... 25 ° до 55°
- агол на поставеност на систем 2: 25 ° до 55°

- ШЕМА 1: Група 1
- ШЕМА 2: Група 2
- ШЕМА 3: Група 3
- ШЕМА 4: Поврзување на мрежа


ШЕМА 1: Група 1




ШЕМА 2: Група 2



ШЕМА 3: Група 3



ШЕМА 4: Поврзување на мрежа и пресметковно мерно место



1151.

Врз основа на член 19 алинея 7, а во врска со член 22 став 2 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 63/06, 36/07 и 106/08), член 20 и член 22 став 1 од Правилникот за начин и услови за регулирање на цени за електрична енергија („Службен весник на РМ“ бр. 167/08) Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 28 мај 2009 година донесе

**О Д Л У К А
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМАЛЕН ПРИХОД И ЦЕНА ЗА 2009 ГОДИНА, КАКО И ОСНОВЕН ПРИХОД ЗА 2009, 2010 И 2011 ГОДИНА ЗА ВРШЕЊЕ НА РЕГУЛИРАНАТА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ УПРАВУВАЊЕ СО СИСТЕМОТ ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И ДИСТРИБУЦИЈА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И РЕГУЛИРАН МАКСИМАЛЕН ПРИХОД И ЦЕНА ЗА 2009 ГОДИНА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКАТА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НА ТАРИФНИ ПОТРОШУВАЧИ НА МАЛО ЗА ЕВН МАКЕДОНИЈА АД СКОПЈЕ**

1. Се одобрува основниот приход (BR) за вршење на регулираната енергетска дејност управување со системот за дистрибуција на електрична енергија и дистрибуција на електрична енергија да изнесува:

- 4.971.335.590 денари, за 2009 година;
- 5.238.248.838 денари, за 2010 година;
- 5.519.490.320 денари, за 2011 година.

2. Се одобрува регулираниот максимален приход (MAR) за вршење на регулираната енергетска дејност управување со системот за дистрибуција на електрична енергија и дистрибуција на електрична енергија за 2009 година да изнесува 6.452.877.359 денари.

3. Цената за вршење на дејноста наведена во точка 2 од оваа Одлука, за 2009 година се утврдува да изнесува 1,2209 ден/kWh за планирана испорака на 5.285.495.669 kWh електрична енергија за тарифните потрошувачи на мало.

4. Се одобрува регулираниот максимален приход (MAR) за вршење на регулираната енергетска дејност снабдување со електрична енергија на тарифни потрошувачи на мало за 2009 година да изнесува 18.171.950.151 денари.

5. Просечната продажна цена на електричната енергија по која ЕВН Македонија ги снабдува тарифните потрошувачи на мало за 2009 година не се менува, односно останува на постојното ниво од 3,4436 денари за киловат час електрична енергија.

6. Во согласност со просечната продажна цена на електрична енергија утврдена во точка 5 на оваа Одлука, тарифните ставови за продажба на електрична енергија и моќност изнесуваат:

6.1. Тарифни ставови за потрошувачи на висок напон:

| Пресметковна величина | Единица | Тарифно време | Тарифен став (денари) | | |
|-----------------------|---------|---------------|----------------------------|--------|--------|
| | | | Потрошувачи на висок напон | | |
| | | | 35 kV * | 35 kV | 10 kV |
| Моќност | kW | | 690.49 | 727.84 | 561.35 |
| Енергија | kWh | BT | 1.70 | 2.14 | 2.36 |
| | | HT | 0.86 | 1.11 | 1.16 |
| | kvarh | BT | 0.42 | 0.55 | 0.52 |
| | | HT | 0.16 | 0.27 | 0.32 |

* припаѓаат потрошувачи на кои заклучно со 31.12.2005 година надоместокот за испорачана електрична енергија им се пресметуваше во согласност со член 1 од Тарифни ставови за испорака на електрична енергија („Службен весник на РМ“, бр. 42/03), а од 01.01.2006 година се снабдуваат со електрична енергија и моќност од АД ЕСМ.

6.2 Тарифни ставови за потрошувачи на низок напон:

| Пресметковна величина | Единица | Тарифно време | Тарифен став (денари) | | | | |
|-----------------------|---------|---------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------|-------------------|------|
| | | | Потрошувачи на низок напон 0,4 kV | | | | |
| | | | Домаќинства | | Останата потрошувачка | | |
| Моќност | kW | | | | | | |
| | | Едно тарифно мерење | Дво тарифно мерење | I Тарифен степен | II Тарифен степен | Јавно осветлување | |
| Енергија | kWh | BT | 2.44 | 3.04 | 2.61 | 4.74 | 4.07 |
| | | HT | | 1.52 | 1.28 | | |
| | kvarh | BT | | | 0.65 | 1.20 | |
| | | HT | | | 0.33 | | |

(*) основен придонес за пресметковната моќност. Во согласност со Тарифниот систем за продажба на електрична енергија („Службен весник на РМ“, бр. 47/89 и 24/99) основниот придонес за пресметковна моќност на корисниците од категоријата на потрошувачи „домаќинства“ и категоријата „останата потрошувачка II-тарифен степен“ учествува во вкупната вредност на електричната енергија од 25 %, а се пресметува на таков начин што вредноста на преземената активна енергија (kWh) се зголемува за 33,33% за секој корисник.

7. Со влегувањето во сила на оваа Одлука, престанува да важи Одлуката за одобрување на регулиран максимален приход и цена за дејностите дистрибуција и управување со системот за дистрибуција и снабдување со електрична енергија за 2008 година и просечна цена на електрична енергија по која ЕВН Македонија ќе ги снабдува тарифните потрошувачи на мало за периодот од 1 ноември до 31 декември 2008 година („Службен весник на РМ“ бр.135/08).

8. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јуни 2009 година.

Бр. 02-1281/1
28 мај 2009 година
Скопје

Заменик претседател,
Владко Гаврилов, с.р.

ОСНОВЕН СУД ВО КРУШЕВО

1152.

СПИСОК НА ВЕШТАЦИ ВО ОСНОВЕН СУД КРУШЕВО

Во Основен суд Крушево одредени вешти лица кои ќе постапуваат по предмети и тоа:

1. Од финансиско сметководствена струка:
 - Роза Косеска од Крушево – дипл. економист,
 - Николоска Викторија – дипл. економист.
2. Вешти лица од сообраќајна струка:
 - Бобан Стојаноски – дипл. сообраќаен инженер од Прилеп,
 - Златко Солески – магистер по сообраќајни науки од Битола.
3. Вешто лице од областа на катастар:
 - Тони Јорданоски – геодетски инженер од Прилеп.
4. Вешти лица од медицинска струка – невропсихијатри:
 - д-р Стефче Бојациев од Битола – спец. по неврологија и психијатрија – примариус,
 - д-р Снежана Бурнеска од Прилеп – невропсихијатар,
 - д-р Јохан Ѓорѓиевски од Прилеп – психијатар.
5. Вешти лица од медицинска струка ортопеди трауматолози:
 - д-р Илија Јованоски од Прилеп – спец. ортопед,
 - д-р Петар Карески од Прилеп – спец. ортопед,
 - д-р Методија Ацески од Прилеп – спец. ортопед,
 - д-р Златомир Аризанкоски од Прилеп – спец. ортопед.
6. Вешти лица од медицинска струка – хирургија:
 - д-р Трајче Гешоски – спец. хирург,
 - д-р Драган Богданоски – спец. хирург.
7. Завод за судска медицина Битола.
8. Завод за судска медицина Скопје.
9. Завод за судски вештачења Скопје.
10. Вешти лица од земјоделска струка:
 - Бранко Бојоски од Крушево.

Основен суд Крушево
В.д. претседател,
Благоја Бошкоски, с.р.

**ВО ИЗДАНИЕ НА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ
ИЗЛЕЗЕ ОД ПЕЧАТ ИЗДАНИЕТО**





**ЗАКОН
ЗА ОПШТАТА УПРАВНА
ПОСТАПКА**

НОВО!

1000,00

П О Р А Ч К А Б Р. 66

Со ова неотповикливо го порачувам изданието Закон за општата управна постапка во примероци.

Доказот за извршена уплата на жиро с-ка 300000000188798 и порачката ги испраќаме по пошта на адреса бул. „Партизански одреди“ бр. 29, п. факс 51, 1000, Скопје, или на телефакс број + 389-2-551-24-01.

Порачател: _____ Место: _____
ул. _____ бр. _____, тел./факс _____

Во _____, _____ 2009 година. (М.П.) Потпис на порачателот _____



www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски факс 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2009 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2009066